




IT'S ALL IN HETTICH  
**2025**





## Шарки

### Фиоки со двојни страници

### Водилки за дрвени фиоки

### Системи за лизгачки врати

### Спојни системи



Sensys, Obsidian Black, Intermat, Slide on, Push to Open

1 - 59

ArciTech, InnoTech Atira, AvanTech YOU, Организатори за  
фиоки (OrgaTray, OrgaClip, OrgaStrip)

60 - 179

Actro 5D, Quadro V6, Quadro 25, FR 402, Quadro BIG Duplex

180 - 205

InLine XL, TopLine XL NEW, [TopLine L NEW](#), TopLine M, SlideLine  
M, SlideLine 55 Plus, SlideLine 55, KA5740, WingLine L, WingLine S,  
WingLine 220, WingLine 230, WingLine 77, WingLine 780, ProDecor  
рачки,

206 - 377

Спојници, екцентри, завртки RASTEX, Multi-Connector, [Change](#)  
[Top Eco Desk лифт](#), Бургии, Шаблони, Ногара, Тркалца

378 - 394



Иновативна технологија за мебел е нашата пасија која трае веќе подолго од еден век. Затоа го создадовме HETTICH- бренд кој се заснова на квалитет, иновативност и целосна достапност до крајниот купувач низ целиот свет. Нашата локација во KIRCHLENGERN, Германија има близу 6000 вработени кои секојдневно креираат интелигентни решенија за мебел, решенија кои овозможуваат поудобен мебел, а со тоа и поудобен живот за луѓето ширум светот.

Ние сме компанија чие производство се заснова на еколошка одговорност кон животната средина и строго внимаваме на статутот со регулативи пропишани за чиста средина- EMAS. Совесно и многу внимателно ги користиме сировините и ресурсите кои ни доаѓаат од природата. Вистински доказ за нашата еколошка свесност се нашите канцелариски простори, изложбениот простор на HETTICH како и објектот за производство на ArciTech, кои се енергетски штедливи објекти дури 73% под лимитите на Германските регулативи за енергетска ефикасност.

Преку нашата врвна експертиза и софицирани производствени процеси секој Hettich производ го правиме да биде долготраен и со врвен квалитет.

# Со фасцинантни решенија до нови возбудливи искуства



Локацијата воКIRCHLENGERN,Германија



Локацијата воКIRCHLENGERN,Германија



**Какво ќе биде  
нашето живеење  
во иднина?**

# МЕБ

Нашето лидерско прашање кое Hettich треба да го одведе на чекор пред сите- далекосежни решенија или решенија проектирани за иднината. Мегатрендовите го менуваат светот и влијаат во сите сфери од живеењето. Тие се направени да имаат траен ефект врз начинот на кој живееме, начинот на кој ги правиме работите и на начинот на кој ги опремуваме нашите домови. Четири од нив се од особено значење при трансформацијата на стилот на живеење и концептот на домувањето: урбанизам, прилагодување, сребрено општество и работна еволуција. Заедно ќе имаат далекосежно влијание на идните побарувања во дизајнот, практичност и економичност во мебелот.

Фасцинирани од решенијата.

Го нарекуваме

# Fascin[action]

**Почувствувај го стилот**



Индивидуалност наспроти униформираност.  
Потрошувачите во оваа нова ера ќе ги насочат побарувањата кон мебел кој е близку до нивниот карактер.



# ЛІГЕНДЫ

Уживај удобно



Очекувањата се мултифункционален мебел кој ќе ги задоволува секојдневните рутини без никаква пречка.

Создади повеќе простор за складирање



Се повеќе урбаното живеење создава предизвици за како максимално да го искористиме просторот.



# ПИГИ

стр. 134

**AvanTech YOU**

фиоки со метални страници

**Фиоки со Ваш личен печат**



# ПИГИ

стр. 184

**Actro 5D**

водилка за дрвени фиоки

**Прецизно лизгање**



стр. 24

**Sensys**  
шарка

Тивка естетика.

# НГС




стр. 219

**TopLine XL NEW**  
систем за лизгачки врати


Последен крик на совершеното лизгање.

# Новиот принцип на организација за време на готвењето! Ова е местото каде претекуваат идеите



Инстант трансформација  
Се е средено за само неколку секунди. Кој не би уживајал кога хаосот по готвењето може да го скрие за само неколку секунди со големите врати на преклоп? За кратко и хаосот ќе исчезне.





# Вертиклано лизгање! Кујнски елементи со нова димензија

Дом без визуелни

ограничувања

Оваа преграда овозможува поврзување на просторот и малку поразличен изглед. Вертикалните лизгачки врати ги кријат или откриваат предметите кога и да посакате.

Мал простор- целосно опремување

Мал и компактен , но сепак голем. Паметно дизајниран, компактен кујнски мебел кој го искористува секој сантиметар од просторот.

Овозможува место за се што е потребно за готвење, јадење и складирање на храната.



# Зрачиме со добри идеи! Создадете ексклузивен мебел за бањата



Скриено, но достапно  
Вратите на извлекување  
се одличен додаток  
за затскиравње на  
елементите во бањата,  
како машината за алишта,  
корпата за алишта и сл.



## Соба од соништата! Удобност во спалната соба



Панорама ефект

Новата перспектива за гардероберите- WingLine лизгачки систем со врати на преклоп. Вратите се отвораат од средина кон лево и десно, движејќи се со леснотија во просторот.

XL гардеробер, XXL удобност  
Ново ниво на практична удобност од под до плафон. Уникатниот TopLine XL лизгачки систем ги лизга големите и тешки врати без напор.






## Вајарска естетика во Вашиот дом! Решенија за трендсетери



Геометриски форми со комбинирано и материјали Цврст и минималистички оков за мебел овозможува исклучителен дизајн во комбинација со модерен материјал добивате совршена симбиоза.



Кога работата и секојдневното домување ќе се спојат во едно парче мебел

Дизајнирано парче мебел во еден момент и практична домашна канцеларија во следниот момент. Ова мултифункционално парче мебел е идеално за мали простори и за секој кој сака да биде флексибилен.



Обезбедете повеќе простор Големиот Org@ Tower Wood е идеалното решение за да го претворите неискористениот простор под скалите или на поткровјето да го претворите во одлично место за складирање и гардеробирање.

Фасцинирани од решенијата.

Го нарекуваме

# Fascin[action]



[fascinaction.hettich.com](http://fascinaction.hettich.com)

Чувствувај го стилот



Уживај во комфортот



Добиј повеќе простор



## Sensys



## Intermat



## Slide on



Врати/рамки  
материјал:

Дрво, стакло

Дрво

Дрво

Монтажа:

Монтажа со клип

Монтажа со клип

Монтажа со лизгање

Затворање:

Самозатворање  
Без самозатворање

Самозатворање  
Без самозатворање

Самозатворање

Silent System:

Интегриран Silent System

Опционално

/

Агол на отворање:

95° – 110°  
165°

95°, 110°, 125°  
165°

95°

Подесување:

3-димензионално

3-димензионално

/



Додатоци за  
надградба:

Систем на отворање:  
Push to Open  
Silent System  
Додатоци

Систем на отворање:  
Push to Open  
Silent System  
Додатоци

/



 <p>► Sensys 8645i со Silent System ► Агол на отворање 110°</p> <p><b>5</b></p>	 <p>► Sensys 8645i без Silent System ► Агол на отворање 110°</p> <p><b>6</b></p>	 <p>► Sensys 8631i со Silent System ► Агол на отворање 95° ► За дебели фронтови</p> <p><b>7</b></p>	 <p>► Sensys 8675 без пружина ► Агол на отворање 110°</p> <p><b>8</b></p>
 <p>► Sensys 8646i со Silent System ► Агол на отворање 110° ► За тенки фронтови</p> <p><b>10</b></p>	 <p>► Sensys 8639i w45 со Silent System ► За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°</p> <p><b>12</b></p>	 <p>► Sensys 8639i W90 со Silent System ► За фронт со агол 90°, Агол на отворање 95°</p> <p><b>14</b></p>	 <p>► Sensys 8657i со Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p><b>16</b></p>
 <p>► Sensys 8657 без Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p><b>17</b></p>	 <p>► Sensys 8687 со Silent System ► Агол на отворање 165°</p> <p><b>18</b></p>	 <p>► Агол на отворање 50°/65°</p> <p><b>20</b></p>	 <p>► Sensys подлошки и додатоци</p> <p><b>23</b></p>
 <p>► Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys</p> <p><b>25</b></p>	 <p>► Sensys 8645i со Silent System obsidian black ► Агол на отворање 110°</p> <p><b>29</b></p>	 <p>► Додатоци за Sensys 8645i obsidian black и подлошка</p> <p><b>31</b></p>	



- ▶ Intermat 9943 со самозатворање
- ▶ Агол на отворање 110°

**35**



- ▶ Intermat 9973 без пружина
- ▶ Агол на отворање 110°

**36**



- ▶ Intermat 9936 W45
- ▶ Агол на отворање 95

**38**



- ▶ Intermat 9936 W90
- ▶ Агол на отворање 95°

**40**



- ▶ Intermat 9930 за аголни елементи
- ▶ Агол на отворање 50°/65°

**42**



- ▶ Intermat подлошки и додатоци

**44**



- ▶ Intermat системи за меко затворање

**45**



- ▶ Slide on шарка стандардна и подлошка

**48**



- ▶ Шарка за фрижидер

**52**



- ▶ Markant 11 Шарка за бифе

**43**



- ▶ Push to open
- Системи за отворање со притискање

**54**



- ▶ Klassik D
- отклопен механизам за бифе

**58**



### Sensys се издојува од конкуренцијата

Неверојатниот дизајн на мебелот не завршува со шарките. SENSYS е лесниот начин да се остварат барањата на купувачите: добар баланс и наградуван дизајн.




### Помалку работа

Со Sensys повеќе нема потреба од подесување. Без разлика на големината и тежината на фронтот кој го носат Sensys шарките затворањето го прават споро и нечујно. Специјалната подлошка го прави автоматско затворањето, секогаш почнувајќи од агол од 35° степени.



### Главна наша цел е максимално задоволни клиенти

Со Sensys, вратичката не останува отворена кога е ладно и не се затвора наеднаш кога е топло.  
Sensys се изработени за оптимално функционирање на температура од 5-40°C



### Намалување на трошоците

Фронтовите со димензии кои наложуваат употреба на три и повеќе шарки, сега благодарение на Sensys Silent System-от се редуцира бројот на шарките.

# Шарка

► Sensys шарка







## Sensys шарка со интегриран Silent System

- Sensys 8645i
- Агол на отворање 110°



- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3



Права

Полуколенаста

Коленаста

Шифра	Име	Цена
6755	права шарка	<b>201</b> ден.
91016	права шарка со типла	<b>251</b> ден.
6681	полуколенаста шарка	<b>245</b> ден.
6680	коленаста шарка	<b>260</b> ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шраф со штел




Подлошка со шраф “Direkt” со штел




## Sensys шарка без интегриран Silent System

- Sensys 8645i
- Агол на отворање 110°


- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3




Права



Полуколенаста



Коленаста



Шифра	Име	Цена
<b>6634</b>	<b>права шарка</b>	<b>185</b> ден.
<b>6618</b>	<b>полуколенаста шарка</b>	<b>189</b> ден.
<b>6678</b>	<b>коленаста шарка</b>	<b>255</b> ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



# Шарка

► Sensys шарка





## Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- Sensys 8631i
- Агол на отворање 95°
- За дебели фронтови



- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 95°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра	Име	Цена
7019	права шарка	362 ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шраф со штел





Подлошка со шраф "Direkt" со штел



## Sensys шарка клип без пружина

- Sensys 8675
- Агол на отворање 110°
- За дебели фронтови

- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра	Име	Цена
91042	права шарка	<b>207</b> ден.
92273	полуколенаста шарка	<b>258</b> ден.
92274	коленаста шарка	<b>283</b> ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



# Шарка

## ► Sensys шарка

**Hettich**

### Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0	3.0


Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0,4mm




Висина на телото на шарката H/ растојание од странницата при отворање на вратата Т за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката С=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколенаста шарка	28.3	22.0
Коленаста шарка	35.3	29.0


### Права шарка



### Полуколенаста шарка



### Коленаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 12.5mm - преклопот А

Преклопување	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
10	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5	
11	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5	
12	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	
13	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	
14	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5	
15	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	
16	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5		
17	0.0	0.5	1.5	2.5	3.5			
18		0.5	1.5	2.5				
19			0.5	1.5				
20				0.5				

Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 3mm - преклопот А



Преклопување	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
0.5	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	9.5	10.5	
1.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	8.5	9.5	
2.5	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	7.5	8.5	
3.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5	
4.5	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	5.5	6.5	
5.5	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	4.5	5.5	
6.5	0.5	1.0	1.5	2.5	3.5	4.5		
7.5	0.0	0.5	1.5	2.5	3.5			
8.5		0.5	1.5	2.5				
9.5			0.5	1.5				
10.0				0.5				

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
Растојание D mm								
15	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1		
16	0.1	0.6	1.1	2.1	3.1	4.1		
17	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2		
18	0.2	0.7	1.2	2.2	3.2	4.2		
19	0.3	0.8	1.3	2.3	3.3	4.3		
20	0.4	0.9	1.4	2.4	3.4	4.4		
21	0.6	1.1	1.6	2.6	3.6	4.6		
22	0.7	1.2	1.7	2.7	3.7	4.7		
23	0.9	1.4	1.9	2.9	3.9	4.9		
24	0.1	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	
25	0.3	1.2	1.7	2.2	3.2	4.2	5.2	
26	0.5	1.5	1.9	2.4	3.4	4.4	5.4	
27	0.7	1.7	2.2	2.7	3.6	4.6	5.6	
28	1.0	2.0	2.4	2.9	3.9	4.8	5.8	
29	1.9	2.3	2.7	3.2	4.2	5.1	6.1	
30	2.8	3.2	3.5	3.7	4.5	5.4	6.4	
31	3.8	4.1	4.3	4.6	5.1	5.7	6.7	
32	4.7	5.1	5.3	5.5	5.9	6.4	7.0	

## Sensys шарка клип со интегриран Silent System

- Sensys 8646i
- Агол на отворање 110°
- За тенки фронтови

- За врати со дебелина од 10-16mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 7,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3



Права

Коленаста

Шифра

**90271**

Име

**права шарка за тенки врати**

Цена

**429** ден.

**7245**

Име

**коленасто шарка за тенки врати**

**465** ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



# Шарка

## ► Sensys шарка


### Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
11	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
13	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
14	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
15	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	
16	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

### Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	25.0	8.5
Полуколенаста шарка	31.0	18.0
Коленаста шарка	38.0	25.0

### Права шарка




$$\text{Растојание D} = C + B - A \\ = \text{Растојание C} + 12.5\text{mm} - \text{преклопот A}$$

### Полуколенаста шарка



$$\text{Растојание D} = C + B - A \\ = \text{Растојание C} + 3\text{mm} - \text{преклопот A}$$

### Коленаста шарка



$$\text{Растојание D} = C + B + F \\ = \text{Растојание C} - 4\text{mm} + \text{Растојанието F}$$

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
17	0.0 0.5 1.5 2.5						
18	0.5 1.5						
19	0.5						



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
7.5	0.0 0.5 1.5 2.5						
8.5	0.5 1.5						
9.5	0.5						

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
10	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1						
11	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2						
12	0.4 0.9 1.4 2.4 3.3						
13	0.6 1.0 1.5 2.5 3.5						
14	0.8 1.2 1.7 2.7 3.7						
15	0.0 1.0 1.5 2.0 2.9 3.9						
16	0.3 1.3 1.8 2.2 3.2 4.2						

## Sensys шарка со агол 45° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i w45
- За фронт со агол 45°, Агол на отворање 90°

- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 45° и агол на отворање 95°
- За аголни елементи со врата под агол 45°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3



Права

Шифра	Цена
<b>6840</b>	<b>498</b> ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



# Шарка

## ► Sensys шарка

### Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	2.2	2.2
25	4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0	2.8	2.8
26	5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8	3.4	3.4
27	6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5	4.2	4.2
28	7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3	4.9	4.9

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.6mm

### Преклоп (B 9mm)- Размер 1:1





### Преклоп (B -2mm)- Размер 1:1



## Sensys шарка агол 90° со интегриран Silent System

- Sensys 8639i W90
- За фронт под агол 90°, Агол на отворање 95°

- За врати со дебелина од 15-28mm
- За надворешен агол на вратата 90° и агол на отворање 95°
- За аголен елемент со слепо крило
- Со подесување на вратата +1/-2mm
- Подесување при отворање од +3/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Коленаста

Шифра

**6609**

Име

**Sensys Шарка Агол 90° со интегриран Silent System**

Цена

**589** ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел

Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



# Шарка

## ► Sensys шарка

### Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
19		0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
20		1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
21		1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
22		2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
23		3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9
24		3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4
25		4.8	4.2	4.0	3.8	3.4	3.0
26		5.7	5.1	4.8	4.6	4.2	3.8
27		6.6	6.0	5.7	5.5	5.0	4.5
28		7.5	6.9	6.6	6.3	5.8	5.3

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:


Од вредностите во табелата - 0.6mm

### Пресметка на растојанието X од кантот на мртвото крило до отворот за штрафот на подлошката

Растојание mm	Растојание до отвор за шарка С mm							
	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
0.5	35.0	34.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.0
1.5	34.0	33.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.0
2.5	33.0	32.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.0
3.5	32.0	31.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.0
4.5	31.0	30.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.0
5.5	30.0	29.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.0
6.5	29.0	28.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.0
7.5	28.0	27.5	27.0	26.5	26.0	25.5	25.0	24.0

### Рамно (B 4mm) - Размер 1:1



Растојание D=4mm - растојанието на вратата (препорачано растојание на вратата е 1mm)



## Sensys шарка клип 165° со интегриран Silent System

- Sensys 865*i*
- Агол на отворање 165°

- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик обагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци



Права

Шифра	Име	Цена
6798	Sensys Шарка права клип 165° со интегриран Silent System	528 ден.
93011	Sensys Шарка полуколенасто клип 165° со интегриран Silent System	599 ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



# Шарка

► Sensys шарка





## Sensys шарка клип 165° без интегриран Silent System

- Sensys 8657
- Агол на отворање 165°



- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци
- Напомена: може да се комбинира само со подлошки од систем 8099 или 8000



Права

Шифра

6637

Име

Sensys Шарка права клип 165° без интегриран Silent System

Цена

488 ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со штрафење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел





Подлошка со штраф "Direkt" со штел



## Sensys шарка клип 165° без пружина

- Sensys 8687
- Агол на отворање 165°

- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 165°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Намена за Push to open
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Аголот на отворање може да биде намален со дополнителни додатоци



Права

Шифра

**6639**

Име

**Sensys Шарка права без пружина 165°**

Цена

**428** ден.

### Компабилни производи

Sensys подлошка со штрафчење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и штраф со штел



Подлошка со штраф "Direkt" со штел



# Шарка

► Sensys шарка


**Hettich**

## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
17	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
18	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
19	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	
20	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	
22	2.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	
23	3.0	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	
24	3.9	3.4	3.2	3.0	2.6	2.4	
25							
26							
27							
28							
29*							
30**							
31**							
32***							

\* кога се користи за агол на отворање до 120°  
\*\* кога се користи за агол на отворање до 105°

## Димензии на шарка за монтажа




Без растојанието Т до растојанието D=3.  
При отворање непречен пристап до внатрешноста.

\*Висина на затворена шарка изнесува 80 mm.

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	66	-3
Полуколенаста шарка	75.5	6.5


## Права шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојанието C + 12.5mm - преклопот А

## Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојанието C + 3mm - преклопот А



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5						
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5						
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5						
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5						
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5						
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5						
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5						
17	0.0 0.5 1.5 2.5						
18	0.5 1.5						
19	0.5						

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
	Растојание D mm						
-2	8.0 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0						
-1	7.0 8.0 8.5 9.0 10.0 11.0						
0	6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0						
1	5.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0						
2	4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0						
3	3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0						
4	2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0						
5	1.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0						
6	0.0 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0						
7	0.0 0.5 1.0 2.0 3.0						
8	0.0 1.0 2.0						
9	0.0 1.0						
10	0.0						

## Sensys шарка клип 50°/65° без интегриран Silent System

► Агол на отворање 50°/65°

- За агол на отворање 50°/65°
- За интегрираното висинско и длабинско подесување проверете го дијаграмот
- Дијагонално подесување +9,5/-9,5mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик и цинк облагороден со никел
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа без вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2



Права

Шифра

**6843**

Име

**Sensys 50°/65° Шарка за прекlopна врата 135°**

Цена

**303** ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафтење



Sensys подлошка со типла Ø5



Подлошка со типла и шрафт со штел



Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



# Шарка

## ► Sensys шарка

Hettich

### А верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенко растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка С 3-6mm

### Б верзија - бушење за шарки на двете врати

- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Основинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка С 3-6mm

### А верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

### А верзија - пресметување на растојанието на подлошката



За C = 4.5mm тогаш D = 0mm  
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

### Б верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелината на вратата - 5mm


### Б верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm  
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm



## Sensys подлошки и додатоци


SYSTEM 8099  
(Sensys/Intermat)



- Основинско растојание 32mm
- Висинско подесување  $\pm 3\text{mm}$
- Челик, никел
- LR = 37mm

Шифра	Опис	Цена
6767   D=0.0mm		<b>29</b> ден.
6841   D=1.5mm		<b>19</b> ден.
6620   D=3mm		<b>33</b> ден.
6649   D=5mm		<b>48</b> ден.


SYSTEM 8099  
Sensys подлошка со типла Ø5



- За бушење со  $\varnothing 5 \times 12\text{mm}$
- Основинско растојание 32mm
- Висинско подесување  $\pm 2\text{mm}$
- Челик, никел
- LR = 37mm

6622   D=0.0mm		<b>30</b> ден.
6700   D=1.5mm		<b>31</b> ден.


SYSTEM 8099  
Подлошка со типла и шрафт со штел



- За бушење со  $\varnothing 5 \times 12\text{mm}$
- Основинско растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката  $\pm 2\text{mm}$
- Челик, никел
- LR = 37mm

6605   0.0mm		<b>64</b> ден.
6636   1.5mm		<b>64</b> ден.
7546   3mm		<b>66</b> ден.

SYSTEM 8099 "Hettich Direkt"  
Подлошка со шрафт "Direkt" со штел



- За бушење со  $\varnothing 2.5\text{mm}$
- Основинско растојание 32mm
- Висинско подесување на подлошката  $\pm 2\text{mm}$
- Челик, никел
- LR = 37mm

6595   0.0mm		<b>60</b> ден.
6749   1.5mm		<b>64</b> ден.
7529   3mm		<b>64</b> ден.
93288   5mm		<b>83</b> ден.

# Шарка



► Sensys шарка



## Sensys подлошки и додатоци

### SYSTEM 8099

Линеарна подлошка со типла




- За бушење со  $\varnothing 10\text{mm} \times 12\text{mm}$
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување  $\pm 1.6\text{mm}$
- Цинк облагороден со никел

Шифра	Опис	Цена
7017	D=0.5mm	<b>57</b> ден.

### SYSTEM 8099

Линеарна подлошка со типла



- За бушење  $\varnothing 10\text{mm} \times 12\text{mm}$
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување  $\pm 2\text{mm}$
- Челик, никел

7236	D=1.5mm	<b>88</b> ден.
------	---------	----------------

### Sensys 165 додаток за меко отворање



- Може да се користи со Sensys 8657i
- Не може да се комбинира со ограничувачот за агол на отворање
- Пластика, антрацит

6682	Додаток за меко отворање	<b>27</b> ден.
------	--------------------------	----------------

## Адаптер за стаклена врата за монтирање со лепило за Sensys






- ▶ Адаптер за лепење на Sensys
- ▶ За употреба со:

  - Sensys 8645i, B -4mm, TH 52
  - Sensys 8631i, B -4mm, TH 52
  - Sensys 8657i, B 3mm, TH 52
  - Продукт без интегриран Silent System, или без самозатворање

- ▶ За стаклени врати
- ▶ За дебелина на стакло 3-7mm
- ▶ За лепење употребете го UV лепилото
- ▶ Во сетот лепилото не е вклучено
- ▶ Материјал: Челик

Димензија за лепење K	A	F	D1.5	D3	D5	D8
Коленаста	2	2.5	4			
Права	0				4	
Полуколенаста	1			2	5	
	2			3	6	
	3			4	7	
	4			5	8	
	5			6	9	
	6			7	10	
	7			8	11	
	8			9	12	
	9			10	13	
	10			11	14	
	11			12	15	
	12			13	16	
	13			14	17	
	14			15	18	
	15			16	19	
	16			17	20	
	17			18	21	
	18			19	22	
	19			20	23	

**Права шарка**

**Полуколенаста шарка**

**Коленаста шарка**


**K** = Димензија за лепење  
**A** = Прекlop  
**F** = Отвор меѓу врати  
**D** = Растојание  
**T** = Дебелина на врата  
**X** = Ред за дупки

Шарка	Подлошка
Права	LR 37
Полуколенаста	50 mm
Коленаста	T + 52 mm

**Шифра**
**6600**
**Опис**
**Sensys адаптер за стаклена врата**
**Цена**
**417** ден.

**6631**
**Sensys завртки за адаптер за стаклена врата**
**5** ден.

# Шарка

► Sensys шарка



► **Капаче за шарки**

- Може да се користи со шарки Sensys освен 8657i / 8657/8687
- Печатено/без Hettich лого
- Материјал: челик , никел

Шифра	Цена
<b>6813   со Hettich лого</b>	<b>14</b> ден.
<b>91814   без Hettich лого</b>	<b>15</b> ден.



- **Капаче за шарки**
- Се користи за Sensys шарки
  - Материјал: челик , никел

**6630 | 17** ден.



- **Капаче за шарки Sensys 165°**
- Може да се користи со Sensys шарки 8657i, 8657, 8687
  - Печатено Hettich лого
  - Материјал: Пластика, антрацит

**6769 | 25** ден.



- **Граничник за агол**
- За намалување аголот на отворање на врати на соседни елементи
  - Ги заштитува фронтовите од механичко оштетување
  - Пластика, антрацит

**91073 | 90° или 135° | 17** ден.



- **Граничник за шарка**
- За намалување аголот на отворање на врати на соседни елементи
  - Ги заштитува фронтовите од механичко оштетување
  - Пластика, бел

<b>92493   110° до 85°</b>	<b>14</b> ден.
<b>93317   105° до 120°</b>	<b>19</b> ден.

# Sensys во црна боја



Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува

дискретно во позадина. Елегантната Sensys шарка со сензибилна црна боја го надополнува дизајнот на темниот мебел со апсолутно совершенство.



Sensys во црна боја нуди широк обем на употреба



Скапоцените темни дрва или други исклучителни површини сега можат да го направат нивниот голем влез - затоа што темната шарка на Sensys останува дискретно во позадина.



Sensys во црна боја нуди широк обем на шарки и подлошки за сите вообичаени ситуации за монтирање



Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.

# Шарка

- Sensys Obsidian black шарка

Hettich



Sensys во црна боја е еднакво добра колку и камуфлажата во природа. Многу животински видови применуваат мимикрија во нивната животна средина за хармонично да се вклопат во неа. Мимикријата ги прави речиси невидливи.

## Хармонично вклопување

Инспирирани од принципите на природата Hettich ја создаде Sensys во црна боја за дискретно и хармонично вклопување во современиот дизајн на мебел. Идеалната технологија за камуфлажа сега е достапна за мебел изработен од темно дрвени декори и темни површини со топли тонови.



## Шарка

► Sensys Obsidian black шарка


### Sensys шарка со интегриран Silent System

- Sensys 8645i со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 110°


- За врати со дебелина од 15-24mm
- Агол на отворање 110°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Црн финиш



Права



Полуколенаста



Коленаста

Шифра	Опис	Цена
90905	<b>Sensys шарка права клип 110° со интегриран Silent System - црна</b>	<b>355</b> ден.
90906	<b>Sensys шарка полуколенасто клип 110° со интегриран Silent System - црна</b>	<b>383</b> ден.
90907	<b>Sensys шарка коленасто клип 110° со интегриран Silent System - црна</b>	<b>410</b> ден.

#### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафт Direkt



Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со  
Hettich лого



## Шарка

- Sensys Obsidian black шарка




## Sensys Шарка 90° клип со амортизер

- Sensys 8639i W90 со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 95°



- Со интегриран Silent System, со меко затворање (Sensys 8639i W90)
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Агол на отворање 95 °
- За врати со дебелина од 15 до 28 mm
- Шаблон за бушење TH 52 x 5,5 mm
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Монтирање со шраф
- Со подесување на преклопот +3 / -2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Црн финиш



Права

Шифра Цена

92142 | **754** ден.

## Компатибилни производи

Sensys подлошка со шраф Direkt



Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со Hettich лого



## Шарка


► Sensys Obsidian black шарка

# Sensys Шарка 165° клип со амортизер


- Sensys 8657i со финиш на црно вулканско стакло
- Агол на отворање 165°



- Со интегриран Silent System, со меко затворање (Sensys 8657i)
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Агол на отворање 165 °
- За врати со дебелина од 15 до 32 mm
- Шаблон за бушење TH 52 x 5,5 mm
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,6mm
- Монтирање со шраф
- Со подесување на преклопот +2 / -2mm
- Длабинско подесување од +3 / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Црн финиш



Права



Шифра      Цена

**92141 | 775** ден.

### Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафт Direkt



Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со Hettich лого



## Шарка

- Sensys Obsidian black шарка





# Sensys Шарка 165° клип со амортизер

- Sensys 8631i со финиш на црно вулканско стакло, за дебели врати
- Агол на отворање 95°



- За врати со дебелина од 15-32mm
- Агол на отворање 95°
- Со подесување на преклопот +/-2mm
- Длабинско подесување од +/-2mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 12,8mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 3
- Црн финиш



Права

Шифра	Цена
95116	382 ден.

## Компатибилни производи

Sensys подлошка со шрафт Direkt




Капаче за шарка на врата



Капаче за шарка со страница со  
Hettich лого



## Hettich Direkt ø5 x 7.5mm in obsidian black



- Бушење  $\varnothing 5 \times 7.5$  mm
- Според стандард за квалитет EN 15570, Level 2 растојание меѓу дупките 32mm
- За полуколенсати шарки минимална дебелина на страницата 15mm
- Висинско подесување  $\pm 2$  mm
- Челик во црна боја

<b>90908</b>	<b>0mm - црна</b>	<b>45</b> ден.
<b>90909</b>	<b>1.5mm - црна</b>	<b>53</b> ден.
<b>90910</b>	<b>3mm - црна</b>	<b>53</b> ден.

## Подлошка линеарна со типла



- За бушење со  $\varnothing 20$ mm x 32mm
- Стандард за квалитет EN 15570, Level 3
- Висинско подесување  $\pm 1.6$ mm
- Цинк облагороден со никел

<b>91068</b>	<b>D=0.5mm, црна</b>	<b>55</b> ден.
--------------	----------------------	----------------



- Капаче за шарки
- Печатено Hettich лого
- Материјал: челик , никел

<b>90911</b>	<b>14</b> ден.
--------------	----------------



- Капаче за шарки на врата
- Се користи за Sensys шарки
- Материјал: челик , никел

<b>90912</b>	<b>28</b> ден.
--------------	----------------

# Шарка

► Sensys Obsidian black шарка



## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
16	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
18	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
21	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
22	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
23	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
26	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
28	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
29	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
30	3.8	3.2	3.0	2.7	2.5	2.4	2.4	2.4
31	4.8	4.1	3.8	3.6	3.1	2.7	2.7	2.7
32	5.7	5.1	4.8	4.5	3.9	3.4	3.0	3.0

Забелешка:


Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0,4mm


## Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	24.0	12.5
Полуколенаста шарка	28.3	22.0
Коленаста шарка	35.3	29.0


## Права шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 12.5mm - преклопот А


## Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A

= Растојание C+ 3mm - преклопот А

## Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F

= Растојание C- 4mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5							
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 9.5							
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5							
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5							
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5							
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5							
16	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5							
17	0.0 0.5 1.5 2.5 3.5							
18	0.5 1.5 2.5							
19	0.5 1.5							
20	0.5							

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5 9.5 10.5							
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5 8.5 9.5							
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.5							
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5							
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5 5.5 6.5							
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5 4.5 5.5							
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5							
7.5	0.0 0.5 1.5 2.5 3.5							
8.5	0.5 1.5 2.5							
9.5	0.5 1.5							
10.0								

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
	Растојание D mm							
15	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1 4.1							
16	0.1 0.6 1.1 2.1 3.1 4.1							
17	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2 4.2							
18	0.2 0.7 1.2 2.2 3.2 4.2							
19	0.3 0.8 1.3 2.3 3.3 4.3							
20	0.4 0.9 1.4 2.4 3.4 4.4							
21	0.6 1.1 1.6 2.6 3.6 4.6							
22	0.7 1.2 1.7 2.7 3.7 4.7							
23	0.9 1.4 1.9 2.9 3.9 4.9							
24	0.1 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0							
25	0.3 1.2 1.7 2.2 3.2 4.2 5.2							
26	0.5 1.5 1.9 2.4 3.4 4.4 5.4							
27	0.7 1.7 2.2 2.7 3.6 4.6 5.6							
28	1.0 2.0 2.4 2.9 3.9 4.8 5.8							
29	1.9 2.3 2.7 3.2 4.2 5.1 6.1							
30	2.8 3.2 3.5 3.7 4.5 5.4 6.4							
31	3.8 4.1 4.3 4.6 5.1 5.7 6.7							
32	4.7 5.1 5.3 5.5 5.9 6.4 7.0							

## Intermat Шарки



Квалитет од партнери фокусиран на услуга: Intermat Секој што ги одбран Intermat шарките, всушност ги одбран сите предности кои ги нуди Hettich. Повеќе од една декада искуство и непрекинато

усовршување на продуктите, сигурноста во доставата, како и можноста за постојана набавка на Hettich продуктите, резултираше со наши граници низ целиот свет.



Пробано и докажано со милиони употреби: Со Intermat добивате најдобра цена и врвен квалитет - "Made in Germany".

Разновидност и идниот доказ: Со Intermat шарките, потребите на клиентите се исполнети и се секогаш во тренд.

Понатамошни потенцијали за продажба: Разликата е само во подобрена функција и додатоците за надградба.

Совршена камуфлажа за мебел изработен во темни декори.

# Шарка

► Intermat шарка




## Intermat шарка со самозатворање

- Intermat 9943
- Агол на отворање 110°



- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6775	права шарка	127 ден.
6786	полуколенаста шарка	139 ден.
6606	коленаста шарка	149 ден.

### Компактабилни производи

Intermat подлошка  
со типла



Intermat подлошка  
со штрафчење



Intermat амортизер  
за меко затворање





Intermat капаче со  
Hettich лого



## Intermat шарка без пружина

- Intermat 9973
- Агол на отворање 110°

- За дебелина на врата од 15-25mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,6mm
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2,5mm / -1,5mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 110
- Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6728	права шарка	<b>159</b> ден.
6842	полуколенаста шарка	<b>161</b> ден.
6565	коленаста шарка	<b>155</b> ден.

### Компабилни производи

Intermat подлошка со типа



Intermat подлошка со шрафење



Push to Open  
Механизам



Intermat капаче со  
Hettich лого



# Шарка

► Intermat шарка



## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
15	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
16	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
17	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
18	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
19	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	
20	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	
21	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	
22	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	
23	3.7	3.3	3.2	3.0	2.8	
24	4.5	4.1	3.9	3.7	3.4	
25	5.4	4.9	4.7	4.5	4.1	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm


## Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата Т за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.5	7.5
Полуколенаста шарка	29.0	17.0
Коленаста шарка	35.5	23.5

## Права шарка




Растојание D = C + B - A  
= Растојание C + 12.5mm - преклопот А

## Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A  
= Растојание C + 3mm - преклопот А

## Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F  
= Растојание C - 3.5mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
10	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5					
11	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5					
12	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5					
13	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5					
14	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5					
15	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5					
16	0.5 1.0 1.5 2.5					
17	0.0 0.5 1.5					
18	0.5					



Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
0.5	5.5 6.5 7.0 7.5 8.5					
1.5	4.5 5.5 6.0 6.5 7.5					
2.5	3.5 4.5 5.0 5.5 6.5					
3.5	2.5 3.5 4.0 4.5 5.5					
4.5	1.5 2.5 3.0 3.5 4.5					
5.5	0.5 1.5 2.0 2.5 3.5					
6.5	0.5 1.0 1.5 2.5					
7.5	0.0 0.5 1.5					
8.5	0.5					

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
	Растојание D mm					
15	0.9 1.4 1.9 2.9					
16	0.1 1.0 1.5 2.0 3.0					
17	0.3 1.2 1.7 2.2 3.2					
18	0.5 1.5 2.0 2.5 3.4					
19	0.9 1.8 2.3 2.7 3.7					
20	1.2 2.2 2.6 3.1 4.0					
21	1.7 2.6 3.0 3.5 4.3					
22	2.4 3.1 3.5 3.9 4.8					
23	3.2 3.8 4.2 4.5 5.3					
24	4.0 4.6 4.9 5.2 5.9					
25	4.9 5.4 5.7 6.0 6.6					

## Intermat шарка за агол 45°

- Intermat 9936 W45
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 45°
- За дебелина на врата од 14 - 32mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на преклоп +/-2mm
- Длабинско подесување +2mm / -2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: челик, никел



Шифра	Цена
<b>6845</b>	<b>251</b> ден.

### Компатибилни производи

Intermat подлошка со типла



Intermat подлошка со шрафење



Intermat амортизер за меко затворање универзална



Intermat капаче со Hettich лого



# Шарка

► Intermat шарка

**Hettich**

## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0
25	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4
26	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7
27	4.2	3.7	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1
28	5.0	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.6
29	5.9	5.4	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	4.1
30	6.8	6.3	6.0	5.8	5.3	5.0	4.7	4.7
31	7.8	7.2	6.9	6.6	6.1	5.7	5.4	5.4
32	8.7	8.1	7.8	7.5	7.0	6.5	6.1	6.1

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm


Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm

## Преклоп (B омм)- Размер 1:1



## Преклоп (B 6mm)- Размер 1:1







## Шарка

► Intermat шарка

### Intermat шарка за 90° агол

- Intermat 9936 W90
- Агол на отворање 95°

- За врата под агол 90°
- За дебелина на врата од 14-28mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Подесување на растојанијата +/-2mm
- Подесување на висината на подлошката
- Агол на отворање (°) 95
- Материјал: цинк, челик, никел



Шифра	Цена
<b>6694</b>	<b>198</b> ден.

#### Компатибилни производи

Intermat подлошка  
со типла



Intermat подлошка  
со шрафчење



Intermat амортизер  
за меко затворање  
универзална



Intermat капаче со  
Hettich лого



# Шарка

► Intermat шарка



## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка С mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0
14	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
15	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
17	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	
19	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	
20	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	
21	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3		
22	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5		
23	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8		
24	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1		
25	2.8	2.7	2.6	2.6			
26	3.3	3.1	3.1				
27	4.2	3.7	3.6				
28	5.0						

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.8mm

## Note

Цртежите подоле ги прикажуваат растојањата на подлошките во размер 1:1

### Коленаста шарка

- прелклоп А = растојание С + 8.5mm
- Растојание X
- За LR37 подлошка = 37mm
- X > 20mm

### Права шарка


- Растојание X
- За LR37 подлошка = 28mm - С - F
- X > 20mm

## Коленаста шарка (В 22mm)- Размер 1:1

Растојание D = 22mm - дебелина на слепо крило S  
На пр. дебелина на слепо крило S = 19mm: растојание D = 3mm

## Права шарка (В 5mm)- Размер 1:1


Растојание D = 5mm - растојание  
На пр. растојание 0mm: растојание D = 5mm



## Intermat шарка 50°/65° со самозатворање

- Intermat 9930 за аголни елементи
- Агол на отворање 50°/65°

- За дебелина на врата од 16-21mm
- Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- Прилагодување на дијагонала +9,5mm / -9,5mm
- Длабочина на отвор за шарка 11,1mm (фиксира 11,6mm)
- Длабинско подесување
- Подесување на преклоп
- Подесување на висината на подлошката
- Материјал: цинк, челик, никел



Шифра	Цена
<b>6776</b>	<b>295</b> ден.

### Компатибилни производи

Intermat подлошка  
со типа



Intermat подлошка  
со шрафчење



Intermat амортизер  
за меко затворање  
универзална



Intermat капаче со  
Hettich лого



# Шарка

► Intermat шарка

**Hettich**

## A верзија - бушење за шарки на една врата

- Сите бушења за шарки се на една врата
- До најтенко растојание меѓу вратите
- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Еднакво растојание меѓу отворите за шарки од двете страни
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

## B верзија - бушење за шарки на двете врати

- За еднаква ширина на двете врати
- Дијагонално подесување за полесно подесување по дебелината на врата
- Основинско растојание до штрафот на подлошката од кантот е 41mm
- За дебелина на врата 16-21mm
- Растојание до отворот за шарка C 3-6mm

## A верзија - пресметување на ширина на врата

Ширина на врата = ширина на корпусот - растојанието F - дебелината на вратата

## A верзија - пресметување на растојанието на подлошката



За C = 4.5mm тогаш D = 0mm  
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm

## B верзија - пресметување на ширина на врата


Ширина на врата = ширина на елемент - растојанието F - дебелина на врата - 5mm

## B верзија - пресметување на растојанието на подлошката

За C = 4.5mm тогаш D = 0mm  
За C = 3.0mm тогаш D = 1.5mm




## SYSTEM 9000



## Intermat подлошки и додатоци


- ▶ Монтирање / За штрафење
- ▶ Подесување на висина со продолжени дупки
- ▶ Основинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- ▶ Подесување  $\pm 2\text{mm}$
- ▶ Материјал: челик, цинк, никел

<b>6816</b>	<b>D=0.0mm</b>	<b>19</b> ден.
<b>6635</b>	<b>D=1.5mm</b>	<b>20</b> ден.
<b>7400</b>	<b>D=3mm</b>	<b>19</b> ден.



- ▶ За  $\varnothing 5 \times 12\text{mm}$  бушење
- ▶ Основинско растојание меѓу отворите за штрафење 32mm
- ▶ Подесување на висината  $\pm 2\text{mm}$
- ▶ Материјал: цинк, никел

<b>7815</b>	<b>Intermat подлошка со типла D=0.0mm</b>	<b>54</b> ден.
<b>7809</b>	<b>Intermat подлошка со типла D=1.5mm</b>	<b>60</b> ден.
<b>7804</b>	<b>Intermat подлошка со типла D=3mm</b>	<b>65</b> ден.



\*W = Агол

- ▶ Аголен дистанцер за подлошка
- ▶ Материјал: цинк , никел

<b>6739</b>	<b>Аголен дистанцер за подлошка 5°</b>	<b>63</b> ден.
<b>6732</b>	<b>Аголен дистанцер за подлошка 10°</b>	<b>70</b> ден.
<b>6759</b>	<b>Аголен дистанцер за подлошка 15°</b>	<b>85</b> ден.
<b>6671</b>	<b>Аголен дистанцер за подлошка 20°</b>	<b>88</b> ден.



- ▶ Само за Intermat шарки
- ▶ Материјал: челик , никел

<b>6707</b>	<b>Intermat капаче хром за страница со Hettich лого</b>	<b>10</b> ден.
-------------	---	----------------



- ▶ За  $\varnothing 35\text{mm} \times 9.5\text{mm}$  бушење
- ▶ Материјал: Пластика

<b>6589</b>	<b>Intermat капаче за шарка Ø35</b>	<b>38</b> ден.
-------------	-------------------------------------	----------------

# Шарка


► Intermat шарка



## Intermat системи за меко затворање




- ▶ Silent System - Систем за меко затворање за навртување на самата шарка
- ▶ Тркалце за подесување на мекото затворање
- ▶ Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- ▶ Материјал: цинк, никел



6652 | Intermat амортизер за права шарка | 267 ден.



- ▶ Silent System за меко затворање за монтажа со клип на телото на шарката
- ▶ Тркалце за подесување на мекото затворање
- ▶ Монтажа без алат
- ▶ Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- ▶ За шарка Intermat 9943/9936/9944
- ▶ Материјал: цинк, никел




6704 | Intermat амортизер за меко затворање за права шарка | 292 ден.

## Intermat системи за меко затворање



- Silent System за меко затворање за навртување на самата шарка
- Тркалце за подесување на мекото затворање
- Употреба на 2 елементи за Silent System за врати со тежина >13,5 kg
- За шарка Intermat 9936
- Материјал: цинк / никел







**6805** | **Intermat амортизер за шарка**  
**универзален** | **277** ден.

## Slide on шарка стандардна




- ▶ За дебелина на врата од 14 - 25mm
- ▶ Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- ▶ Длабочина на отвор за шарка 11,1mm
- ▶ Подесување на преклоп +0,5mm / -2,5mm
- ▶ Длабинско подесување +2mm / -2mm
- ▶ Подесување на висината на подлошката
- ▶ Агол на отворање (°) 95
- ▶ Материјал: челик, никел



Шифра	Опис	Цена
6590	Шарка Sllide-on права 95°	31 ден.
6823	Шарка Sllide-on полуколонаста 95°	32 ден.
6679	Шарка Sllide-on колонаста 95°	37 ден.


## Slide on подлошки



- ▶ За шрафење со 4,5 x 16mm
- ▶ Подесување на видсната +/- 2mm
- ▶ Основинско растојание меѓу отворите за шрафење 32mm
- ▶ Материјал: челик, никел


Шифра	Опис	Цена
6658	Sllide-on подлошка D = 1,5mm	14 ден.
6597	Sllide-on подлошка D = 3mm	15 ден.

## Права




Со правата шарка вратата ја преклопува страницата од елементот со можност растојанието F да се подесува во однос на потребите.

## Полуколенасто




Полуколенаста се употребува кога една страница се користи за монтирање на две врати. Тогаш секоја од вратите има помало преклопување во однос на страницата, но секогаш мора да биде запазено растојанието F - растојанието меѓу двете врати.

## Коленасто



Коленаста шарка се користи кога вратата се монтира внатрешно до страницата од елементот и кантот од страницата е видлив.


## Минимално растојание



### За права и коленаста шарка

Минималното растојание од страницата до вратата зависи од растојанието до отворот за шарката, дебелината на вратата и типот на шарката. Радиусот на кантот на вратата го намалува растојанието меѓу страницата и кантот на вратата.


## Минимално растојание



### За полуколенаста шарка


Целото растојание помеѓу вратите мора да биде минимум два пати поголемо од минималното препорачано растојание. Во таков случај двете врати можат да бидат отворени.

## С растојание



Растојанието C е растојанието од кантот на вратата до почетокот на отворот за шарка. Колку е поголемо растојанието C толку повеќе се намалува растојанието помеѓу вратата и страницата на елементот.

## Преклоп/Основа



Преклопот на вратата врз кантот на страницата е растојание A или понатаму како „Преклоп“. Преклопот меѓу отворот на шарката и страницата е растојание B односно „Основа“.

## Број на шарки по врата

Ширината, висината и тежината на вратата како и квалитетот на самиот материјал се одлучувачки фактори при одредување на бројот на шарките.

Овие фактори се менуваат во различни ситуации се различни.

Дијаграмот го прикажува соодносот меѓу овие фактори и употребата на бројот на шарките. Растојанието X не смее да биде помало од 280mm. Заради стабилност.



# Шарка

► Intermat шарка



## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
14	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
16	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	
17	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
18	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	
19	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
20	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	
21	2.2	1.9	1.8	1.7	1.6	
22	3.0	2.6	2.4	2.36	2.1	
23	3.9	3.4	3.2	3.0	2.7	
24	4.7	4.2	4.0	3.8	3.4	
25	5.6	5.1	4.8	4.6	4.2	

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.


За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:

Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:


Од вредностите во табелата - 0.8mm



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=1.5mm и растојание до отворот за шарката C=3mm


Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	19.0	6.0
Полуколенаста шарка	28.5	15.5
Коленаста шарка	35.0	22.0

## Права шарка




Растојание D = C + B - A  
= Растојание C+ 14.5mm - преклопот A

## Полуколенаста шарка



Растојание D = C + B - A  
= Растојание C+ 5mm - преклопот A

## Коленаста шарка



Растојание D = C + B + F  
= Растојание C- 1.5mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
10	7.5	8.5	9.0	9.5	10.5	
11	6.5	7.5	8.0	8.5	9.5	
12	5.5	6.5	7.0	7.5	8.5	
13	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5	
14	3.5	4.5	5.0	5.5	6.5	
15	2.5	3.5	4.0	4.5	5.5	
16	1.5	2.5	3.0	3.5	4.5	
17	0.5	1.5	2.0	2.5	3.5	
18		0.5	1.0	1.5	2.5	
19			0.0	0.5	1.5	
20				0.5		

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
0	8.0	9.0	9.5	10.0	11.0	
1	7.0	8.0	8.5	9.0	10.0	
2	6.0	7.0	7.5	8.0	9.0	
3	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	
4	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	
5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	
6	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	
7	1.0	2.0	2.5	3.0	4.0	
8	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0	
9		0.0	0.5	1.0	2.0	
10			0.0	1.0		
11				0.0		

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
Растојание D mm						
14	1.6	2.6	3.1	3.6	4.6	
15	1.7	2.7	3.2	3.7	4.7	
16	1.9	2.9	3.4	3.9	4.8	
17	2.1	3.0	3.5	4.0	5.0	
18	2.3	3.3	3.7	4.2	5.2	
19	2.6	3.5	4.0	4.5	5.5	
20	3.0	3.9	4.3	4.8	5.8	
21	3.7	4.4	4.8	5.2	6.1	
22	4.5	5.1	5.4	5.8	6.6	
23	5.4	5.9	6.2	6.5	7.2	
24	6.2	6.7	7.0	7.3	7.9	
25	7.1	7.6	7.8	8.1	8.7	

## Шарка вградлива 180° 18-25мм



- За разна употреба (за врати на преклопување, врати со шарки, итн.)
- За вдлабнување
- Агол на отворање 180°
- Во сетот се вклучени и монтажните шрафови
- Брусиран алуминиум финиш

Шифра

91870


Опис

Шарка вградлива 180° 18-25мм цинк-брусен

Цена

**680** ден.

### Монтажни димензии



### Димензии на бушење

Дебелина на врата	Димензии								
mm	Ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13.5	44.53	1	18.85	.3 3	1	20	5	8.9
22 - 30	13.56	1.5	48	31.7	18.2	46.5	18.5	6.5	8.5
28 - 40 1	67	0.1	54.1	34.2	18.25	1.5	24.2	7.2	11.3
35 - 50	18.6	94.3	75.7	54.6	36	73.6	28.5	9.5	13.6



# VeoSys

Hettich



## Шарката од нерѓосувачки челик за отворените простори во Нов Зеланд

Нејзиниот финиш од нерѓосувачки челик го прави Veosys од Hettich цврста и отпорна шарка. Независно од температурните промени и влажноста, Veosys е


тестирана на отпорност кон корозија. Со интегрираниот Silent System од Hettich, функцијата за меко затворање продолжува да функционира во широк температурен опсег. Со својот единствен широк агол на само-затворање од 35°, Veosys ги затвора вратите речиси самостојно.

## Шарка

► VeoSys шарка


# Veosys Шарка 105° клип со амортизер

- VeoSys со финиш нерѓосувачки челик, за надворешна употреба
- Агол на отворање 105°, шема за бушење TH 52 x 5.5 mm




- За врати со дебелина од 14-22mm
- Агол на отворање 105°
- Со подесување на преклопот +/-2.5mm
- Длабинско подесување од +/-1.5mm
- Висинско подесување на подлошката
- Изработена од нерѓосувачки челик со никел финиш
- Отвор со димензии Ø35mm, и длабочина 11,5mm
- Клип шарка за брза монтажа со вграден Silent System
- Во согласност со стандардот за квалитет EN 15570, Level 2
- Нерѓосувачки челик

**Шема на бушење**



**Права шарка**



Шифра      Цена

**94806 | 297** ден.

## Veosys подлошка со штрафење D=0mm



Шифра      Цена

**94287 | 41** ден.

## Минимално растојание по врата

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm				
	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0
14	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
15	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
16	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
17	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
18	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0
19	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
20	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6
21	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9
22	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3

Забелешка:

Вредностите од табелата се однесуваат на врати со радиус на кантот од 1mm.

За врати со друг радиус, минималното растојание се менува според следното:


Радиус 0mm:

Од вредностите во табелата + 0.4mm

Радиус 3mm:

Од вредностите во табелата - 0.6mm


## Димензии на шарка за монтажа



Висина на телото на шарката H/ растојание од страницата при отворање на вратата T за растојание D=0mm и растојание до отворот за шарката C=3mm

Опции за монтажа на врата	H mm	T mm
Права шарка	20.0	7.5
Полуколенаста шарка	30.0	17.0
Коленаста шарка	37.0	24.0


### Права шарка



$$\text{Растојание D} = \text{C} + \text{B} - \text{A}$$

= Растојание C+ 11.5mm - преклопот A


### Полуколенаста шарка



$$\text{Растојание D} = \text{C} + \text{B} - \text{A}$$

= Растојание C+ 3mm - преклопот A

### Коленаста шарка



$$\text{Растојание D} = \text{C} + \text{B} + \text{F}$$

= Растојание C - 6.5mm + Растојанието F

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Растојание D mm					
10	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
11	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
12	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	
13	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	
14	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	
15	0.5	1.5	2.5	3.5		
16		0.5	1.5	2.5		
17			0.5	1.5		
18				0.5		

Преклопување во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Растојание D mm					
0.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	
1.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	
2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
3.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	
4.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	
5.5	0.2	1.5	2.5	3.5	4.5	
6.5		0.5	1.5	2.5	3.5	
7.5			0.2	1.5	2.5	
8.5				0.2	1.5	
9.5					0.2	

Дебелина на врата во mm	Растојание до отвор за шарка C mm					
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
	Растојание D mm					
14						0.7
15						0.9
16				0.1	1.0	
17				0.3	1.3	
18				0.6	1.5	
19				0.8	1.8	
20				0.2	1.1	2.1
21				0.5	1.5	2.4
22				0.0	0.9	1.9
						2.8



## Шарка за фрижидер



- ▶ Специјална шарка за врата на фрижидер со кратко тело
- ▶ Дијаметар на отвор за шарка 35mm
- ▶ Длабочина на отвор за шарка 12.8mm
- ▶ Со функција за самозатворање
- ▶ За прекlop 13 - 18mm потребно е подлошка и пластичен дистанцер ( $D = 3\text{mm}$ )
- ▶ Подесување на прекlop + / -1mm
- ▶ Длабинско подесување + / -3mm
- ▶ Агол на отворање  $95^\circ$
- ▶ Материјал: челик, никел
- ▶ Материјал за дистанцер: бела пластика

Шифра

7006


Опис

Шарка за фрижидер со подлошка


Цена

**397** ден.


### Растојание за бушење



### Забелешка



### Шема за монтирање



### Note

A door-on-door slider fitting can be used for connecting the furniture door to the refrigerator door.

Подлошка со пластичен дистанцер =  
3 mm distance

Подлошка без пластичен дистанцер =  
0 mm distance

С димензија mm	Прекlop mm	С димензија mm	Прекlop mm
3.0	13.0	3.0	16.0
3.5	13.5	3.5	16.5
4.0	14.0	4.0	17.0
4.5	14.5	4.5	17.5
5.0	15.0	5.0	18.0

# Шарка

- Шарка за бифе

Hettich

## Markant 11 шарка за бифе

- Шарка за бифе
- Вградлива шарка за бифе
- Отвори за шарката на долната плоча и вратата
- Двокомпонентна шарка за одвоена монтажа
- Без посебно подесување, при отворање вратата и долната плоча се израмнуваат
- Само во комбинација со механизам за бифе
- Цинк, никел



Шифра




7219

Опис

Markant 11 шарка за бифе

Цена

538 ден.



TD mmS	F mm
16	1.0
17	2.0
18	3.0
19	3.5
20	4.5

## Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open Пин / За штрафење
- За употреба со шарки со функција на самозатворање
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Може да се монтира за врати со права, полуколанаста и коленаста
- Материјал: Пластика


Сетот содржи:

- 1 Push to Open Пин
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот




Шифра	Растојание	L	Финиш	Цена
6972	кратко водење	14mm	антрацит	<b>320</b> ден.
6973	кратко водење	14mm	сив	<b>320</b> ден.
6966	кратко водење	14mm	бел	<b>320</b> ден.
7224	долго водење	37mm	антрацит	<b>357</b> ден.
7242	долго водење	37mm	сив	<b>357</b> ден.
6968	долго водење	37mm	бел	<b>357</b> ден.
<b>STRONG</b> за високи/тешки врати	94932	долго водење	антрацит	<b>413</b> ден.
<b>STRONG</b> за високи/тешки врати	94933	долго водење	бел	<b>413</b> ден.

### Шема за бушење за кратко водење, права и коленаста шарка



### Шема за бушење за долго водење, права и коленаста шарка



# Шарка

- Додатоци за шарка/ Push to open



## Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Push to Open со Магнет / За шрафење или лепење
- За употреба со шарки без функција на самозатворање ^
- Голем опсег на прилагодување од 6mm
- Растојание за притискање 1,4mm
- Материјал: Пластика


Сетот содржи:

- 1 Push to Open Магнет - челик
- 1 капаче на адаптерот
- 1 основа на адаптерот
- 1 плочка за лепење




Шифра	Растојание	L	Финиш	Монтирање	Цена
6653	кратко водење	14mm	антрацит	бушење	<b>317</b> ден.
6969	кратко водење	14mm	антрацит	шрафење	<b>372</b> ден.
6601	кратко водење	14mm	сив	шрафење	<b>372</b> ден.
6965	кратко водење	14mm	бел	шрафење	<b>372</b> ден.
6971	долго водење	37mm	антрацит	шрафење	<b>409</b> ден.
6828	долго водење	37mm	сив	шрафење	<b>409</b> ден.
6725	долго водење	37mm	сив	бушење	<b>358</b> ден.
7217	долго водење	37mm	бел	шрафење	<b>409</b> ден.

Шема за бушење за долго водење



Шема за бушење за кратко водење




## Push to open/ Системи за отворање со притискање

- Висококвалитетен дизајниран адаптер за Push to Open системот
- Во комбинација со Push to Open Pin и Push to Open Magnet
- Push to Open за шрафење се нарачува посебно
- За врати со коленести, полуколенести и прави шарки
- Материјал: Пластика, антрацит
- Надворешен материјал: цинк, никел




6731 | 165 ден.

### Шема за бушење со Push to Open Pin за права и коленаста шарка



### Шема за бушење со Push to Open Magnet за права и коленаста шарка



# Шарка

► Додатоци за шарка/ Push to open

**Hettich**


## Системи за електронско отворање со притискање



- За комбинација со Sensys шарки со меко затворање
- За права, полуколенаста и коленаста шарка
- За аголни елементи
- Подесување + 4 / - 2mm
- Растројание за притискање 1.4mm
- Долго отворање до 45mm
- Во сетот се вклучени 4 AA батерии
- Материјал: Пластика



Шифра	Опис	
7558	бел	<b>3.120</b> ден.
7534	графит сив	<b>3.144</b> ден.
7553	светло сив	<b>3.120</b> ден.




## Klassik D отклопен систем со магнет

- За дрвени врати и за врати врамени во дрвена рамка
- Носивост на еден механизам до 4kg
- Систем за сопирање со висок квалитет и со прецизно подесување
- За брза, едноставна и прецизна монтажа
- Möglichkeit за подесување на магнетот за 4mm вклучувајќи и плочка
- Може да се монтираат еден или два механизми на една врата
- Се препорачува за употреба со Markant 11 шарки
- Челик, никел, цинк




Шифра	L	Позиција	Цена
6987	290mm	десна	<b>1.138</b> ден.
6997	290mm	лева	<b>1.138</b> ден.
7016	365mm	десна	<b>1.245</b> ден.
7028	365mm	лева	<b>1.245</b> ден.
7012	405mm	десна	<b>1.293</b> ден.
6970	405mm	лева	<b>1.293</b> ден.


### Димензии за отворање и затворање



### Шаблон за бушење на корпусот



### Шаблон за бушење на вратата



### Димензии за монтажа

Внатрешна висина на елементот mm	C mm	X mm	Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88
565 - 625	180	416	120



**Видови на системи за фиоки  
Технички информации**

**61**

**ArciTech  
Фиоки со двојни метални страници**

**64 - 113**



**InnoTech Atira  
Фиоки со двојни метални страници**

**114 - 133**



**AvanTech YOU  
Фиоки со двојни метални страници**

**134 - 159**



**Организатори за Фиоки  
OrgaTray, OrgaStripe, OrgaClip**

**160 - 177**



	ArciTech	InnoTech Atira	AvanTech YOU
			
Страна	64 - 113	114 - 133	134 - 159
Систем на фиоки	Двојни метални страници	Двојни метални страници	Двојни метални страници
Финиш	Бел, Антрацит, Шампањ	Бел, Антрацит, Сребрен	Бел, Антрацит, Сребрен
Број на висини на страници	2	1	4
Број на висини на задни панели	7	3	3
Број на висини за внатрешни фиоки	2	1	1
Должини	350/500mm	300 - 520mm	350/500mm
Водилка	Actro	Quadro	Actro YOU Quadro YOU
Носивост на водилки со целосно извлекување	40 kg	30 kg	30/40/70 kg
Носивост на водилки со делумно извлекување	/	/	/
Silent System	Silent System	Silent System	Silent System
Систем на отворање на притискање - Push to Open	Да	Да	Да



Фиока, висина 94 mm

**69**



Внатрешна фиока, висина 94 mm

**70**



Фиока, висина 126 mm

**71**



Фиока, висина 94/186 mm

**73**



Внатрешна фиока, висина 94/186 mm

**75**



Фиока, висина 126/186 mm

**77**



Внатрешна фиока, висина 126/186 mm

**79**



Фиока, висина 94/218 mm

**80**



Фиока, висина 126/218 mm

**83**



Фиока, висина 94/250 mm

**87**



Фиока, висина 126/250 mm

**89**



Фиока, висина 94/282 mm

**91**



Фиока, висина 126/282 mm

**93**




Actro водилка

**95**



Push to open system

**96**



Технички цртежи за фиоки системи

**97**



Организатори за фиока

**160**

## Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

### Ненадминливо водење: ArciTech



#### Actro: фантастична функционалност

Функционалноста ќе биде клучен фактор при изборот на производ во иднина. Ваков знак за квалитет претставува системот на глатко и нечујно движење на ArciTech водилките. Тајната е во неспоредливата Actro водилка. Извонредниот квалитет на Actro водилката може да се



## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech



почувствува при секое движење на фиоката: уникатниот принцип на призма гарантира перфектно координиран циклус на движење, кој едвај се слуша. Профилите се перфектно синхронизирани при движење, кое е целосно изедначено. Секој што веќе еднаш го искусил оваа импресивно функционирање, нема да сака да експериментира со друг тип на водилка.

### Типично за Actro: мал отпор при отворање.

Со овие водилки фиоката се отвора со голема леснотија, речиси без никаков отпор. Со перфектно координиранот Silent System фиоките се затвораат многу нежно – во сите категории на тежина до 80 кг.

## Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

Широката палета на производи базирани на една платформа:



Концепт на ArciTech платформата:  
разновидност, флексибилност и штедливост.

ArciTech платформата се карактеризира со флексибилност и брзина, како одговор на економскиот развој, трендовите на пазарот и побарувањата на потрошувачите. Со самото тоа што е многу разновиден, системот ни дава многу ефикасна основа за да се создадат видливи разлики на мебелот, со што многу отскокнува од конкурентите.



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich



## Создадени со карактер. И брзи.

Кога станува збор за купување мебел, повеќето потрошувачи бараат се поголема индивидуалност. И токму тука, дизајнот, ергономијата, изведбата и функционалноста се важни аспекти. Овие побарувања на пазарот лесно и флексибилно се исполнуваат со ArciTech платформата. Сите опции се изводливи врз база на еден страничен профил на фиока. Позициите за бушење и препорачаните

висини се исти за сите водилки. Со ова се намалува комплексноста при изработувањето на мебелот, а се зголемува ефикасноста.

При процесот на изработка, секогаш се користат истите Составни делови на фиоката, без разлика на дебелината на корпусот.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### Push to Open Silent за ArciTech



Мебелот без рачки фасцинира со својот едноставен изглед. Овој тренд често претставува предизвик за производителите на мебел, сето тоа во склоп со побарувањата на потрошувачите.

#### Предноста на електромеханичкиот систем.

Кога станува збор за отворање на фиоки без рачки, најдобри резултати покажаа електромеханичките системи.

Токму на ова поле, Hettich дизајнира револуционерен пронајдок: Push to open Silent. Работи на сите механички бази, без извор на енергија, и се смета за електромеханички систем. Оваа негова функционалност веќе освои неколку награди.

#### Премиум карактеристики ...

Се што треба е само нежно да се притисне фронтот од фиоката и Push to open Silent ја отвора фиоката речиси целосно, така што нема потреба дополнително да се повлекува со рака.

При затворање, фиоката нежно се вовлекува назад. Квалитетот и функционалноста на системот се чувствуваат во секој поглед.

#### ... во секој детал.

Силата на отворање може да се подеси на исти начин како што се подесува силата на ослободување на фиоката. Ова овозможува да се задоволат конкретните потреби на купувачите со тежината на фиоките. Исто така, прецизно може да се подеси и растојанието помеѓу челата на фиоките.

#### Невидливи, едноставни и безбедни

Push to open Silent системот се поставува под фиоката, каде што не се гледа. Дополнителното поставување на системот е многу лесно, притоа, постоечките составни делови на фиоката не претрпираат промени.

# Системи за фиоки




- Двојни метални страници
- ArciTech

H=94mm



Дијаграм



## Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатор за фронт

4 Капачиња

5 Actro водилка, лева и десна

6 Задна страна на фиока

Можност за надградба

I

7 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

9 Фронт за внатрешна фиока

II

10 Алуминиумски фронт

11 Држач за фронт

III

D Фронт од материјал по избор

12 Профил за фронт на внатрешна фиока

13 Дизајн на страници

14 Држач за внатрешни фиоки

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
91995   91996	300	94	Бел	367   367	ден.			
7791   7814	350	94	Бел	413   413	ден.			
91985   91986	400	94	Бел	422   422	ден.			
91979   91980	450	94	Бел	430   430	ден.			
7537   7540	500	94	Бел	446   446	ден.			
91997   91998	300	94	Антрацит	367   367	ден.			
7808   7794	350	94	Антрацит	413   413	ден.			
91989   91990	400	94	Антрацит	422   422	ден.			
91983   91984	450	94	Антрацит	430   430	ден.			
7587   7611	500	94	Антрацит	450   450	ден.			
91993   91994	300	94	Шампањ	367   367	ден.			
91991   91992	350	94	Шампањ	468   468	ден.			
91987   91988	400	94	Шампањ	422   422	ден.			
91981   91982	450	94	Шампањ	430   430	ден.			
6571   6668	500	94	Шампањ	446   446	ден.			

### 9. Преден профил за внатрешна фиока

- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел



7807	Бел	3.685	ден.
7590	Антрацит	3.685	ден.
6672	Шампањ	3.685	ден.

### 11. Држач за преден панел

- За комбинација со алиминиумски фронт или, во друг избран материјал, профил за фронт
- Носивост до 60kg за фронт
- Лев и десен



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7801	94	Бел	951 ден.
7588	94	Антрацит	951 ден.
6708	94	Шампањ	951 ден.

### 4. Капачиња

7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.



### 8. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алиминиумска задна страница на фиока



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
7544   7548	94	Бел	138   138	ден.	
7601   7608	94	Антрацит	138   138	ден.	
6825   6684	94	Шампањ	138   138	ден.	

### 12. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140мм
- Алиминиум, сив



90198 | 2.140 ден.

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=126mm



## Дијаграм



## Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачинा

5 Actro водилка, лева и десна

6 Задна страна на фиока

Можност за надградба:

I

7 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

8 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

9 Фронт за внатрешна фиока

II

10 Алуминиумски фронт

11 Држач за фронт

III

Д Фронт од материјал по избор

11 Држач за фронт

13 Дизајн на страници

14 Држач за внатрешни фиоки

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### Составни делови

#### 1. Страница за фиоки



Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837
				ден.		ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837
				ден.		ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845
				ден.		ден.

#### 2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафчење	77
6563	Држач со типла	92

ден. ден.

#### 3. Стабилизатор за фронт

- ▶ За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- ▶ Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- ▶ Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

#### 4. Капачиња

- ▶ Пластика
- ▶ Капаче со лого



7547	Бел	17
7613	Антрацит	17
6817	Шампањ	17

ден. ден. ден.

#### 14. Држач за задна страна на фиоки

- ▶ За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра					Цена
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7559	7533	126	Бел	187	187
			ден.		ден.
7585	7602	126	Антрацит	187	187
			ден.		ден.
6581	6809	126	Шампањ	187	187
			ден.		ден.

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=94/186mm



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- I  
1 Страница за фиока, лева и десна  
2 Држачи за фронт  
3 Стабилизатори за фронт  
4 Капачиња  
5 Држач за релинзи  
6 Actro водилка, лева и десна  
7 Релинзи, лев и десен

I  
8 TopSide

II  
9 DesignSide во стакло  
10 Адаптери за DesignSide

III  
D DesignSide во материјал по избор  
10 Адаптери за DesignSide  
11 Конектори за DesignSide  
12 Задна страна на фиока

IV  
13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древена задна

- страница на фиока  
14 Држач за задна страна на фиока  
15 Фронт за внатрешни фиоки  
V  
16 Алуминиумски фронт  
17 Релинг за алуминиумски фронт  
18 Држач за фронт

VI  
Е Фронт од материјал по избор  
18 Држач за фронт  
19 Профил за фронт  
20 Дизајн на страници  
21 Држач за внатрешни фиоки  
А Фронт  
В Долна плоча (дебелина 16mm)  
С Древена задна страна на фиока (дебелина 16mm)  
D DesignSide во материјал по избор  
Е Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра				Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
91995	91996	300	94	Бел	<b>367</b>	<b>367</b> ден.
7791	7814	350	94	Бел	<b>413</b>	<b>413</b> ден.
91985	91986	400	94	Бел	<b>422</b>	<b>422</b> ден.
91979	91980	450	94	Бел	<b>430</b>	<b>430</b> ден.
7537	7540	500	94	Бел	<b>446</b>	<b>446</b> ден.
91997	91998	300	94	Антрацит	<b>367</b>	<b>367</b> ден.
7808	7794	350	94	Антрацит	<b>413</b>	<b>413</b> ден.
91989	91990	400	94	Антрацит	<b>422</b>	<b>422</b> ден.
91983	91984	450	94	Антрацит	<b>430</b>	<b>430</b> ден.
7587	7611	500	94	Антрацит	<b>450</b>	<b>450</b> ден.
91993	91994	300	94	Шампањ	<b>367</b>	<b>367</b> ден.
91991	91992	350	94	Шампањ	<b>468</b>	<b>468</b> ден.
91987	91988	400	94	Шампањ	<b>422</b>	<b>422</b> ден.
91981	91982	450	94	Шампањ	<b>430</b>	<b>430</b> ден.
6571	6668	500	94	Шампањ	<b>446</b>	<b>446</b> ден.

### 2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	<b>77</b> ден.
6563	Држач со типла	<b>92</b> ден.

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	<b>17</b> ден.
7613	Антрацит	<b>17</b> ден.
6817	Шампањ	<b>17</b> ден.

### 14. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | **95** ден.

### 5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	<b>17</b> ден.
6718	Со типла	<b>22</b> ден.

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7555	7549	186	Бел	<b>219</b>	<b>219</b> ден.
7595	7592	186	Антрацит	<b>219</b>	<b>219</b> ден.
6683	6578	186	Шампањ	<b>219</b>	<b>219</b> ден.

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech

## 7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
92025   92026	300			Бел	224   224	ден.	
90194   90195	350			Бел	240   240	ден.	
92017   92018	400			Бел	247   247	ден.	
92011   92012	450			Бел	257   257	ден.	
7562   7542	500			Бел	268   268	ден.	
92023   92024	300			Антрацит	224   224	ден.	
8085   8086	350			Антрацит	240   240	ден.	
92015   92016	400			Антрацит	247   247	ден.	
92009   92010	450			Антрацит	257   257	ден.	
7603   7817	500			Антрацит	268   268	ден.	
92027   92028	300			Шампањ	224   224	ден.	
92021   92022	350			Шампањ	240   240	ден.	
92019   92020	400			Шампањ	247   247	ден.	
92013   92014	450			Шампањ	257   257	ден.	
6645   6736	500			Шампањ	268   268	ден.	

## 15. Преден профил

- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел



## 18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- Челик
- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм



		H/mm	
7807	Бел	3.685	ден.
7590	Антрацит	3.685	ден.
6672	Шампањ	3.685	ден.

		H/mm	
90219	Бел	1.252	ден.
90186	Антрацит	1.252	ден.
6753	Шампањ	1.265	ден.

## 17. Релинг за алюминиумски фронт

- Челик
- За различни или стандардни ширини на корпус
- Должина 2000мм



## 19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140мм
- Алюминиум, сив



90270	Бел	2.215	ден.
6712	Шампањ	2.330	ден.
90187	Антрацит	2.330	ден.

90198 | 2.140 ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### 10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7538	92	Бел	<b>1.080</b> ден.
7541	92	Шампањ	<b>1.115</b> ден.
7806	92	Антрацит	<b>1.080</b> ден.
91243	92	Нерѓ. челик	<b>2.134</b> ден.

### 8. TopSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 TopSide, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	H/mm	H/mm	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	<b>2.275</b> ден.
7795	92	500	Антрацит	<b>2.165</b> ден.
6764	92	500	Шампањ	<b>2.285</b> ден.

### 11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Цена
7401	92	<b>1.010</b> ден.

### 19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- ▶ За фронт од материјал по желба
- ▶ Должина 1140мм
- ▶ Алуминиум, сив



**90198 | 2.140** ден.

### II. DesignSide сет со стакло

- ▶ Интегриран подесувач
- ▶ Залепени DesignSide конектори
- ▶ Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	H/mm	L/mm	Цена
93287	92	500	<b>2.615</b> ден.

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

Hettich

**H=126/186mm**



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Челична задна страна на фиока

I  
9 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

11 Фронт за внатрешна фиока

II  
12 Алуминиумски фронт

13 Релинг за алуминиумски фронт

14 Држач за фронт

III  
D Фронт од материјал по избор

- 14 Држач за фронт
- 15 Профил за фронт
- 16 Дизајн на страници
- 17 Држач за внатрешни фиоки
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

### Составни делови

#### 1. Страници за фиоки



Шифра				Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	<b>837</b>	<b>837</b> ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	<b>837</b>	<b>837</b> ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	<b>845</b>	<b>845</b> ден.

#### 2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	<b>77</b> ден.
6563	Држач со типла	<b>92</b> ден.

#### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | **95** ден.

#### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	<b>17</b> ден.
7613	Антрацит	<b>17</b> ден.
6817	Шампањ	<b>17</b> ден.

#### 5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	<b>17</b> ден.
6718	Со типла	<b>22</b> ден.

#### 10. Држач за задна страна на фиоки

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



#### 7. Релинзи



Шифра				Цена	
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	<b>268</b>	<b>268</b> ден.
7603	7817	500	Антрацит	<b>268</b>	<b>268</b> ден.
6645	6736	500	Шампањ	<b>268</b>	<b>268</b> ден.

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7555	7549	186	Бел	<b>219</b>	<b>219</b> ден.
7595	7592	186	Антрацит	<b>219</b>	<b>219</b> ден.
6683	6578	186	Шампањ	<b>219</b>	<b>219</b> ден.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

**Hettich**

## 16. Преден профил

- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм
- Бел




7807 |  
7590 |  
6672 |

Бел  
Антрацит  
Шампањ

| **3.685** ден.  
| **3.685** ден.  
| **3.685** ден.

## 18. Држач за фронт за внатрешна фиока

- Челик
- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм



	H/mm		
90219	186	Бел	<b>1.252</b> ден.
90186	186	Антрацит	<b>1.252</b> ден.
6753	186	Шампањ	<b>1.265</b> ден.

## 17. Релинг за алюминиумски фронт

- Челик
- За различни или стандартни ширини на корпус
- Должина 2000мм



90270 |  
6712 |  
90187 |

Бел  
Шампањ  
Антрацит

| **2.215** ден.  
| **2.330** ден.  
| **2.330** ден.

## 19. Профил за фронт на внатрешна фиока

- За фронт од материјал по желба
- Должина 1140мм
- Алюминиум, сив



90198 | **2.140** ден.


## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

**H=94/218mm**



Дијаграм



### Комплетот содржи:

I 1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачиња

5 Држач за релинзи

6 Actro водилка, лева и десна

7 Релинзи, лев и десен

II

8 TopSide

III

9 DesignSide во стакло

10 Адаптери за DesignSide

IV

D DesignSide во материјал по избор

10 Адаптери за DesignSide

11 Конектори за DesignSide

12 Задна страна на фиока

V 13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древена задна

страница на фиока

14 Држач за задна страна на фиока

15 Фронт за внатрешни фиоки

V

16 Алуминиумски фронт

17 Релинг за алуминиумски фронт

18 Држач за фронт

VI

Е Фронт од материјал по избор

18 Држач за фронт

19 Профил за фронт

20 Дизајн на страници

21 Држач за внатрешни фиоки

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Древена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D DesignSide во материјал по избор

E Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страница за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
91995   91996	300   94	Бел	367   367	ден.		
7791   7814	350   94	Бел	413   413	ден.		
91985   91986	400   94	Бел	422   422	ден.		
91979   91980	450   94	Бел	430   430	ден.		
7537   7540	500   94	Бел	446   446	ден.		
91997   91998	300   94	Антрацит	367   367	ден.		
7808   7794	350   94	Антрацит	413   413	ден.		
91989   91990	400   94	Антрацит	422   422	ден.		
91983   91984	450   94	Антрацит	430   430	ден.		
7587   7611	500   94	Антрацит	450   450	ден.		
91993   91994	300   94	Шампањ	367   367	ден.		
91991   91992	350   94	Шампањ	468   468	ден.		
91987   91988	400   94	Шампањ	422   422	ден.		
91981   91982	450   94	Шампањ	430   430	ден.		
6571   6668	500   94	Шампањ	446   446	ден.		

### 2. Држачи за фронт



Шифра	L	R	Цена
6580			Држач со шрафчење   77 ден.
6563			Држач со типла   92 ден.

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



Шифра	L	R	Цена
7547			Бел   17 ден.
7613			Антрацит   17 ден.
6817			Шампањ   17 ден.

### 9. Задни конектори

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

Шифра	L	R	Цена
7599   7596	218	Бел	266   266 ден.
7610   7584	218	Антрацит	266   266 ден.
6837   6689	218	Шампањ	266   266 ден.

### 5. Држач за релинг



6714 | Со шрафчење | 17 ден.  
6718 | Со типла | 22 ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### 7. Релинзи



Шифра		L/mm	Финиш	L	R	Цена
92025	92026	300	Бел	224	224	ден.
90194	90195	350	Бел	240	240	ден.
92017	92018	400	Бел	247	247	ден.
92011	92012	450	Бел	257	257	ден.
7562	7542	500	Бел	268	268	ден.
92023	92024	300	Антрацит	224	224	ден.
8085	8086	350	Антрацит	240	240	ден.
92015	92016	400	Антрацит	247	247	ден.
92009	92010	450	Антрацит	257	257	ден.
7603	7817	500	Антрацит	268	268	ден.
92027	92028	300	Шампањ	224	224	ден.
92021	92022	350	Шампањ	240	240	ден.
92019	92020	400	Шампањ	247	247	ден.
92013	92014	450	Шампањ	257	257	ден.
6645	6736	500	Шампањ	268	268	ден.

### 10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



### 11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Цена
7401	92	1.010 ден.

### II. DesignSide сет со стакло

- ▶ Интегриран подесувач
- ▶ Залепени DesignSide конектори
- ▶ Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
7957	124	Бел	1.080 ден.
7582	124	Антрацит	1.080 ден.

Шифра	H/mm	L/mm	Цена
93287	92	500	2.615 ден.

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech

**Hettich**

**H=126/218mm**



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- I 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- II 8 TopSide
- 9 DesignSide во стакло
- 10 Адаптери за DesignSide
- III 11 Конектори за DesignSide
- 12 Задна страна на фиока
- IV 13 Алуминиумска задна страна на фиока или С Древна задна

- страница на фиока
- 14 Држач за задна страна на фиока
- 15 Фронт за внатрешни фиоки
- V 16 Алуминиумски фронт
- 17 Релинг за алуминиумски фронт
- 18 Држач за фронт
- VI 19 Профил за фронт
- 20 Дизајн на страници
- 21 Држач за внатрешни фиоки
- А Фронт
- В Долна плоча (дебелина 16mm)
- С Древна задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- D DesignSide во материјал по избор
- E Фронт од материјал по избор (дебелина 4mm)

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

### Составни делови

#### 1. Страници за фиоки



Шифра					Цена	
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	<b>837</b>	<b>837</b> ден.
7593	7589	500	126	Антрацит	<b>837</b>	<b>837</b> ден.
7010	7001	500	126	Шампањ	<b>845</b>	<b>845</b> ден.

#### 2. Држачи за фронт



<b>6580</b>		Држач со шрафење		<b>77</b>	ден.
<b>6563</b>		Држач со типла		<b>92</b>	ден.

#### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



<b>6830</b>		<b>95</b> ден.
-------------	--	----------------

#### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



<b>7547</b>		<b>Бел</b>		<b>17</b>	ден.
<b>7613</b>		Антрацит		<b>17</b>	ден.
<b>6817</b>		Шампањ		<b>17</b>	ден.

#### 5. Држач за релинг



<b>6714</b>		Со шрафење		<b>17</b>	ден.
<b>6718</b>		Со типла		<b>22</b>	ден.

#### 9. Задни конектори

- За дрвена или алюминиумска задна страница на фиока



#### 7. Релинзи



Шифра					Цена
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	<b>268</b>	<b>268</b> ден.
7603	7817	500	Антрацит	<b>268</b>	<b>268</b> ден.
6645	6736	500	Шампањ	<b>268</b>	<b>268</b> ден.

Шифра					Цена
L	R	H/mm	Финиш	L	R
7599	7596	218	Бел	<b>266</b>	<b>266</b> ден.
7610	7584	218	Антрацит	<b>266</b>	<b>266</b> ден.
6837	6689	218	Шампањ	<b>266</b>	<b>266</b> ден.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

## 10. Адаптери за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	Н/мм	Финиш	Цена
7538	92	Бел	1.080 ден.
7541	92	Шампањ	1.115 ден.
7806	92	Антрацит	1.080 ден.
91243	92	Нерѓ. челик	2.134 ден.

## 11. Конектори за DesignSide

- За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	Н/мм	Цена
7401	92	1.010 ден.

## II. DesignSide сет со стакло

- Интегриран подесувач
- Залепени DesignSide конектори
- Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	Н/мм	Л/мм	Цена
93287	92	500	2.615 ден.

## 8. TopSide

Комплетот содржи:

- 1 TopSide, лев и десен
- 2 предни конектори на притискање и шрафење



Шифра	Н/мм	Н/мм	Финиш	Цена
7812	92	500	Бел	2.275 ден.
7795	92	500	Антрацит	2.165 ден.
6764	92	500	Шампањ	2.285 ден.


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

**H=94/250mm**



Дијаграм



### Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стабилизатори за фронт

4 Капачиња

5 Држач за релинзи

6 Actro водилка, лева и десна

7 Релинзи, лев и десен

8 Задна страна на фиока

I С Дрвена задна страна на фиока

9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен

10 Дизајн на страници

A Фронт

B Долна плоча (дебелина 16mm)

C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
91995   91996	300	94	Бел	367   367	ден.			
7791   7814	350	94	Бел	413   413	ден.			
91985   91986	400	94	Бел	422   422	ден.			
91979   91980	450	94	Бел	430   430	ден.			
7537   7540	500	94	Бел	446   446	ден.			
91997   91998	300	94	Антрацит	367   367	ден.			
7808   7794	350	94	Антрацит	413   413	ден.			
91989   91990	400	94	Антрацит	422   422	ден.			
91983   91984	450	94	Антрацит	430   430	ден.			
7587   7611	500	94	Антрацит	450   450	ден.			
91993   91994	300	94	Шампањ	367   367	ден.			
91991   91992	350	94	Шампањ	468   468	ден.			
91987   91988	400	94	Шампањ	422   422	ден.			
91981   91982	450	94	Шампањ	430   430	ден.			
6571   6668	500	94	Шампањ	446   446	ден.			

### 3. Стабилизатор за фронт



- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит

6830 | 95 ден.

### 9. Задни конектори



- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока

Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	L	R
7803   7800	250		Бел	313   313	ден.		
7605   7586	250		Антрацит	313   313	ден.		
6802   6616	250		Шампањ	325   325	ден.		



### 2. Држачи за фронт

6580   Држач со шрафчење	77 ден.
6563   Држач со типла	92 ден.

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого

7547   Бел	17 ден.
7613   Антрацит	17 ден.
6817   Шампањ	17 ден.

### 5. Држач за релинг



6714   Со шрафчење	17 ден.
6718   Со типла	22 ден.

### 7. Релинзи




Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
92025   92026	300		Бел	224   224	ден.		
90194   90195	350		Бел	240   240	ден.		
92017   92018	400		Бел	247   247	ден.		
92011   92012	450		Бел	257   257	ден.		
7562   7542	500		Бел	268   268	ден.		
92023   92024	300		Антрацит	224   224	ден.		
8085   8086	350		Антрацит	240   240	ден.		
92015   92016	400		Антрацит	247   247	ден.		
92009   92010	450		Антрацит	257   257	ден.		
7603   7817	500		Антрацит	268   268	ден.		
92027   92028	300		Шампањ	224   224	ден.		
92021   92022	350		Шампањ	240   240	ден.		
92019   92020	400		Шампањ	247   247	ден.		
92013   92014	450		Шампањ	257   257	ден.		
6645   6736	500		Шампањ	268   268	ден.		

**H=126/250mm**



**Дијаграм**



**Комплетот содржи:**

- I 1 Страница за фиока, лева и десна
- I 2 Држачи за фронт
- I 3 Стабилизатори за фронт
- I 4 Капачиња
- I 5 Држач за релинзи
- I 6 Actro водилка, лева и десна
- I 7 Релинзи, лев и десен

- II I 8 TopSide
- II I 9 DesignSide во стакло
- II I 0 Адаптери за DesignSide

- III I D DeisgnSide во материјал по избор
- III I 0 Адаптери за DesignSide
- III I i Конектори за DesignSide
- III I \* Задна страна на фиока

**IV**

- IV С Дрвена задна страна на фиока
- IV \*\* Држач за задна страна на фиока
- IV ¶ Дизајн на страници
- IV А Фронт
- IV В Долна плоча (дебелина 16mm)
- IV С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)
- IV D DesignSide во материјал по избор

# Системи за фиоки

**Hettich**

- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
	L	R				
7535	7552	500	126		Бел	837   837 ден.
7593	7589	500	126		Антрацит	837   837 ден.
7010	7001	500	126		Шампањ	845   845 ден.

### 2. Држачи за фронт



6580		Држач со шрафење		77	ден.
6563		Држач со типла		92	ден.

### 3. Стабилизатор за фронт



- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит

6830		95	ден.
------	--	----	------

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547		Бел		17	ден.
7613		Антрацит		17	ден.
6817		Шампањ		17	ден.

### 5. Држач за релинг



6714		Со шрафење		17	ден.
6718		Со типла		22	ден.

### 9. Задни конектори

- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
	L	R			
7803	7800	250		Бел	313   313 ден.
7605	7586	250		Антрацит	313   313 ден.
6802	6616	250		Шампањ	325   325 ден.

### 7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена
	L	R			
7562	7542	500		Бел	268   268 ден.
7603	7817	500		Антрацит	268   268 ден.
6645	6736	500		Шампањ	268   268 ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### 10. Адаптери за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор, конектори за DesignSide

Комплетот содржи:

- ▶ 1 адаптер за DesignSide, преден, лев и десен
- ▶ 1 адаптер за DesignSide, заден, лев и десен
- ▶ 2 предни конектори на притискање и шрафење



### 11. Конектори за DesignSide

- ▶ За комбинација со DesignSide во материјал по избор
- ▶ За лепење или шрафење (Ø3x10)



Шифра	H/mm	Финиш	Цена
<b>7957</b>	<b>124</b>	<b>Бел</b>	<b>1.080</b> ден.
<b>7582</b>	<b>124</b>	<b>Антрацит</b>	<b>1.080</b> ден.

Шифра	H/mm	Цена
<b>7401</b>	<b>92</b>	<b>1.010</b> ден.

### II. DesignSide сет со стакло

- ▶ Интегриран подесувач
- ▶ Залепени DesignSide конектори
- ▶ Дебелина на стаклото 8 mm



Шифра	H/mm	L/mm	Цена
<b>93287</b>	<b>92</b>	<b>500</b>	<b>2.615</b> ден.


# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

**H=94/282mm**



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Задна страна на фиока
- С Дрвена задна страна на фиока
- 9 Држач за задна страна на фиока
- 10 Дизајн на страници
- A Фронт
- B Долна плоча (дебелина 16mm)
- C Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
91995   91996	300   300	94   94			Бел	367   367	ден.	
7791   7814	350   350	94   94			Бел	413   413	ден.	
91985   91986	400   400	94   94			Бел	422   422	ден.	
91979   91980	450   450	94   94			Бел	430   430	ден.	
7537   7540	500   500	94   94			Бел	446   446	ден.	
91997   91998	300   300	94   94			Антрацит	367   367	ден.	
7808   7794	350   350	94   94			Антрацит	413   413	ден.	
91989   91990	400   400	94   94			Антрацит	422   422	ден.	
91983   91984	450   450	94   94			Антрацит	430   430	ден.	
7587   7611	500   500	94   94			Антрацит	450   450	ден.	
91993   91994	300   300	94   94			Шампањ	367   367	ден.	
91991   91992	350   350	94   94			Шампањ	468   468	ден.	
91987   91988	400   400	94   94			Шампањ	422   422	ден.	
91981   91982	450   450	94   94			Шампањ	430   430	ден.	
6571   6668	500   500	94   94			Шампањ	446   446	ден.	

### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

### 9. Задни конектори

- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	L	R	
92007   92008	282   282			Бел	399   399	ден.		
92005   92006	282   282			Антрацит	415   415	ден.		
6773   6726	282   282			Шампањ	415   415	ден.		

- Двојни метални страници
- ArciTech

### 2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафчење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547   Бел	17	ден.
7613   Антрацит	17	ден.
6817   Шампањ	17	ден.

### 5. Држач за релинг



6714   Со шрафчење	17	ден.
6718   Со типла	22	ден.

### 7. Релинзи



Шифра	L	R	L/mm	Финиш	Цена	L	R
92025   92026	300   300			Бел	224   224	ден.	
90194   90195	350   350			Бел	240   240	ден.	
92017   92018	400   400			Бел	247   247	ден.	
92011   92012	450   450			Бел	257   257	ден.	
7562   7542	500   500			Бел	268   268	ден.	
92023   92024	300   300			Антрацит	224   224	ден.	
8085   8086	350   350			Антрацит	240   240	ден.	
92015   92016	400   400			Антрацит	247   247	ден.	
92009   92010	450   450			Антрацит	257   257	ден.	
7603   7817	500   500			Антрацит	268   268	ден.	
92027   92028	300   300			Шампањ	224   224	ден.	
92021   92022	350   350			Шампањ	240   240	ден.	
92019   92020	400   400			Шампањ	247   247	ден.	
92013   92014	450   450			Шампањ	257   257	ден.	
6645   6736	500   500			Шампањ	268   268	ден.	

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech



H=126/282mm



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Држачи за фронт
- 3 Стабилизатори за фронт
- 4 Капачиња
- 5 Држач за релинзи
- 6 Actro водилка, лева и десна
- 7 Релинзи, лев и десен
- 8 Задна страна на фиока
- С Дрвена задна страна на фиока
- 9 Држач за задна страна на фиока, лев и десен
- 10 Дизајн на страници
- А Фронт
- В Долна плоча (дебелина 16mm)
- С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech

### Составни делови

#### 1. Страници за фиоки



Шифра				Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
7535	7552	500	126	Бел	837	837
7593	7589	500	126	Антрацит	837	837
7010	7001	500	126	Шампањ	845	845

#### 2. Држачи за фронт



6580	Држач со шрафење	77	ден.
6563	Држач со типла	92	ден.

#### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



7547	Бел	17	ден.
7613	Антрацит	17	ден.
6817	Шампањ	17	ден.

#### 3. Стабилизатор за фронт

- За стабилизирање широки и/ или високи фронтови
- Се препорачува за користење по корпус со ширина од 600mm и повеќе, и/или фронт од 450mm и повеќе
- Пластика, Антрацит



6830 | 95 ден.

#### 5. Држач за релинг



6714	Со шрафење	17	ден.
6718	Со типла	22	ден.

#### 7. Релинзи



Шифра				Цена	
L	R	L/mm	Финиш	L	R
7562	7542	500	Бел	268	268
7603	7817	500	Антрацит	268	268
6645	6736	500	Шампањ	268	268

#### 9. Задни конектори

- За дрвена или алуминиумска задна страница на фиока



Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92007	92008	282	Бел	399	399
92005	92006	282	Антрацит	415	415
6773	6726	282	Шампањ	415	415

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech




## Actro водилки со интегриран Silent System



- Со целосно извлекување
- Интегриран Silent System
- Möglichkeit за вградување на Push to Open Silent
- Носивост до 40kg
- Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L/mm	R
92003	92004	300	<b>657</b> 657 ден.
90554	90555	350	<b>710</b> 710 ден.
92001	92002	400	<b>731</b> 731 ден.
91999	92000	450	<b>767</b> 767 ден.
90556	90557	500	<b>806</b> 806 ден.

### Пресек на елементот



### Димензии за монтажа со Silent System

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	362
500	224	503	512

### Димензии за монтажа со Push to Open

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	192	353	371
500	224	503	521

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### Push to Open Silent System за ArciTech



- ▶ Можност за надградба со синхронизатор

Комплетот содржи:

- ▶ 1 Push to Open Silent, лев и десен
- ▶ 1 активатор, лев и десен
- ▶ 2 адаптери за синхронизација

Вкупна тежина (kg)	Actro kg	Номинална должина (mm)
10 - 40	40	350 - 500

**6690 | 2.231** ден.

### Сет за задржување на фронт со внатрешна фиока



- ▶ Комплетот содржи:
- ▶ Држач на шрафчење
- ▶ Адаптер на клип

**7554 |**

**Сив**

**499** ден.

**92488 |**

**Антрацит**

**499** ден.

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со 94мм страници

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



### Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5




## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### Внатрешна фиока со 94mm страници

#### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока




#### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KB)

KD mm	18
EB mm	13

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	84.5
G	LB - 2 x EB - 62
H	105.5

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со 126mm страници

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



### Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	116.5


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


### Фиока со висина 186mm и страници 94mm

#### Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт



#### Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

<b>KD mm</b>	18
<b>EB mm</b>	13
<b>A mm</b>	21

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 186mm и страници 94mm DesignSide / TopSide

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт




### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KD)  
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89



## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech

### Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници

#### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



#### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)


Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm 18

EB mm 13

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- ArciTech



## Внатрешна фиока со висина 186mm и 94mm страници DesignSide / TopSide

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)


KD mm 18

Дебелина на страниците (KB)

EB mm 13

Растојание за бушење (A)

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	89
G	LB - 2 x EB - 62
H	157
I	LB - 2 x EB - 66.5


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


### Фиока со висина 186mm и страници 126mm

#### Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




#### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KB)  
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 218mm и страници 94mm

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

KD mm 18


Дебелина на страниците (KB)

EB mm 13

Растојание за бушење (A)

A mm 21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


### Фиока со висина 218mm и страници 94mm DesignSide /TopSide

#### Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




#### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KB)  
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	176
E	NL - 46
F	121

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 218mm и страници 126mm

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт




### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KB)  
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


# Фиока со висина 218mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

### Димензионирање на фиоки

Древна задна страна на фиока



Бушење на фронт




### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)  
Дебелина на страниците (KB)  
Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Древна задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	208
E	NL - 46
F	89

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 250mm и страници 94mm

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

### Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KD)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240


## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- ArciTech


### Фиока со висина 250mm и страници 126mm

#### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

#### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)


Растојание за бушење (A)

KD mm 18

EB mm 13

A mm 21

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	240

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 250mm и страници 126mm DesignSide / TopSide

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)


Растојание за бушење (A)

**KD mm** 18

**EB mm** 13

**A mm** 21

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
<b>A</b>	NL - 24.5
<b>B</b>	LB - 2 x EB - 52.5
<b>C</b>	LB - 2 x EB - 64
<b>D</b>	208
<b>E</b>	NL - 46
<b>F</b>	121


## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ ArciTech


### Фиока со висина 282мм и страници 94мм

#### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Вториот релинг може да се монтира во празнината под горниот релинг на 64мм.

#### Ширина за монтажа на Actro


Ширина на Actro за монтирање (EB)

Дебелина на страниците (KB)

Растојание за бушење (A)

KD mm	18
EB mm	13
A mm	21

#### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- ArciTech




## Фиока со висина 282mm и страници 126mm

### Димензионирање на фиоки

Дрвена задна страна на фиока



Бушење на фронт



Средниот релинг може да се монтира на 64мм над страниците.

### Ширина за монтажа на Actro

Ширина на Actro за монтирање (EB)

KD mm	18
-------	----


Дебелина на страниците (KB)

EB mm	13
-------	----

Растојание за бушење (A)

A mm	21
------	----

### Димензионирање на составните делови на фиоката



Димензии	Дрвена задна страна на фиока
A	NL - 24.5
B	LB - 2 x EB - 52.5
C	LB - 2 x EB - 64
D	272

# Систем на фиоки: InnoTech Atira



Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен

потенцијал. Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност. Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



**Неверојатен:**  
Чистите линии во стилот е резултат на повеќе обиди и докажана технологија. InnoTech Atira со својот карактер во изгледот и истакниот перформанс е правиот систем за фиоки.



**Еден за Сите:**  
благодарение на Hettich концептот, сите дизајнерски решенија се базираат на профилот на страницата од фиоката. Надградбата е исто толку лесна.



**Перфектна комбинација од сите агли:** сите составни делови имаат соодветен финиш.



**Прави линии од надвор, компактна организација од внатре:**  
Со својата практичност и функција, празниот простор се користи во целост. Овозможен е комплетен пристап до работите во Вашата фиока. Организација до максимум.



Фиока, висина 70 mm

**119**



Фиока, висина 70/144 mm

**122**



Фиока, висина 70/176 mm

**124**



Quadro V6 Atira, со целосно извлекување

**128**



Quadro V6 Atira, Push to open  
со целосно извлекување

**130**



Quadro 25 Atira, Silent System  
со делумно извлекување

**132**

## Систем на фиоки: InnoTech Atira

### Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Впечатливи, разновидни, флексибилни: InnoTech Atira системот на фиоки импресионира уште на прв поглед. Острите линии, изборот на бои и разновидните странични елементи, надополнети со практични решенија за внатрешна организација на фиоките, се карактеризираат со многу креативен потенцијал.

Ниту еден друг систем на фиока не се одликува со ова ниво на индивидуалност.

Ефективното разликување не е само предмет на дизајн, туку е и предмет на функционалност. Quadro водилките се всушност идеална база за InnoTech Atira.



## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

### Технички детали:

- Метални странични профили, висина 70мм
- 3 висини на задната страна од фиоката
- Боја: Бела, сребрена и антрацит
- Организација на фиоки, за под садопер, садови и надградби од метал TopSides или стакло DesignSides
- Водилки Quadro 25 with Silent System делумно извлекување и тивко затворање до 25kg
- Quadro V6 with Silent System целосно извлекување и тивко затворање до 30kg
- Push to open V6 целосно извлекување и систем на отворање со притискање до 30kg




# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Дијаграм



## Комплетот содржи:

- 1 Страница за фиока, лева и десна
- 2 Фронт
- I
  - 3 Алуминиумски фронт
  - 4 Конектори за алуминиумски фронт
  - 5 Предни стабилизатори
  - 6 Калачиња
  - 7 Quadro водилки, лева и десна
  - 8 Задна страна на фиока
- II
  - 9 Алуминиумска задна страна на фиока или В дрвена задна страна на фиока
  - 10 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен
  - 11 Дизајнирани страници
  - 12 Задржувац за внатрешна фиока
- A Долна плоча (дебелина на материјал 16мм)
- В Дрвена задна страна на фиока (дебелина на материјал 16мм)

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

### Составни делови

#### 1. Страници за фиоки

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
6836	6675	300	70		Бел	316   316	ден.	
6584	6729	350	70		Бел	415   415	ден.	
6572	6806	420	70		Бел	388   388	ден.	
6803	6573	470	70		Бел	395   395	ден.	
6967	7222	520	70		Бел	391   391	ден.	
90189	90190	300	70		Антрацит	338   338	ден.	
7399	7220	350	70		Антрацит	413   413	ден.	
7818	7798	420	70		Антрацит	388   388	ден.	
6745	6610	470	70		Антрацит	385   385	ден.	
90191	90192	520	70		Антрацит	391   391	ден.	
6626	6790	470	70		Сребрен	302   302	ден.	



► Пластика



#### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



#### o. Задни конектори

► За елементи со стандардна ширина



6569	Бел		13	ден.
6677	Антрацит		13	ден.
6625	Сив		13	ден.

Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6686   6608	70			Бел	118   118
6621   6785	70			Антрацит	118   118
6748   6660	70			Сребрен	116   116

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



## 4. Држач за профил за внатрешна фиока

- За комбинација со сите 3 висини на фронтови
- Пластика, сива



## 3. Преден профил за внатрешна фиока

- За различни или стандардни должини на елементи
- Должина 2000 mm
- Сребrena



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
-------	------	-------	------

6604	70	Бел	<b>435</b> ден.
7233	70	Антрацит	<b>435</b> ден.

6665	Бел	<b>5.490</b> ден.
7241	Антрацит	<b>5.522</b> ден.

## 12. Задржувац за внатрешна фиока

- InnoTech Atira систем за внатрешна фиока
- Материјал: Пластика
- Финиш: Сив, Антрацит



7556	Сив	<b>541</b> ден.
------	-----	-----------------


7550	Антрацит	<b>541</b> ден.
------	----------	-----------------

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



Дијаграм



### Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стаклен фронт

I  
А Фронт од материјал по избор

4 Капачиња

5 Quadro водилки, лева и десна

6 Релинзи

7 Задна страна на фиока

II  
8 Алуминиумска задна страна на фиока или С дрвена задна страна на фиока

9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

Додатоци за надградба:

10 TopSide адаптер

11 TopSide метални

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Дрвена задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D TopSide од материјал по избор (дебелина 4mm)

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	L	R
6836	6675	300	70		Бел	316   316	ден.	
6584	6729	350	70		Бел	415   415	ден.	
6572	6806	420	70		Бел	388   388	ден.	
6803	6573	470	70		Бел	395   395	ден.	
6967	7222	520	70		Бел	391   391	ден.	
90189	90190	300	70		Антрацит	338   338	ден.	
7399	7220	350	70		Антрацит	413   413	ден.	
7818	7798	420	70		Антрацит	388   388	ден.	
6745	6610	470	70		Антрацит	385   385	ден.	
90191	90192	520	70		Антрацит	391   391	ден.	
6626	6790	470	70		Сребрен	302   302	ден.	

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



6569	Бел		13	ден.
6677	Антрацит		13	ден.
6625	Сив		13	ден.

### 2. Држачи за релинг

- Пластика



6662	Држач со шрафење		11	ден.
6673	Држач со типла		10	ден.

### 9. Задни конектори

- За елементи со стандардна ширина



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6778	6791		144	Бел	195   195
7228	7237		144	Антрацит	195   195
6833			144	Сребрен	383

ден.


## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira

**H=70/176mm**



Дијаграм



### Комплетот содржи:

1 Страница за фиока, лева и десна

2 Држачи за фронт

3 Стаклен фронт

I

А Фронт од материјал по избор

4 Капачиња

5 Quadro водилки, лева и десна

6 Релинзи

7 Задна страна на фиока

II

8 Алуминиумска задна страна на фиока или С древна задна страна на фиока

9 Конектори за задна страна на фиока, лев и десен

### Додатоци за надградба:

10 Topsid адаптер

11 Topsid метални

А Фронт

В Долна плоча (дебелина 16mm)

С Древна задна страна на фиока (дебелина 16mm)

D Topsid од материјал по избор (дебелина 4mm)

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira



## Составни делови

### 1. Страници за фиоки



Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена	
						L	R
6836	6675	300	70		Бел	<b>316</b>	<b>316</b> ден.
6584	6729	350	70		Бел	<b>415</b>	<b>415</b> ден.
6572	6806	420	70		Бел	<b>388</b>	<b>388</b> ден.
6803	6573	470	70		Бел	<b>395</b>	<b>395</b> ден.
6967	7222	520	70		Бел	<b>391</b>	<b>391</b> ден.
90189	90190	300	70		Антрацит	<b>338</b>	<b>338</b> ден.
7399	7220	350	70		Антрацит	<b>413</b>	<b>413</b> ден.
7818	7798	420	70		Антрацит	<b>388</b>	<b>388</b> ден.
6745	6610	470	70		Антрацит	<b>385</b>	<b>385</b> ден.
90191	90192	520	70		Антрацит	<b>391</b>	<b>391</b> ден.
6626	6790	470	70		Сребрен	<b>302</b>	<b>302</b> ден.

### 2. Држачи за фронт

► Пластика



6632	Држач со шрафење	<b>18</b> ден.
6796	Држач со типла	<b>25</b> ден.

### 6. Релинзи



Шифра	L/mm	Финиш	Цена
6602	300	Бел	<b>665</b> ден.
6596	350	Бел	<b>701</b> ден.
6799	420	Бел	<b>775</b> ден.
6657/6826	470	Бел	<b>530</b> ден.
7002	520	Бел	<b>799</b> ден.
90268	300	Антрацит	<b>693</b> ден.
7810	350	Антрацит	<b>707</b> ден.
7600	420	Антрацит	<b>777</b> ден.
7234/7532	470	Антрацит	<b>570</b> ден.
90269	520	Антрацит	<b>773</b> ден.
6844	470	Сребрен	<b>662</b> ден.

### 4. Капачиња

- Пластика
- Капаче со лого



6569	Бел	<b>13</b> ден.
6677	Антрацит	<b>13</b> ден.
6625	Сив	<b>13</b> ден.

### 2. Држачи за релинг

► Пластика



6662	Држач со шрафење	<b>11</b> ден.
6673	Држач со типла	<b>10</b> ден.

### 9. Задни конектори

► За елементи со стандардна ширина



Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена
6695	6730		176	Бел	<b>259</b> ден.
7240	7218		176	Антрацит	<b>269</b> ден.
6717			176	Сребрен	<b>520</b> ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira

### o. Адаптери за TopSide

- ▶ За монтажа на TopSide метал, стакло или друг материјал
- ▶ Пластика, бел

Комплетот содржи:

- ▶ 1 преден адаптер, лев и десен
- ▶ 1 заден адаптер, лев и десен



### 7. TopSide

- ▶ Адаптерите се нарачуваат посебно

Комплетот содржи:

- ▶ 2 TopSide



Шифра	H	Финиш	Цена
<b>6644</b>	<b>176</b>	Бел	<b>996</b> ден.
<b>6788</b>	<b>176</b>	Антрацит	<b>996</b> ден.

Шифра	H/mm	L/mm	Финиш	Цена
<b>7011</b>	<b>176</b>	<b>470</b>	Бел	<b>1.699</b> ден.
<b>6835</b>	<b>176</b>	<b>470</b>	Антрацит	<b>1.699</b> ден.

### 6. Средни релинзи



### 4. Адаптер за релинг



Шифра	L	Финиш	Цена
<b>8083</b>	<b>350</b>	Бел	<b>679</b> ден.
<b>7597</b>	<b>420</b>	Бел	<b>709</b> ден.
<b>6829</b>	<b>470</b>	Бел	<b>752</b> ден.
<b>7254</b>	<b>520</b>	Бел	<b>717</b> ден.
<b>8084</b>	<b>350</b>	Антрацит	<b>679</b> ден.
<b>7594</b>	<b>420</b>	Антрацит	<b>709</b> ден.
<b>90264/90265</b>	<b>470</b>	Антрацит	<b>500</b> ден.
<b>90193</b>	<b>520</b>	Антрацит	<b>741</b> ден.
<b>6587</b>	<b>470</b>	Сребрен	<b>662</b> ден.

<b>90188</b>		<b>Антрацит</b>		<b>318</b> ден.
--------------	--	-----------------	--	-----------------

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira



## Quadro V6 Atira

целосно извлекување, носивост до 30kg



### Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira


- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6727	6570	300	<b>650   650</b> ден.
6720	6743	350	<b>709   709</b> ден.
6824	6685	420	<b>730   730</b> ден.
6756	6716	470	<b>787   787</b> ден.
7013	7003	520	<b>798   798</b> ден.

#### Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

## Пресек на елементот



## Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Осовинско растојание меѓу дупки b1	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

### Quadro V6 Atira со Push to Open систем целосно извлекување, носивост до 30kg



- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

**Внатрешно растојание помеѓу  
фиоката и страницата од  
елементот 10,5mm**

Шифра		L/mm	Цена	
L	R		L	R
7244	7223	350	950	950 ден.
7536	7563	420	1.007	1.007 ден.
6593	6667	470	1.012	1.012 ден.


**Внатрешно растојание помеѓу  
фиоката и страницата од  
елементот 12,5mm**

Шифра		L/mm	Цена	
L	R		L	R
7225	7235	350	950	950 ден.

#### Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

## Пресек на елементот



## Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние между дупки b1	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

### Quadro 25 Atira со вграден Silent System делумно извлекување, носивост до 25kg




- ▶ Интегриран Silent System
- ▶ Галванизиран челик

Шифра		Цена	
L	R	L	R
6827	6758	470	<b>630</b> <small>ден.</small>

#### Внатрешно растојание помеѓу фиоката и страницата од елементот со Quadro

Со различни ширини за монтажа (EB) на Quadro, имате можности за работа со разни дебелини на елементи (KD) - без да ја смените димензијата на фиоката. Применете ги следните димензии:


KD mm	18
EB mm	10.5
A mm	21



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- InnoTech Atira/ Quadro V6 Atira

## Пресек на елементот



## Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние между дупки b1	EL mm	Фиока Минимална дълбочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална дълбочина на елемент mm
470	256	94	485	494

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



# AvanTech YOU

Комбинирајте водилки и страници од фиоки  
на Ваш начин



## AvanTech YOU-

### Фиоки со личен печат од Вашиот карактер

Новите AvanTech YOU системи на фиоки се карактеризираат со креативна флексибилност и разновидност во дизајнот, како и со идеално лизгање и одлични интегрирани делови. Се издвојуваат од останатите по извонредно дизајнираните тенки странични профили од само 13mm и по можноста да се приспособат на сите Ваши лични идеи.

Добијте разновидност и паметни функции во исто време: една фиока, две водилки и многубројни функции по Ваши желба. Флексибилни и можност за било какви комбинации користејќи постојано еден ист шаблон за бушење. Флескибилноста во комбинирањето создава ефективност во производствените линии и во процесот на монтажа.



#### Разновиден дизајн и креативна флексибилност

Различни форми, бои и материјали кои постојано ги следат трендовите во внатрешниот дизајн.

#### Многу можности за приспособување кон потребите


Креативен и флексибilen дизајн во секој детал. Атрактивни дизајнерски додатоци ја потенцираат индивидуалноста кај овие фиоки.

#### Прецизно дизајниран мебел AvanTech YOU- со интенција


кон најдобрите, комбинација на технологија, функционалност и совршено лизгање.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU



**Дијаграм**



# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

## AvanTech YOU комплетот содржи

### Основни компоненти

- 1 Страницни профили – десен и лев
  - 1 a AvanTech YOU или
  - 1 b AvanTech YOU внатрешна
- 2 Дизајниран профил за дограмба на страницниот профил
- 3 Конектори за фронт, десен и лев
  - 3 a за AvanTech YOU или
  - 3 b за AvanTech YOU внатрешна
- 4 a / 4 b Стабилизатор за фронт/ внатрешен фронт
- 5 Заден профил

### Опции за фронт

- 6 Фронт за внатрешна фиока/ внатрешна фиока за тави и тенџериња
- 7 Фронт за приспособување за внатрешна фиока по желба/ внатрешна фиока за тави и тенџериња

### Опции за заден профил

- 8 Конектор за заден профил, лев и десен
- 9 Заден профил за кројење по должина
- 10 Заден профил од челик за стандардни ширини

### Дизајн можности

- 2 a / 2 b / 2 c Дизајниран профил за страницни профили фарбан (во боја) / обложени со фолија/ приспособувачки
- 12 Дизајнирано капаче
- 13 Брендиран клип

### Водилки

- 11 a Actro YOU full со целосно извлекување
- 11 b / 11 c Quadro YOU со целосно извлекување

### Дрвени компоненти за сечење по димензија

- A Преден профил- фронт
- B Дно- подна за фиока
- C Дрвен заден профил
- D AvanTech YOU внатрешна- се комбинира со било кој материјал по избор
- E Приспособувачки внатрешен фронт- се комбинира со било кој материјал по избор





**AvanTech YOU**  
**H = 101mm**

**7**



**AvanTech YOU**  
**H = 139mm**

**9**



**AvanTech YOU**  
**H = 187mm**

**11**




**AvanTech YOU**  
**H = 251mm**

**13**




**Внатрешни фиоки**  
**H= 187/251mm**

**15**



**Actro YOU**  
**фиоки со вграден Silent System**

**19**



**Quadro YOU**  
**фиоки со вграден Silent System**

**20**

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**H=101mm**



### 1 A Страницни профили, висина 101 mm



- 2 a / 2 b / 2 с дизајниран профил
- 3 a преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра					Финиш	Цена	
	L	R	L/mm	H/mm		L	R
92313   92314	350	101			Бел	830	830
92238   92239	350	101			Антрацит	830	830
92099   92100	500	101			Бел	877	877
92095   92096	500	101			Антрацит	877	877
92097   92098	500	101			Сребрен	877	877

### 2 A Дизајнирани профили



- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92353	350	Бел	58 ден.
92241	350	Антрацит	58 ден.
92103	500	Бел	61 ден.
92101	500	Антрацит	61 ден.
92102	500	Сребрен	61 ден.
92104	500	Инокс	72 ден.
92354	500	Даб	72 ден.
93349	500	Орев	72 ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

### 3A Конектори за фронт за странични профили, висина 101 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

<b>92089</b>	Држач со штрафење	<b>119</b> ден.
<b>92090</b>	Држач со типла	<b>126</b> ден.

### 5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за  $\geq 600\text{mm}$
- ▶ 3 за  $\geq 800\text{mm}$
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

**92137** | **748** ден.

### 13 Брендиран клип



- ▶ Möglichkeit за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

<b>92136</b>	Бел	<b>22</b> ден.
<b>92134</b>	Антрацит	<b>22</b> ден.
<b>92135</b>	Сребрен	<b>22</b> ден.

### 8 Конектор за заден профил, висина 101mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алиминиум

Шифра	Цена					
	L	R	H/mm	Финиш	L	R
<b>92337</b>	<b>92341</b>	<b>101</b>		Бел	<b>133</b>	<b>133</b> ден.
<b>92345</b>	<b>92349</b>	<b>101</b>		Антрацит	<b>133</b>	<b>133</b> ден.
<b>92328</b>	<b>92333</b>	<b>101</b>		Сребрен	<b>133</b>	<b>133</b> ден.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



H=139mm



## 1 A Страницни профили, висина 139 mm



- 2 а / 2 б / 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра	Цена					
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R
92109   92110   500   139   Бела	1.120	1.120	ден.			
92105   92106   500   139   Антрацит	1.120	1.120	ден.			
92107   92108   500   139   Сребрен	1.120	1.120	ден.			

## 2 A Дизајнирани профили




- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92103   500	Бел	61	ден.
92101   500	Антрацит	61	ден.
92102   500	Сребрен	61	ден.
92104   500	Инокс	72	ден.
92354   500	Даб	72	ден.
93349   500	Орев	72	ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

### 3A Конектори за фронт за странични профили, висина 139 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

<b>92091</b>		Држач со штрафење		<b>163</b> ден.
<b>92092</b>		Држач со типла		<b>164</b> ден.

### 5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за ≥ 600mm
- ▶ 3 за ≥ 800mm
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

**92137** | **748** ден.

### 13 Брендиран клип



- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

<b>92136</b>		Бел		<b>22</b> ден.
<b>92134</b>		Антрацит		<b>22</b> ден.
<b>92135</b>		Сребрен		<b>22</b> ден.

### 8 Конектор за заден профил, висина 139mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алуминиум

Шифра	Цена					
	L	R	H/mm	Финиш	L	R
<b>92338</b>	<b>92342</b>	<b>139</b>		Бел	<b>175</b>	<b>175</b> ден.
<b>92346</b>	<b>92350</b>	<b>139</b>		Антрацит	<b>175</b>	<b>175</b> ден.
<b>92330</b>	<b>92334</b>	<b>139</b>		Сребрен	<b>175</b>	<b>175</b> ден.

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

H=187mm



## 1 A Страницни профили, висина 187 mm



- 2 a/ 2 b / 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страницни профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R	Цена
92315   92316	350	187			Бел	1.339	1.339	ден.
92311   92312	350	187			Антрацит	1.339	1.339	ден.
92115   92116	500	187			Бел	1.447	1.447	ден.
92111   92112	500	187			Антрацит	1.447	1.447	ден.
92113   92114	500	187			Сребрен	1.447	1.447	ден.

## 2 A Дизајнирани профили



- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја

Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92353   350		Бел	58 ден.
92241   350		Антрацит	58 ден.
92103   500		Бел	61 ден.
92101   500		Антрацит	61 ден.
92102   500		Сребрен	72 ден.
92104   500		Инокс	72 ден.
92354   500		Даб	72 ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

### 3A Конектори за фронт за странични профили, висина 187 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

<b>92093</b>		<b>Држач со штрафење</b>		<b>241</b>	ден.
<b>92094</b>		<b>Држач со типла</b>		<b>244</b>	ден.

### 5 Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алиминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- 2 за  $\geq$  600mm
- 3 за  $\geq$  800mm
- 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

**92137** | **748** ден.

### 13 Брендиран клип



- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

<b>92136</b>		<b>Бел</b>		<b>22</b>	ден.
<b>92134</b>		<b>Антрацит</b>		<b>22</b>	ден.
<b>92135</b>		<b>Сребрен</b>		<b>22</b>	ден.

### 8 Конектор за заден профил, висина 187mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алиминиум

Шифра				Цена	
L	R	H/mm	Финиш	L	R
92339	92343	187	Бел	<b>225</b>	<b>225</b> ден.
92347	92351	187	Антрацит	<b>225</b>	<b>225</b> ден.
92331	92335	187	Сребрен	<b>225</b>	<b>225</b> ден.


## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**H=251mm**



### 1 А Страннични профили, висина 251 mm



- 2 а/ 2 б/ 2 с дизајниран профил
- 3 а преден конектор за страннични профили
- 12 дизајнирано капаче
- Вградено 3D штелување
- Пескарен челик финиш

Шифра					Цена		
L	R	L/mm	H/mm	Финиш	L	R	
92307	92308	500	251	Бел	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	ден.
92305	92306	500	251	Антрацит	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	ден.
92309	92310	500	251	Сребрен	<b>2.222</b>	<b>2.222</b>	ден.

### 2 А Дизајнирани профили



- Било кој кант за страница на фиока
- Прикачување со клип
- Пластика во боја


Шифра	L/mm	Финиш	Цена
92103	500	Бел	<b>61</b> ден.
92101	500	Антрацит	<b>61</b> ден.
92102	500	Сребрен	<b>61</b> ден.
92104	500	Инокс	<b>72</b> ден.
92354	500	Даб	<b>72</b> ден.
93349	500	Орев	<b>72</b> ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

3 A

### Конектори за фронт за странични профили, висина 251 mm



- ▶ За штрафење или набивање
- ▶ Челик

92317		Држач со штрафење		<b>43</b>	ден.
92318		Држач со типла		<b>50</b>	ден.

5

### Стабилизатор за заден профил



- ▶ За заден профил (дрвен и алуминиум)
- ▶ 1 за елемент со ширина до 600mm
- ▶ 2 за  $\geq 600$ mm
- ▶ 3 за  $\geq 800$ mm
- ▶ 5 за елемент со ширина до 1200mm
- ▶ Пластика

92137		<b>748</b>	ден.
-------	--	------------	------

13

### Брендиран клип



- ▶ Можност за штампање на лого по желба на клиентот
- ▶ Прикачување со клип
- ▶ Пластика, обложена со фолија

92136		Бел		<b>22</b>	ден.
92134		Антрацит		<b>22</b>	ден.
92135		Сребрен		<b>22</b>	ден.

8

### Конектор за заден профил, висина 251mm



- ▶ За задни панели со прилагодување
- ▶ Алуминиум

Шифра	L	R	H/mm	Финиш	Цена	
					L	R
92340	92344	251		Бел	<b>310</b>	<b>310</b>
92348	92352	251		Антрацит	<b>310</b>	<b>310</b>
92332	92336	251		Сребрен	<b>310</b>	<b>310</b>

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



## Внатрешна фиока H=101/187mm



### 6 А Преден профил за внатрешна фиока, висина 101/187 mm



- 6 В / 6 С сет предни конектори за внатрешна фиока
- За стандардни и варијабилна ширина на елемент
- Должина 2000mm
- Пескарен алюминиум

#### H=101mm

Шифра	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
92123	2000	101	Бел	<b>5.930</b> ден.
92121	2000	101	Антрацит	<b>5.990</b> ден.
92122	2000	101	Сребрен	<b>5.930</b> ден.

#### H=187mm

Шифра	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
92125	2000	187	Бел	<b>8.973</b> ден.
92126	2000	187	Антрацит	<b>8.995</b> ден.
92124	2000	187	Сребрен	<b>8.973</b> ден.

### 6 В Сет предни конектори за страници за внатрешна фиока, за профил за кратење по должина



- 6 В Сет предни конектори за страници за внатрешна фиока, за профил за кратење по должина

- Се комбинира со 6 А – внатрешен фронт профил за кратење по должина
- Челик/пластика

Сетот содржи:

- 1 лев и десен конектор за страничните профили на фиоката
- 2 завршни капачиња
- 1 стабилизатор за фронт на внатрешна фиока
- Штрафови

Шифра	H/mm	Финиш	Цена
92130	101	Бел	<b>358</b> ден.
92127	101	Антрацит	<b>358</b> ден.
92131	101	Сребрен	<b>358</b> ден.

Шифра	H/mm	Финиш	Цена
92132	187	Бел	<b>687</b> ден.
92128	187	Антрацит	<b>699</b> ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU

### Внатрешна фиока H=187mm



#### 1B Inlay страница, висина 187mm



- ▶ За комбинирање со стакло или друг материјал
- ▶ За материјали со дебелина до 10mm (За материјали до 8mm погледнете ја следната страна)
- ▶ Вградено вертикално, хоризонтално, дијагонално и длабинско подесување
- ▶ Галванизиран челик

Шифра	L	R	L/mm	H/mm	Финиш	Цена
	L	R				
92244   92245	500   187   Антрацит   <b>1.473</b>   <b>1.473</b> ден.					
Сет   92847	500   187   Бела   <b>3.055</b>   <b>3.055</b> ден.					
92738   500   187   Антрацит   <b>3.050</b>   <b>3.050</b> ден.						

#### 7A Профил за фронт за внатрешна фиока



- ▶ За стакло со дебелина од 10mm или друг материјал
- ▶ За разни или стандарни ширини на елемент
- ▶ Должина 2000mm
- ▶ Галванизиран алуминиум

Шифра	Финиш	Цена
92247   Антрацит   <b>2.458</b> ден.		
92842   Бел   <b>2.418</b> ден.		

#### 7C Inlay сет адаптер за фронт, висина 187mm



- ▶ За 10mm стакло или друг избран материјал
  - ▶ Со вграден фронт конектор
  - ▶ Галванизиран челик
- Сетот содржи:
- ▶ 1 конектор за внатрешниот фронт, лев и десен
  - ▶ 1 конектор за Inlay страници, лев и десен
  - ▶ 1 завршно капаче, лев и десен
  - ▶ Штрафови

Шифра	Финиш	Цена
92951   Бел   <b>2.088</b> ден.		
92248   Антрацит   <b>1.745</b> ден.		
92133   Сребрен   <b>2.088</b> ден.		

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**Hettich**


## Inlay сет адаптер за страница /за 8mm



- За материјали со дебелина до 8mm
- 2 адаптери се потребни за секоја страница
- Пластика, сива

Шифра Цена  
**92246 | 88** ден.

## Inlay сет адаптер за фронт /за 8mm



- За материјали со дебелина до 8mm
- 2 адаптери се потребни за секој внатрешен фронт
- Пластика, сива

Шифра Цена  
**92249 | 88** ден.

## Сет стакло за страница



- Дебелина 10mm стакло
- Должина 500mm

Шифра Цена  
**92912 | 2.550** ден.



## Стакло за фронт



- Висина на стакло 130mm
- Дебелина на стакло 10mm
- За дебелина на елемент од 18mm

Шифра	Должина	Цена
<b>92848   600mm</b>		<b>1.733</b> ден.
<b>92849   900mm</b>		<b>3.083</b> ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU



### AvanTech YOU фасцинира!

AvanTech YOU е систем за фиоки кој нуди огромен спектар на флексибилен дизајн преку избор на боја, форма и материјал, со што овозможува успешно пренесување на Вашата идеја за дизајн на мебел во реалност. Неверојатно лесно е тоа да се постигне со AvanTech YOU, Ваш личен печат врз дизајнот на Вашиот мебел.

Со само еден клик и промена на дизајнираните профили и капачиња создавате визуелна трансформација. Можноста за принтање на Вашето


лого на страничното капаче го комплетира Вашиот дизајн.

AvanTech YOU систем на разновидни можности кој ги отвора крилјата на Вашата имагинација. Со можноста за бирање на материјал, Вашите идеи стануваат решение кое се издвојува од останатите! За бања, кујна или пак дневниот простор разновидност која создава многу начини за креирање на единствен и уникатен дизајниран мебел, во кој може да интегрирате дел од Вашиот карактер, Вашиот стил и да му дадете свој личен печат.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU/ Actro YOU

## 11 A Actro YOU водилка за фиоки со Silent System



### Класа L

Шифра	L	R	L/mm	Цена	L	R
92117   92118	500			<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	ден.


Носивост  
до 40kg

### Класа XL


Шифра	L	R	L/mm	Цена	L	R
92119   92120	500			<b>1.415</b>	<b>1.415</b>	ден.

Носивост  
до 70kg

### Надолжен пресек



### AvanTech YOU Внатрешна фиока/Внатрешна висока фиока



### Димензии за монтажа

Номинална дължина mm	Осовинско разстояние меѓу дупки b1	Осовинско разстояние меѓу дупки b2	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	224	/	353	362
500	256	320	503	512

### Actro YOU / Wood - држач за фронт



- За Actro YOU со дрвени фиоки
- Висинско подесување +3mm
- Галванизиран цинк / пластика


92319 | лев | **157** ден.

92320 | десен | **157** ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ AvanTech YOU/ Quadro YOU

### 11 В Quadro YOU водилка за фиоки со Silent System




Носивост  
до 30kg

#### Класа М

Шифра		Цена	
L	R	L/mm	R
92236	92237	350	<b>799</b> ден.
92156	92157	500	<b>867</b> ден.

- ▶ Водилка со целосно извлекување за комбинирање со систем на фиоки AvanTech YOU за дрвени или метални страници со штипки
- ▶ Вграден Silent System
- ▶ Möglichkeit за надградба со Push to open Silent
- ▶ Носивост 10/ 30kg
- ▶ EN 15338, Level 3
- ▶ Поцинкуван челик

#### Надолжен пресек



#### Димензии за монтажа

Номинална должина mm	Основинско растојание меѓу дупки b1	Основинско растојание меѓу дупки b2	Фиока Минимална длабочина на елемент mm	Внатрешна Фиока Минимална длабочина на елемент mm
350	224	/	353	362
500	256	320	503	512

#### Quadro YOU / Wood - држач за фронт



- ▶ За Quadro YOU со дрвени фиоки
- ▶ Висинско подесување +3mm
- ▶ Галванизиран цинк / пластика


92321 | лев | **81** ден.  
92322 | десен | **81** ден.

# Системи за фиоки



- Двојни метални страници
- AvanTech YOU/ Quadro YOU

## Push to open за Quadro YOU



- Може да се додаде на AvanTech YOU во комбинација со Quadro YOU
  - Möglichkeit за синхронизација
- Сетот содржи:
- 1 Push to open Silent, десен и лев
  - 1 активатор, лев и десен
  - 2 адаптери за синхронизација

Носивост kg	Quadro kg	Номинална Должина mm
8 - 20	30	270 - 600
10 - 30	30	350 - 600

Шифра Носивост Цена  
**92159 | 10 - 30kg | 3.840** ден.

## Синхронизатор за Push to open Silent за Quadro YOU

**1**



### Push to open


- Отворање со притискање за Quadro YOU
- Основа за синхронизација
- Должина 2000 mm

**7008**

**Бар за синхронизација**

**740** ден.

**2**



**7024**

**ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg**

**75** ден.

**6992**

**ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg**

**75** ден.

**94036**


**ПТО Синхро адаптер за Quadro 25**

**66** ден.

**6985**

**ПТО Конектор V6**

**75** ден.



## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**Табела за препорачани димензии на фиоки со преден профил со висина 150мм со ниска носивост**

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

**Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со средна носивост**

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

**Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300мм со максимална носивост**


Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

\*препорачлива дебелина на предниот профил е до 19мм

**92158**

**92159**

### Шаблон за водилки



Се користи за:

- Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU водилки, Actro 5D водилки за дрвени фиоки, Actro водилки за ArciTech, Quadro за InnoTech / InnoTech Atira, Quadro за дрвени фиоки, за FR водилка за дрвени фиоки

Пластика


**92846 | 1.583** ден.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU



## Push to open за Actro YOU



- Може да се додаде на AvanTech YOU во комбинација со Actro YOU
  - Со вграден Silent System
  - Möglichkeit за синхронизација
- Сетот содржи:
- 1 Push to open Silent, десен и лев
  - 1 активатор, лев и десен
  - 2 адаптери за синхронизација

Носивост kg	Actro kg	Номинална должина mm
8-20	40	270 - 650
10-40	40	270 - 650
20-70	70	400 - 650

Шифра	Носивост	Цена
93010	8-20kg	3.690 ден.
92240	10 - 40kg	3.720 ден.
92916	20-70kg	3.838 ден.

## Синхронизатор за Push to open Silent за Actro YOU



### Push to open

- Отворање со притискање за Actro YOU
- Основа за синхронизација
- Должина 2000 mm



7008

Бар за синхронизација

| 740 ден.

7024

ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg

| 75 ден.

6992


ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg

| 75 ден.

6985

ПТО Конектор V6

| 75 ден.



## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**Табела за препорачани димензии на фиоки со преден профил со висина 150ММ со ниска носивост**

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

**Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300ММ со средна носивост**

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	3003	50	4005	00	6007	00	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												


**Табела за препорачани димензии на фиоки за тави и тенцериња со преден профил со висина 300ММ со максимална носивост**

Номинална должина mm	Номинална ширина на елементот mm											
	275	3003	50	4005	00	6007	00	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

\*препорачлива дебелина на предниот профил е до 19мм

**92240**

### Шаблон за водилки



Се користи за:

- Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU водилки, Actro 5D водилки за дрвени фиоки, Actro водилки за ArciTech, Quadro за InnoTech / InnoTech Atira, Quadro за дрвени фиоки, за FR водилка за дрвени фиоки

Пластика

**92846 | 1.583** ден.


# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

**Hettich**

## Димензии за монтажа

A	NL - 21	
B	LB - 24	
C	LB - 24	LB - 41
D H 101	54	54
D H 139	92	92
D H 187	140,5	140,5
D H 251	204,5	204,5




## Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

### Димензии за монтажа


H 101




H 139



H 187



H 251




# Системи за фиоки

**Hettich**

- Двојни метални страници
- AvanTech YOU

## Димензии за монтажа



NL mmb	Actro YOU Quadro YOU	Actro YOU XL	Quadro YOU		Actro YOU		
	1 mm	b2 mm	S	M	S	L	XL
270	160						
300	160						
350	224						
400	224						
450	256	288					
5002	56	320					
5502	56	320					
600	256	320					
6502	56	416					

Hettich

# AvanTech YOU illumination

Вашиот мебел во најдобро светло  
со приспособено LED осветлување за AvanTech YOU



## Illumination Inlay сет



- ▶ Литиум-јонска батерија што се полни
- ▶ Напон 7,5 V DC
- ▶ Капацитет 2300 mAh
- ▶ Моќност 8,51 Wh
- ▶ Се полни преку микро USB
- ▶ Време на полнење прибл. 4 часа со полнач од 500 mA

- ▶ Прекрасно акцентско осветлување за AvanTech YOU
- ▶ Може опционално да се догради
- ▶ Дифузна светлина, температура на бојата 4000K
- ▶ 1 комплет по фиока, вклучително и 1 полнач
- ▶ Автоматското осветлување при отворање на фиоката, се исклучува при затворање на фиоката

Сетот се состои од:

- ▶ 2 сета ЛЕД светла
- ▶ 1 магнет
- ▶ 1 батерија на полнење
- ▶ 1 полнач, самолеплив
- ▶ 1 адаптер за задниот панел
- ▶ 3 држачи на кабел, самолеплив
- ▶ 1 кабел за полнење, micro USB B
- ▶ 1 кабел

Шифра	Должина /mm	Цена
94092	500	5.524 ден.

## Illumination Design Profile сет



- ▶ Прекрасно акцентско осветлување за AvanTech YOU
- ▶ Може опционално да се догради за висина на панели: 101 / 139 / 187 / 251 mm
- ▶ Möglichkeit за кратење по должина
- ▶ Дифузно светло, 4000K
- ▶ 1 комплет по фиока, вклучително и 1 полнач
- ▶ Автоматското осветлување при отворање на фиоката, се исклучува при затворање на фиоката



Шифра	Должина	Финиш	Цена
94090	500	Антрацит	6.396 ден.
94091	500	Нерѓ. челик	6.966 ден.

## Организација за AvanTech YOU



Атрактивен однадвор, интелигентен одвнатре. Решенијата за внатрешните организации за AvanTech YOU и ArciTech системите за фиоки создаваат ред и го елиминираат хаосот. Целата содржина е лесна и

безбедно складирана, со елегантни и интелегентни решенија за организирање.



Совршено балансирали и соодветни на сечии потреби. Интелигентни решенија со ненадминлив квалитет. Делови изработени од дрво, пластика или челик, овозможуваат се да биде на свое место и лесно на дофат.



Разновидни, но сепак се адаптираат на сечив карактер: Просторот за складирање може да биде структуриран и организиран да одговара на индивидуалните потреби.



Практични и лесни на дофат: Практични детали со паметни функции прават се да биде прегледно и лесно на дофат.



Модуларни, а сепак со чисти линии: Сковршена организација со само неколку елементи



**OrgaTray 440**

- ▶ организатори за фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**164**



**OrgaTray 270**

- ▶ организатори за фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**166**



**OrgaClip & OrgaStripe & OrgaTray 630**

- ▶ организатори за фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**167**



**OrgaTray 230 & 630**

- ▶ организатори за фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**168**



**OrgaStore 810/830**

- ▶ организатори за вн. фиоки
- ▶ за ArciTech

**169**



**OrgaStore 400**

- ▶ организатори за вн. фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**170**



**OrgaStore 510**

- ▶ организатори за вн. фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**171**



**OrgaStore U форма**

- ▶ организатори за вн. фиоки
- ▶ за AvanTech YOU/ ArciTech

**171**

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 440

## Организации



**OrgaTray 440 / Бела**

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
<b>7802</b>	<b>441-520</b>	<b>301-350</b>	<b>Бел</b>	<b>952</b> ден.
<b>7820</b>	<b>441-520</b>	<b>351-400</b>	<b>Бел</b>	<b>993</b> ден.
<b>6663</b>	<b>441-520</b>	<b>401-450</b>	<b>Бел</b>	<b>1.009</b> ден.
<b>6994</b>	<b>441-520</b>	<b>451-500</b>	<b>Бел</b>	<b>1.048</b> ден.
<b>6760</b>	<b>441-520</b>	<b>501-600</b>	<b>Бел</b>	<b>1.210</b> ден.
<b>6666</b>	<b>441-520</b>	<b>601-700</b>	<b>Бел</b>	<b>2.145</b> ден.
<b>7811</b>	<b>441-520</b>	<b>701-800</b>	<b>Бел</b>	<b>2.195</b> ден.
<b>7545</b>	<b>441-520</b>	<b>801-900</b>	<b>Бел</b>	<b>2.322</b> ден.
<b>91809</b>	<b>441-520</b>	<b>901-1000</b>	<b>Бел</b>	<b>2.435</b> ден.



**OrgaTray 440 / Сребрен**

- ▶ OrgaTray 440
- ▶ За организација на прибор
- ▶ Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
<b>7792</b>	<b>441-520</b>	<b>301-350</b>	<b>Сребрен</b>	<b>667</b> ден.



**6738 |**

### Држач за ножеви

- ▶ За OrgaTray 420, 430, 440 и 480
- ▶ Материјал: Бука, мат лак

### Држач за ножеви

**4.208** ден.

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ OrgaTray 440



**OrgaTray 440 / Антрацит**

- OrgaTray 440
- За организација на прибор
- Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
92913	<b>380-440</b>	<b>701-800</b>	Антрацит	<b>2.037</b> ден.
92405	<b>441-520</b>	<b>301-350</b>	Антрацит	<b>932</b> ден.
92406	<b>441-520</b>	<b>350-400</b>	Антрацит	<b>993</b> ден.
7799	<b>441-520</b>	<b>401-450</b>	Антрацит	<b>1.023</b> ден.
7612	<b>441-520</b>	<b>451-500</b>	Антрацит	<b>1.060</b> ден.
7230	<b>441-520</b>	<b>501-600</b>	Антрацит	<b>1.175</b> ден.
7243	<b>441-520</b>	<b>601-700</b>	Антрацит	<b>2.335</b> ден.
7246	<b>441-520</b>	<b>701-800</b>	Антрацит	<b>2.217</b> ден.
7227	<b>441-520</b>	<b>801-900</b>	Антрацит	<b>2.320</b> ден.
91808	<b>441-520</b>	<b>901-1000</b>	Антрацит	<b>2.415</b> ден.
90560	<b>441-520</b>	<b>1091-1150</b>	Антрацит	<b>2.615</b> ден.



**OrgaTray 440 / Шампањ**

- OrgaTray 440
- За организација на прибор
- Пластика

Шифра	D	L	Финиш	Цена
7221	<b>441-520</b>	<b>501-600</b>	Шампањ	<b>1.175</b> ден.
7239	<b>441-520</b>	<b>601-700</b>	Шампањ	<b>2.035</b> ден.
7238	<b>441-520</b>	<b>701-800</b>	Шампањ	<b>2.188</b> ден.
7232	<b>441-520</b>	<b>801-900</b>	Шампањ	<b>2.440</b> ден.
90558	<b>441-520</b>	<b>1091-1150</b>	Шампањ	<b>2.647</b> ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray 270



**OrgaTray 270**  
држач за ножеви



▶ Димензии: W 150 x H 43 x L 473 mm  
**93364 | 10.969** ден.

**OrgaTray 270**  
држач за зачини



▶ Димензии: W 137 x H 26 x L 473 mm  
**93355 | 3.554** ден.

**OrgaTray 270**  
организатор за фиока



▶ Димензии: W 300 x H 43 x L 118 mm  
**93352 | 2.565** ден.

### OrgaTray 270

- ▶ Модуларен систем за организирање на фиоки од дрво
- ▶ Соодветен за сите бои на профили од Hettich фиоки
- ▶ Варијабилна, подеслива ширина по потреба
- ▶ Се комбинира со OrgaStore 270 и OrgaTray 630
- ▶ Препорачливо да се постави наелизгачка подлога
- ▶ Дрво бука, антрацит фарбана и мат лакирана

### OrgaTray 270 држач за ролна



▶ Димензии: W 137 x H 38 x L 473 mm  
**93354 | 7.595** ден.

**OrgaTray 270**  
мултифункционален додаток



▶ Димензии: W 150 x H 43 x L 473 mm  
**93351 | 3.566** ден.

**OrgaTray 270**  
организатор за прибор за јадење



▶ Димензии: W 270 x H 43 x L 473 mm  
**93350 | 5.957** ден.

# Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ Организатори

**Hettich**



## OrgaStripe

### Профил за организација за фиоки

- За лепење на дрво, челик и алуминиум
- Должина 1100 mm
- Пластика

6794 | 1100mm | Сив | **335** ден.

6715 | 1100mm | Бел | **335** ден.

6638 | 1100mm | Црн | **335** ден.



## OrgaClip

### држач за преграда

- За инсталирање во профилот OrgaStripe
- За пресек со 4 mm дебелина
- Достапен во повеќе бои
- Пластика

6640 | Сив | **77** ден.

6804 | Бел | **77** ден.

6811 | Црн | **77** ден.



## OrgaTray 630

### организатор за прибор

- Прибор за јадење
- Ширина 270мм, висина 43мм
- Соодветни за фиоки со внатрешен простор пд 400мм
- Се комбинира со OrgaTray 270
- Препорачливо да се постави наелигичка подлога
- минизиран челик

93356 | **5.417** ден.



## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaTray

OrgaTray 230



OrgaTray 230 држач за фолии



W 100mm x H 500mm

92325 | **12.520** ден.

OrgaTray 230 држач за ножеви



W 150mm x H 500mm

92324 | **7.097** ден.

OrgaTray 600 држач за ролна

Тип 1:

- ▶ Прилагодено на стандардната ширина на каросеријата на кабинетот, претходно монтирана, за кукишта на кабинет во ширина од 300 mm, 400 mm и 450 mm, за висина на страничниот профил на фиоката од 94 mm

Тип 2:

- ▶ Променлива по ширина, претходно монтирана
- ▶ За кукишта на кабинети во ширина од 500 mm и повеќе, за странични профили на фиоки во висина од 94 mm и 126 mm,
- ▶ 2 може да се вгради во кукишта на кабинетот во ширина од 800 mm и повеќе

Димензии  
/mm

92404 | **500 x 450** | **5.728** ден.

92326 | **500 x 400** | **5.044** ден.

## Системи за фиоки

- Двојни метални страници
- Организации/ OrgaTray 810



### OrgaTray 810 за под садопер

- Има стандардна ширина
- Ширината се подесува со скратување на материјалот
- Може да се користи за ширина на корпус од 300mm и повеќе
- За страници со висина од 94mm и 126mm
- Пластика
- Финиш: Шампањ, бела, антрацит

Шифра	W	L	Број на организатори	Финиш	Цена
92323	810	600	3	Шампањ	<b>4.121</b> ден.
92276	810	600	3	Бела	<b>3.723</b> ден.
92140	810	600	3	Антрацит	<b>3.723</b> ден.
90184	810	900	5	Шампањ	<b>4.510</b> ден.
91043	810	900	5	Бела	<b>4.324</b> ден.
90266	810	900	5	Антрацит	<b>4.378</b> ден.
6567	810	1200	6	Шампањ	<b>5.244</b> ден.

**OrgaStore 830**  
**AvanTech You**  
адаптер за профил,  
антрацит



93362 | **858** ден.

**OrgaStore**  
**810/820/830**  
попречна преграда,  
антрацит



93363 | **588** ден.

**OrgaStore**  
**810/820/830**  
алуминиумски  
профил 2м,  
антрацит




93361 | **4.671** ден.

## Системи за фиоки

- ▶ Двојни метални страници
- ▶ Организации/ OrgaStore 400

### OrgaStore 400 попречен релинг



- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина
- ▶  $B = LB - 2 \times EB - 34.5$
- ▶ Адаптер, пластика, антрацит

**90187 | 2000мм, Антрацит | 2.330** ден.

### OrgaStore 400 адаптер за организатор

- ▶ Поволен за корпуси со различна ширина



<b>90185</b>	<b>Сив</b>	<b>197</b> ден.
<b>91044</b>	<b>Антрацит</b>	<b>197</b> ден.
<b>91046</b>	<b>Бел</b>	<b>197</b> ден.

### OrgaStore 400 попречна преграда за релинг

- ▶ Пластика



<b>90267</b>	<b>Шампањ</b>	<b>257</b> ден.
<b>91045</b>	<b>Антрацит</b>	<b>262</b> ден.
<b>91047</b>	<b>Бел</b>	<b>250</b> ден.



# Системи за фиоки


- Двојни метални страници
- Организации

**Hettich**



## OrgaTray 510

- Различни ширини
- Ширина 550mm
- Должина 350mm
- Материја: Пластика
- Финиш: Бел, Антрацит, Шампањ





- Димензија А = NL - 24,5
- Димензија В = LB - 2 x EB - 52
- Димензија С1 = К - 11,5
- Димензија С2 = Н - 11,5

<b>6650</b>	<b>Бел</b>	<b>1.457</b> ден.
<b>6627</b>	<b>Шампањ</b>	<b>1.480</b> ден.
<b>7604</b>	<b>Антрацит</b>	<b>1.551</b> ден.




## У-форма за фиока под садопер метална

- За организирање на просторот под садопер
- За фиоки и внатрешни фиоки
- За ArciTech/Atira



- Димензија А = NL + 10
- Димензија В = LB - 2 x EB - 51,5
- Димензија С1 = К - 6
- Димензија С2 = Н - 6

**InsertFlex 450** сет канта за отпадоци за фиока



- Може да се користи со внатрешни фиоки ArciTech, со висина 186 mm или 218 mm, висина на страници 94 mm, номинална должина (NL) 500 mm, или InnoTech Atira, висина 144 mm или 176 mm, номинална должина(NL) 470 mm

- Монтажна висина 345 mm од долниот дел на елементот до најгорна точка на продуктот.
- Кантата е монтирана на самата водилка, која што се монтира на долната страна на елементот

- Со делумно извлекување
- Сива, пластика

Сетот е составен:

- 1 рамка
- 1 водилка
- 1 канта 18 l
- 2 канти, 8 l, едната со капаче
- Алатки


Шифра

Цена

**92491 | 18.377** ден.



### InsertFlex 600 сет канта за отпадоци за фиока



▶ Може да се користи со внатрешни фиоки ArciTech, со висина 186 mm или 218 mm, висина на страници 94 mm, номинална должина (NL) 500 mm, или InnoTech Atira, висина 144 mm или 176 mm, номинална должина(NL) 470 mm

▶ Монтажна висина 345 mm од долнот дел на елементот до најгорна точка на продуктот.

▶ Кантата е монтирана на самата водилка, која што се монтира на долната страна на елементот

▶ Со делумно извлекување

▶ Сива, пластика

Сетот е составен:

▶ 1 рамка со место за една канта л/д

▶ 1 водилка

▶ 1 канта 18 l

▶ 2 канти, 8 l, едната со капаче


▶ Алатки и 4 одвојувачи

Шифра

Цена

**92492 | 19.206** ден.

### InsertFlex 900 сет канта за отпадоци за фиока



▶ Може да се користи со внатрешни фиоки ArciTech, со висина 186 mm или 218 mm, висина на страници 94 mm, номинална должина (NL) 500 mm, или InnoTech Atira, висина 144 mm или 176 mm, номинална должина(NL) 470 mm

▶ Монтажна висина 345 mm од долнот дел на елементот до најгорна точка на продуктот.

▶ Кантата е монтирана на самата водилка, која што се монтира на долната страна на елементот

▶ Со делумно извлекување

▶ Сива, пластика

Сетот е составен:

▶ 1 рамка со 1 заден простор за складирање

▶ 1 водилка

▶ 2 канти 18 l

▶ 2 канти, 8 l, едната со капаче

▶ 1 сет метла и лопата, црвена пластика


▶ Алатки и 3 одвојувачи

Шифра

Цена

**94032 | 18.056** ден.

## Bin.it Prime 600 канта за отпадоци за фиока




- ▶ Може да се користи со внатрешни фиоки AvanTech YOU и ArciTech, со номинална должина (NL) 450/500 mm, или InnoTech Atira, со номинална должина (NL) 420/470 mm

- ▶ За елементи со 600mm должина
- ▶ Капацитет 37 л.
- ▶ Монтажна висина од долниот дел на елементот до најгорна точка на продуктот AvanTech YOU е 325mm, ArciTech / InnoTech Atira е 315mm.

- ▶ Вградена висина 297 mm од горниот раб на долната плоча на фиоката
- ▶ Висината на вградената база 45mm
- ▶ Антрацит, пластика

Сетот е составен:

- ▶ 2 канти со капак 26 l + 11
- ▶ 1 вградлива база



AvanTech YOU / ArciTech =  
NL 450 / 500


InnoTech Atira =  
NL 420 / 470

Шифра	Цена
<b>93359</b>	<b>10.430</b> ден.

## Bin.it Prime 900 канта за отпадоци за фиока



- ▶ Може да се користи со внатрешни фиоки AvanTech YOU и ArciTech, со номинална должина (NL) 450/500 mm, или InnoTech Atira, со номинална должина(NL) 420/470 mm
  - ▶ За елементи со 900mm должина
  - ▶ Капацитет 63 л.
  - ▶ Монтажна висина од долнот дел на елементот до најгорна точка на продуктот AvanTech YOU е 325mm, ArciTech / InnoTech Atira е 315mm.
  - ▶ Вградена висина 297 mm од горниот раб на долната плоча на фиоката
  - ▶ Висината на вградената база 45mm
  - ▶ Антрацит, пластика
- Сетот е составен:
- ▶ 3 канти со капак 26 l + 26 l + 11 l
  - ▶ 1 вградлива база



AvanTech YOU / ArciTech =  
NL 450 / 500  
InnoTech Atira =  
NL 420 / 470

Шифра	Цена
<b>93360</b>	<b>14.017</b> ден.

## SmarTray Steel Laptop сет фиока



- ▶ Tray with Quadro full extension runner and Silent System
- ▶ Powder coated steel
- ▶ Lockable
- ▶ External dimensions (width x depth x height) 379.5 x 448 x 75 mm
- ▶ Internal dimensions (width x depth x height) 310 x 423 x 63 mm
- ▶ Load capacity 8 kg
- ▶ Installation below desk top / top panel
- ▶ Two tray sets or filing trays with optional connecting set can be combined to fit one above the other

Set comprises:

- ▶ 1 preassembled tray with cassette
- ▶ 1 cylinder cam lock with lock barrel and key
- ▶ With fitted sound absorbing felt inlay in anthracite
- ▶ 4 screws for installing below desk top / top panel
- ▶ Installation instructions with drilling template

Шифра

**92489**

Финиш







**Антрацит**

Цена

**25.839** ден.



## Монтаж на SmarTray Steel за лаптоп



## SmarTray Steel, 50 mm, помошна фиока за канцелариски материјали



- ▶ Tray with Quadro full extension runner and Silent System
- ▶ Powder coated steel
- ▶ Lockable
- ▶ External dimensions (width x depth x height) 379.5 x 235 x 50 mm
- ▶ Internal dimensions (width x depth x height) 310 x 212 x 38 mm
- ▶ Load capacity 6 kg
- ▶ Installation below desk top / top panel (or for standing on desk top / top panel)
- ▶ Lid set for installing on desk tops / top panels separately available
- ▶ Two tray sets or filing trays with optional connecting set can be combined to fit one above the other

Set comprises:

- ▶ 1 preassembled tray with cassette
- ▶ 1 cylinder cam lock with lock barrel and key
- ▶ With fitted sound absorbing felt inlay in anthracite
- ▶ 4 screws for installing below desk top / top panel
- ▶ Installation instructions with drilling template

Шифра

**92490**

Финиш



**Антрацит**

Цена

**19.624** ден.



## Монтажа на SmarTray Steel, 50



# Водилки за дрвени фиоки



Quadro водилките гарантираат врв на функционалност. Со скриени механизми до атрактивен дизајн. Со долг век и постојана врвна функционалност. За одлична вертикална и латерална стабилност овозможуваат челичните лагери

во водилките. Можноста за Silent System ги прави овие фиоки да бидат идеално тивки. Push to Open овозможува брзо и лесно отворање без употреба на рачки.



#### Quadro:

Прецизна изработка за непречено квалитетно лизгање



#### За сите потреби:

Quadro водилките со делумно и целосно извлекување се достапни во различни димензии што ја прави нивната намена многу широка



#### За посебни потреби:

Дури и тешките фиоки се затвораат тивко и нежно – благодарение на вградениот Silent System.



#### Push to open:

Идеално решение за отворање на фиоки без рачки.



**Фиоки со дрвени страници за многу лесна монтажа:**  
Лизгај и затвори ја.



**Actro 5D со вграден Silent System**  
Технички информации

**184**



**Quadro V6 EB20 со вграден Silent System**  
Технички информации

**190**



**Quadro 25 EB20 со вграден Silent System**  
Технички информации

**192**



**Quadro V6 EB20 Push to Open**  
Технички информации

**194**



**Quadro 25 EB20 Push to Open**  
Технички информации

**196**



**Quadro 25 EB23 со вграден Silent System**  
Технички информации

**198**



**Quadro V6 EB23 со вграден Silent System**  
Технички информации

**200**



**FR 402 водилки со тркалце**  
Технички информации

**202**



**Додатоци за фиоки со дрвени страници**

**203**

**Quadro V6 со вграден Silent System**

**Quadro V6 Push to Open**

**Quadro 25 со вграден Silent System**

**Страна**
**188**
**192**
**190**
**Опис**
**Водилка со целосно извлекување и интегрирано меко затворање**
**Водилка со целосно извлекување и систем на отворање со притискање**
**Водилка со делумно извлекување и интегрирано меко затворање**
**Носивост**
**25 - 30kg**
**30kg**
**25kg**
**Должина на водилките**
**250-550mm**
**300-500mm**
**250-550mm**
**Монтирање**
**Монтирање со лизгање**
**Монтирање со лизгање**
**Монтирање на клип**

**Quadro 25 Push to Open**



**194**

**Водилка со делумно извлеекување и систем на отворање со притискање**

**25kg**

**350-500mm**

**Монтирање на клип**

**FR402 со вграден Stop Control**



**200**

**Водилка со делумно извлеекување и систем на самозатворање**

**25kg**

**300-550mm**

**Монтирање со лизгање**



**184**



**188**



**190**



**192**



**194**



**196**



**198**



**200**



**201**

# Водилки за дрвени фиоки

► Actro 5D



## Actro 5D со вграден Silent System

### Водилка Actro 5D со Silent System

#### Технички детали:

- ▶ Скриени водилки / Целосно извлекување
- ▶ Носивост: до 40 кг
- ▶ Монтажа: од страна на елементот
- ▶ Вградениот Silent System тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ Подесување на висината до +3 / -1 mm, без употреба од алат
- ▶ Страницно подесување до +/- 1,5 mm, радијално подесување до +/- 1,5 mm и подесување под агол.
- ▶ **По избор:** механизмот за прилагодување на длабочината може да се нарача посебно.
- ▶ **По избор:** Push to open Silent opening system / Притиснете за отворање, е систем за отворање без рачка
- ▶ Галванизиран челик, погоден за простории изложени на влага.

#### Впечатливо прецизно:

- ▶ Ако Вашето барање е совершенство, **Actro 5D** ќе допре до Вашите сетила. Визуелно, тактично и акустично.
- ▶ Совршено откривање на усогласеноста, еднакво израмнување на фронтови, благодарение на прецизното подесување во **5 (пет)** насоки.
- ▶ Ненадминливото функционирање, одличните перформанси и импресивната стабилност, обезбедуваат врвен квалитет кој може да го почувствуваат и слушнете.
- ▶ Actro 5D е идеален за фиоки со дрвени страници, кои имаат носивост до **40 кг**.

40 kg



- 1 Подесување на висината
- 2 Прецизно подесување на страниците
- 3 Подесување на длабочината (држачи)
- 4 Подесување на агол
- 5 Радијално подесување кое спречува појава на отвори од една страна



- ▶ Actro 5D

# Actro 5D со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



Комплетот се состои од:

- ▶ Водилки со целосно извлекување - лева, десна
- ▶ Држач за дрвена фиока лев/десен

Шифра

**6661**

Носивост

**40kg**

L

**500mm**

Цена

**2.101** ден.



- ▶ Подесување на длабочина  $\pm 1$  mm
- ▶ Не може да се користи со Push to open Silent
- ▶ Материјал: Пластика, црна / сива

**6629**

**Actro 5D подесување во длабочина**

**179** ден.



- ▶ Притиснете за отворање / Нечуен систем за отворање за Actro 5D
- ▶ Може да се користи со номинална должина од 350 mm и ширина на внатрешната фиока  $\geq 292$  mm

Комплетот се состои од:

- ▶ 1 x Push to Open, лев и десен
- ▶ 1 x активатор, лев и десен

**6582**

**Push to open Silent system**



**2.262** ден.

# Водилки за дрвени фиоки







► Actro 5D



Видео приказ на Actro 5D системот  
<http://www.hettich.com/short/2b746>



NL	SKL	KT	b1
500	490	503	224



## Водилки за дрвени фиоки

► Quadro

### Quadro

Водилки за дрвени фиоки



#### Монтирање

Практична водилка за монтирање:

- Едноставно, поставете ја фиоката на водилката и турнете навнатре - толку!
- Никогаш полесно: монтирањето не е проблем ни за крајните купувачи.

#### Отстранување

- Лесно се отстранува: ергономски обликуваните држачи ја прават фиоката лесна за отстранување.
- Фиоката може да се отстрани и со примена на Quadro држачи, без употреба на сила. Ова ги исклучува сите последици на непрописно монтирање од страна на крајните купувачи - особено кога фиоките се поставуваат ниско каде што механизмот не може да се види.

# Водилки за дрвени фиоки

► Quadro



## Quadro

### Водилки за фиоки со дрвени страници

#### Технички детали:

- Со атрактивен дизајн
- Со долготрајни и постојани врвни перформанси
- Оптимална контрола - за совршена вертикална и странична стабилност
- Можност за надградба со Silent System систем кој тивко и нежно ги затвора фиоките во целост

- Совршено повлекување.
- Кога станува збор за водилки, фиоки, и разновидност на производи, Hettich е непобедлив.
- Quadro лизгачот обезбедува најдобро решение за удобност, сигурно отворање и затворање на фиоки во сите класи на мебел. И покрај тешкиот товар, Quadro овозможува лесно користење и движење на фиоката. Силите коишто влијаат на фиоката се фокусираат на сите страни на специјалната геометрија на профилот, што овозможува Quadro да се карактеризираат со максимална вертикална и хоризонатална стабилност.

#### Карактеристики за чувство на луксуз:

- Silent System за меко затворање
- Push to open систем за отворање

Скриени профили на водилки за префинет дизајн на мебел

Специјална геометрија на Quadro профилот за добро водење и стабилност



## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Silent System
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

### Quadro V6 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6611	6819	15 kg	250mm	714	714	1.428	ден.
6574	6807	25 kg	300mm	717	717	1.434	ден.
6741	6585	25 kg	350mm	721	721	1.442	ден.
6633	6797	30 kg	400mm	759	759	1.518	ден.
6669	6642	30 kg	450mm	797	797	1.594	ден.
6655	6659	30 kg	500mm	842	842	1.684	ден.
90792	90791	30 kg	550mm	947	947	1.894	ден.
90944	90945	30 kg	600mm	1.162	1.162	2.324	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра  
L R  
6783 | 6742 |

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра  
L R  
49 | 49 ден.


## **Водилки за дрвени фиоки**

Hettich


- Quadro V6 со Silent System
  - ЕВ20 (16мм дебелина)

## Технички преглед на Quadro V6 Silent System:

## Шема за монтирање



## Шема за монтирање



NL mm	$\geq KT$ mm	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224

## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Silent System **ЕВ20**
- ▶ **ЕВ20 (16mm дебелина)**

### Quadro 25 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тикво и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6713	6740	20 kg	250mm	337	337	<b>674</b>	ден.
6774	6810	20 kg	300mm	359	359	<b>718</b>	ден.
8087	90183	20 kg	320mm	361	361	<b>722</b>	ден.
6782	6768	22 kg	350mm	367	367	<b>734</b>	ден.
6762	6746	25 kg	400mm	381	381	<b>762</b>	ден.
6747	6721	25 kg	450mm	405	405	<b>810</b>	ден.
6779	6792	25 kg	500mm	435	435	<b>870</b>	ден.
6780	6765	25 kg	550mm	460	460	<b>920</b>	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра

L R

6783 | 6742 |

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра

L R

| **49** | **49** ден.


# Водилки за дрвени фиоки




- Quadro 25 со Silent System **EB20**
- **EB20 (16mm дебелина)**

Технически преглед на Quadro 25 Silent System:

## Монтажни Димензии



## Монтажни Димензии



NL mm	$\geq$ KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
320	333	62	192
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Push to Open
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

### Quadro V6 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и систем на притискање - Push to Open
- ▶ Вграден механизам за отворање - Push to Open
- ▶ Möglichkeit за синхронизирање
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост до 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
6839	6831	25 kg	300mm	899	899	1.798	ден.
6737	6617	25 kg	350mm	910	910	1.820	ден.
6646	6579	30 kg	400mm	969	969	1.938	ден.
6614	6623	30 kg	450mm	1.028	1.028	2.056	ден.
6752	6598	30 kg	500mm	1.055	1.055	2.110	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра

L R

6783 | 6742 |

Quadro држач за дрвена фиока

Шифра

L R

49 | 49 ден.


## **Водилки за дрвени фиоки**

Hettich


- ▶ Quadro V6 со Push to Open
  - ▶ **EB20 (16мм дебелина)**

## Технички преглед на Quadro V6 Push to open:

## Монтажни Димензии



## Монтажни Димензии



NL mm	$\geq KT$ mm	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Push to Open
- ▶ ЕВ20 (16mm дебелина)

### Quadro 25 со вграден Push to Open

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување е - Push to Open
- ▶ Quadro 25 со вграден Push to open
- ▶ Водилки за фиоки со дрвени страници
- ▶ Вграден механизам за отворање - Push to Open
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост до 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
92914	92915	22 kg	300mm	464	464	928	ден.
6688	6703	22 kg	350mm	478	478	956	ден.
6705	6599	25 kg	400mm	482	482	964	ден.
6624	6691	25 kg	450mm	506	506	1.012	ден.
6588	6723	25 kg	500mm	522	522	1.044	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	L	R	Шифра	L	R
6783   6742	Quadro држач за дрвена фиока			49   49	ден.



#### Push to open

- ▶ Отворање со притискање за Quadro
- ▶ Осовина за синхронизација
- ▶ Должина 2000 mm

7008	Бар за синхронизација	740	ден.
------	-----------------------	-----	------



7024	ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg	75	ден.
6992	ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg	75	ден.
94036	ПТО Синхро адаптер за Quadro 25	66	ден.
6985	ПТО Конектор V6	75	ден.


## **Водилки за дрвени фиоки**

Hettich


- ▶ Quadro 25 со Push to Open
  - ▶ **EB20 (16мм дебелина)**

## Технички преглед на Quadro 25 Push to open:

## Монтажни Димензии



## Монтажни Димензии



NL mm	$\geq$ KT mm	EL mm	b1 mm
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288

## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro 25 со Silent System
- ▶ ЕВ23 (до 19mm дебелина)

### Quadro 25 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со делумно извлекување е - Silent System
- ▶ Quadro 25 со вграден Silent System
- ▶ Водилки за фиоки со дрвени страници
- ▶ За дебелина на материјал до 19 mm
- ▶ Носивост до 25 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
91874	91875	20 kg	300mm	351	351	702	ден.
91893	91890	22 kg	350mm	367	367	734	ден.
91891	91876	25 kg	400mm	381	381	762	ден.
91877	91878	25 kg	450mm	403	403	806	ден.
91879	91880	25 kg	500mm	435	435	870	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	Шифра			
L	R	L	R	
6783	6742	Quadro држач за дрвена фиока		
			49   49 ден.	





Push to open

- ▶ Отворање со притискање за Quadro
- ▶ Основа за синхронизација
- ▶ Должина 2000 mm

7008	Бар за синхронизација	740	ден.
------	-----------------------	-----	------



7024	ПТО Синхро адаптер V6+ до 50kg	75	ден.
6992	ПТО Синхро адаптер V6 до 30kg	75	ден.
94036	ПТО Синхро адаптер за Quadro 25	66	ден.
6985	ПТО Конектор V6	75	ден.



NL mm	$\geq$ KT mm	EL mm	b1 mm
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288

## Водилки за дрвени фиоки

- ▶ Quadro V6 со Silent System
- ▶ ЕВ23 (до 19mm дебелина)

### Quadro V6 со вграден Silent System

Водилки за фиоки со дрвени страници



- ▶ Водилки со целосно извлекување и меко затворање
- ▶ Вграден Silent System - тивко и нежно ја затвора фиоката
- ▶ За дебелина на материјал до 16 mm
- ▶ Носивост 30 kg
- ▶ Материјал: Галванизиран челик

Шифра				Цена/ден.			
L	R	Носивост	Должина	L	R	Вкупно	
91881	91882	25 kg	300mm	725	725	1.450	ден.
91892	91883	25 kg	350mm	742	742	1.484	ден.
91884	91885	30 kg	400mm	761	761	1.522	ден.
91886	91887	30 kg	450mm	801	801	1.602	ден.
91888	91889	30 kg	500mm	842	842	1.684	ден.



- ▶ Подесување на висината до + 2 mm преку тркало со вртење
- ▶ Пластика, црна

Шифра	
L	R
6783	6742

Quadro држач за дрвена фиока



Шифра	
L	R
49	49

ден.

# Водилки за дрвени фиоки

- Quadro V6 со Silent System
- EB23 (до 19мм дебелина)

**Hettich**



NL mm	$\geq KT$ mm	b1 mm	b2 mm
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224

## Водилки за дрвени фиоки

- FR 402 водилка со тркалца

### FR 402 водилки со тркалце

Водилки за фиоки со дрвени страници




- Stop Control - вграден механизам за самозатворање
- Со двојно запирање
- Толеранција 2 mm
- Носивост 25 kg
- Материјал: Челик, бела

NL mm	$\geq KT$ mm	EL mm	b <sub>1</sub> mm	b <sub>2</sub> mm	b <sub>3</sub> mm	b <sub>4</sub> mm
300	303	69	96			
350	353	69	96	64		
400	403	69	96	128		
450	453	79	96	128	32	
500	503	86	96	128	64	32
550	553	94	96	128	128	

Шифра	L	Цена
7014	300mm	<b>222</b> ден.
6993	350mm	<b>232</b> ден.
6998	400mm	<b>246</b> ден.
6989	450mm	<b>276</b> ден.
7007	500mm	<b>286</b> ден.
6984	550mm	<b>298</b> ден.
93960	600mm	<b>328</b> ден.

#### Монтажни Димензии




## Водилки за дрвени фиоки

- FR 402 водилка со тркалца

Hettich

## Додатоци за дрвени фиоки



### RV 8 Конектор

- За фиксирање на задната страна и дното на фиоката
- Завртки Ø 3.5 x 20 mm поцинкувани
- Пластика, бела

7018

15 ден.



### Quadro сет за водилка (полица на извлек.)

- Лев и десен
- Пластика, бел и сив

7607

Бел

795

ден.

7598

Сив

795

ден.

### Додаток за полици

- Пластика



7539

за рамно дно

18

ден.

92304

за полица на извл.

20

ден.

### Конектор за фронт на фиока

- За 2-димензионално подесување на фронтовите на 4-страниците фиоки
- За вградување во предната плоча на фиоката
- Пластика, бела



6990

25

ден.

## Quadro Big Duplex

Водилки за ГОЛЕМИ фиоки



- ▶ For bottom panel installation
- ▶ Used for roll-out cabinets, e.g. in living areas, kitchens and pharmacies / doctors' surgeries
- ▶ Load capacity 50 kg to EN 15338 Level 2
- ▶ Full extension runner with Silent System
- ▶ Galvanised steel

Шифра	L/mm	Цена
<b>91039</b>	<b>900</b>	<b>15.860</b> ден.

Должина /mm	Дистанца a1 mm	Дистанца a2 mm	Дистанца a3 mm	Дистанца a4 mm	Дистанца a5 mm	Дистанца a6 mm
900	224	256	224	192	192	192

## Quadro Big Duplex сет тркалце за профил



- ▶ Stabilisation by entrained plastic rollers
- ▶ Galvanised steel / white plastic

Шифра	Цена
<b>91041</b>	<b>1.015</b> ден.



## Quadro Big Duplex профил горно водење



- ▶ Prevents lateral deflection of the inner cabinet body
- ▶ Almost noiseless guidance by means of movable rollers
- ▶ With stop pin

Шифра	L/mm	Цена
91040	400	<b>2.575</b> ден.
91133	900	<b>3.288</b> ден.

## Сет дополнителен Silent System



The activator is attached to the inside of the cabinet body by means of connecting sleeves and additional fixing screws, see installation instructions


Шифра	Цена
91616	<b>1.988</b> ден.

## Quadro 25/V6 сет држачи за pull-out shelf



- ▶ For secure, tool-less connection of Quadro runner and pull-out shelves (or similar drawer constructions)
- ▶ For more than 16 mm thick pull-out shelves
- ▶ The pull-out shelf length is reduced by 12 mm (NL - 12 mm)
- ▶ Plastic, black / white

91735 | **126** ден.



<b>InLine XL</b>	<b>211</b>
<b>TopLine XL NEW</b>	<b>221</b>
<b>TopLine L NEW</b>	<b>225</b>
<b>SlideLine M</b>	<b>243</b>
<b>SlideLine 55 Plus</b>	<b>268</b>
<b>SlideLine 55</b>	<b>278</b>
<b>VerticoSynchro</b>	<b>284</b>
<b>KA5740</b>	<b>290</b>
<b>WingLine L</b>	<b>296</b>
<b>WingLine S</b>	<b>310</b>
<b>WingLine 220</b>	<b>322</b>
<b>WingLine 230</b>	<b>330</b>
<b>WingLine 77</b>	<b>338</b>
<b>WingLine 780</b>	<b>344</b>

## Добредојдовте во светот на Hettich


Лубето во секојдневниот живот сакаат работи кои би им го поедноставиле функционирањето, како преку своите телефони така и преку своите компјутери. Револуционерната естетска привлечност на виртуелното лизгање фасцинира милиони: нежно, течно движење, едноставно само со еден допир на прст. Денес лизгањето во реалниот свет е тренд.

Вистински практичните коли имаат лизгачки врати, лизгачки покрив кој обезбедува свеж воздух и чувство на слобода, додека во домовите се користат панелни завеси и лизгачки врати како паравани за поделба на просторот или лизгачки врати во склоп на мебелот.

Дали сте отворени за нови трендови? Доколку сте, нови врати се отвораат за Вас. Во овој случај тие се отвораат на страна. Hettich ви нуди нови иновативни лизгачки системи кои перфектно се вклопуваат во Вашиот мебел: за спална соба, за дневна соба или за кујна.

Дали сте спремни за новата љубов? Добредојдовте во Hettich.





## Ергономичност

### **Секогаша на дофат. Никогаш на пат.**


За ергономичноста, лизгачките врати се попрактични од други системи за врати. Тоа лесно може да се види во секојдневна употреба: При отворање на лизгачките врати се штеди на простор. Доколку зборуваме за канцелариски простории каде што просторот се користи поефикасно, лизгачките врати овозможуваат просторна ефикасност. Отворањето на лизгачките врати е дотолку лесно што не треба да се поместите од вашето место.



## Дизајн

### **Чиста форма. Површина со карактер.**

Лизгачките врати Ви го овозможуваат модерниот, просторниот интериер дизајн и преку мебелот Ви се нуди. Затоа што големи површински врати се идеални за чист дизајн на интериерот. Поради ова, лизгачките врати, се перфектни за канцеларии: Големи површински предни панели изгледаат елегантно и подомашни од обичните врати. Hettich системи за лизгачките врати со својот мал растојание меѓу врати, кој не го потценува целиот дизајн на мебелот, е повеќе од доволно импресивно.




## Функционалност

### **Лесно е на почеток. Потоа тивко.**

За денешните потрошувачи, лизгачките врати ги исполнуваат сите нивни потреби: погодни за отворање и затворање. Целта на лизгачките системи на Hettich е да нарави оптимизирано отворање со примена на малку сила и со тоа ја задоволува ергономијата при лизгањето. Со Silent System лизгачките врати се затвораат тивко и лесно. Денес овој систем на тивко отворање и затворање е често пати баран во модерните кујни и деловни простории – исто онолку колку и оптимално употребување на просторот за складирање: Без видливи делови од профилите, без пречки во пристапот до работите, документите се лесно достапни.

Каде и да се користат, Hettich системи за лизгачки врати, со својата непречена работа и долготрајна употреба не остава место за сомнежи за својот квалитет.



# InLine XL

систем на лизгачки врати

Hettich



**Премиум дизајн.** Премиум удобност. Системот за лизгачки врати InLine XL со рамни врати фасцинира со својот чист и елегантен изглед. Прв лизгачки систем може да функционира без рачки. Оваа карактеристика овозможува да се дизајнираат плакари со чиста и едноставна линија. Отворањето без рачка е од страничниот кант на вратата и нејзиното лизгање е исклучително лесно. Доколку се применат рачки, тие можат да бидат позиционирани на било која точка од фронтот. Кога се отвораат InLine XL вратите, овозможуваат максимална употреба и целосен пристап до просторот за складирање, бидејќи комплетно се преклопуваат една зад друга. И дизајнот е убедлив: рамни врати, речиси невидливо растојание помеѓу вратите. Лизгањето не може да биде подобро од ова.



**Класично и ергономично:**  
без рачка, со рамни врати и  
удобно отворање.



Целосен прекlop на вратите и максимално непречено користење на внатрешниот простор.



**Со малку труд добри резултати:**  
со лесна и брза монтажа  
заштедете време и пари



**Лесно за монтирање:**  
во неколку чекори до  
крајниот резултат.


# Системи за лизгачки врати

## ► InLine XL

### Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени и алиминиумски врати
- Тежина на врати до 60kg
- Висина на врати до 2600 mm
- Ширина на врати 750-2000 mm
- Дебелина на врати 16-25mm
- Подесување на висина, преклоп и навалување на вратата.
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите

### Големина и тежина на врати




TB	750	950	1150	1500	...	2000
TH ≤	2000	2200	2400	2600	...	2600

### Дебелина на материјалот на врати



### Број на врати и позиции



### Silent System

2-врати

Меко затворање



Меко отворање



## **Системи за лизгачки врати**


## ► InLine XL

Hettich

## **Начин на монтирање**



## Начин на монтирање



## Системи за лизгачки врати

### ► InLine XL



Револуционерен производ кој фасцинира со неговиот едноставен изглед, со тивко лизгање кој се отвора без вложување на сила. За спална соба, дневна па дури и за кујна Hettich создаде напреден систем за лизгачки врати кој совршено се вклопува во сечиј дом.

Новиот **InLine XL** Ви дава можност да бидете креативни.

Системот за рамни и големи фронтови дава чист едноставен и софистициран изглед на просторот. **InLine XL** ги отвара видиците кон сосема нови и модерни дизајни. Преку многу едноставна и прецизна монтажа се постигнува совршена линеарноподесување на вратите.

**Квалитет кој одговара на сите барања.**

# Системи за лизгачки врати

► InLine XL

Hettich



## Технички детали

- Систем на лизгачки врати со горно водење
- Позиција за преклоп на врати
- Максимална висина на врата 2600mm
- Ширина на врата од 750mm до 2000mm
- Дебелина на врата 16, 18, 19, 21, 22, 25mm
- Лесна монтажа на водилките
- Меко и тивко отворање и затворање „Silent System”
- Задолжително монтирање на внатрешни затегнувачи по 2 на врата




Нешто што го прави специјален **InLine XL** е 4 зглобниот механизам кој преку комбинација на кружни и линеарни движења совершено избалансирали, создават циклус на многу суптилно, тивко и без вложување на напор лизгање на тешкиот фронт. Механизмот е сеопфатен до степен што може по желба да се стави ракка на било која позиција на фронтот и тој да работи совершено.

Со **InLine XL** вратите преклопуваат 100% една пред друга се овоможува комплетен и лесен пристап до содржината во гардероберот особено кога има фиокар и нема потреба од намалување на фиоките заради простор за отворање.

## Системи за лизгачки врати

### ► InLine XL



#### **Едноставно брзо и возбудливо.**


Користејќи го интелигентниот монтажен систем, InLine XL може да се примени за плакари од под до плафон без видливи компоненти. За абсолютен квалитетен изглед - завртките се скриени од внатрешната страна. За пониски трошоци при монтирање - со помошни монтажни делови заштедете пари и време.

# Системи за лизгачки врати

- InLine XL



## InLine XL Silent System сет



- Silent System за меко затворање и отворање е вклучен во сетот
- Сетот е склопен
- За монтажа на две врати еден сет е доволен

Сетот е составен од:


- 1 лизгачки профил со 2 вградени носечки тркалца
- 1 водилка
- 2 тркалца, 1x лево и 1x десно
- 2 активатори за водилка, 1x лев и 1x десен
- 1 Silent System
- 4 горни стопери, 2x десни и 2x леви
- 4 долни стопери, 2x десни и 2x леви
- 2 алюминиумски скриени профили
- 2 пластични капачиња

6832

| 1500-1599mm

| **76.058** ден.

## InLine XL сет за монтажа




- Дополнителен сет за монтажа
- За скриени профили за плакари од под до плафон

6710


| 1201-2000mm

| **2.937** ден.

## Димензии за монтажа



## Димензии за монтажа на помошен надградбен сет



# Системи за лизгачки врати



## InLine XL

**Hettich**


### Планирани димензии на основа

Пресек на основа за надградба за монтирање

Основа



Ширина на врата (TB) mm	L mm	X mm	A (max.) mm
1500 - 1599	2764	560.5	28



$$Y = (TB / 2) - X - A$$

$$Z = (SB - 2 \times SD - Lges) / 2$$


or

$$Z = (LB - Lges) / 2$$

TB = Ширина на врата

SB = Ширина на елемент




### Планирани димензии на основа




kg	u (max.) mm
40	1200
50	1000
60	800

D mm	F (min.) mm
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8

## Позиции на рачки и димензии




## Предна плоча и растојание меѓу врати



Вдлабнување на кантот може да ја зголеми ергономијата при отворање без да го наруши нивниот фронтален изглед (Кога станува збор за врати од масив). Заоблување на внатрешните кантови може да го намали централното растојание меѓу вратите. Со малку труд до големи резултати.

$$F(\text{min.}) = 5 \text{ mm}$$

$$R > 0,8*D$$



Дизајн без рачки но и без видливи работи од кантот може да се постигне со сечење на кантовите на страницата од плакарот и фронтот под гер ( $45^\circ$ ). Со тоа добиваме доволен отвор за отворање со прсти од страничниот кант на вратата и тесен Среден меѓупростор.

$\alpha$	$45^\circ$	$60^\circ$
$F(\text{min.})$	3 mm	4 mm

# NEW TopLine XL

систем на лизгачки врати

Hettich



## Напредна технологија, дискретен изглед

Од под до плафон, голем формат на лизгачки врати визуелно создаваат отворен простор и чиста линија. Новиот TopLine XL систем за лизгање е клучот за создавање на гардеробери

со исклучителни дизајни. Овој систем поставува нови стандарди кога станува збор за практичното, удобност при користење и беспрекорно лесна монтажа.



**Импресивна удобност при користење:** лесно отворање, тивко и лесно затворање. Лизгањето е речиси нечујно.



**Совршен финиш:** Декоративна самолеплива лента во три бои за профилот за водење.



**Елегантна инсталација со клип систем:** Монтажа од под до плафон без видливи завртки.



**Практична удобност:** Средната врата интуитивно лизга на лево и на десно.



**Иновација за безбедно монтирање без можност за оштетување на вратите при монтажа.**



**Совршено подесување при преклоп:** подесување без алат со инстант видливи резултати.



**Едноставно подесување по висина:** фронтален и страничен пристап при подесувањето.


# Системи за лизгачки врати

► TopLine XL/ со преклоп

## Принципите на дизајнот




## Големина и тежина на аврата




TH	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH	≤ 1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000


## Број на врати и позиција



## Висинско/ преклопно подесување



## Материјал на врати



## Silent System

	2-врати	3-врати	4-врати
Меко затворање			
Меко отворање			

## TopLine XL NEW сет за 2врати 18-30мм/60kg



- ▶ Сет од водилки, STB 19, 17 mm , максимална дебелина на врата до 30mm и тежина до 30kg.
- ▶ Сетот ги содржи сите компоненти за водење и лизгање за гардеробери со 2/3/4 лизгачки врати.

**91630 | Сет за 2- врати | 13.973** ден.

**92547 | Сет за 3- врати | 18.889** ден.

**92548 | Сет за 4- врати | 27.677** ден.

## TopLine XL NEW Silent System



- ▶ TopLine XL , Silent System сет за 2/3/4 врати
- ▶ Сетот содржи меко затворање и меко отворање заедно со завршни капачиња

**91631 | 2- врати | 15-35kg | 6.692** ден.

**92546 | 2- врати | 30-80kg | 6.523** ден.


**92551 | 3- врати | 15-35kg | 12.665** ден.

**92552 | 3- врати | 30-80kg | 13.189** ден.

**92549 | 4- врати | 15-35kg | 17.857** ден.

**92610 | 4- врати | 30-80kg | 18.575** ден.

## TopLine XL NEW сет профил водилки со клип 2300мм




- ▶ Сетот содржи по еден профил за водење и лизгање за монтажа со клип
- ▶ Профили: елоксиран алуминиум


**91632 | 2300mm | 11.455** ден.

**92550 | 4000mm | 19.927** ден.


### Монтажни димензии за 2-врати




### Пресечен поглед на елементот



### Шема за бушење



### Хоризонтален пресек, 2-врати





#### Удобност достапна во нова класа

TopLine L овозможува да креирате лизгачки врати во нова димензија: фасцинантно лесни за отворање и затворање и прва класа на Silent System. Дури и тешките врати лизгаат со неверојатна леснотија.

Со лизгачкиот систем TopLine L создавате комплетно ново доживување со практична удобност. Целосно подобрени со полесна и поедноставна монтажа со клипови за која можете да монтирате дури и без алат.



#### Тивки:

Прва класа на практична удобност и чувство на луксуз со Silent System



#### Лизгање со леснотија:

Скоро беззвучно и лесно лизгање.



#### Фасцинантно удобни:

Вратите се отвораат и затвораат со лесно и движење без напор.



#### За само една секунда:

Компонентата за меко затворање лесно се вклопува во водилката



#### Лесни и континуирано разновидни:

Лесно подесување на преклопот



#### Економични:

Водилки за интуитивна и безбедна инсталација



#### Заштеда на време:

Водилката си доаѓа на место со само еден клип без алат.


# Системи за лизгачки врати

## ► TopLine L NEW


### Технички детали




### Големина и тежина на врата




TB 550 - 1500  
TB 550 - 1350




### Број на врати и позиции



### Висинско подесување / подесување на прекlop



### Дебелина на врата



### Silent System



	2- врати	3- врати
Меко затворање		
Меко отворање		
Меко допирање		

# Системи за лизгачки врати



## ► TopLine L NEW





### Димензии за монтажа





### Основен пресек, 2-врати



### Шема за бушење - за преклоп 34мм




### Шема за бушење - за преклоп омм




# Системи за лизгачки врати


► TopLine L NEW/ со преклоп



## 1. TopLine L NEW сет за 2 врати 18-30мм/50кг



► Сетот содржи компоненти за водење и лизгање заедно со оков за прицврстување за гардеробер со 2 или 3 врати.



Дебелина      Носивост

Цена

92728   18-30mm   50kg   За 2-врати, предна лева   5.811 ден.
92729   18-30mm   50kg   За 2-врати, предна десна   5.811 ден.
92739   18-30mm   50kg   За 3 врати   8.638 ден.

# Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ со преклоп



## 2. Silent System

### Сет за меко затворање



- Сите компоненти за меко затворање за гардеробер со 2 лизгачки врати
- Сетот за гардеробер со 3 врати содржи дополнителен Silent System за средната врата за отворање кон лево и десно

Носивост	Цена
92730   50kg   За 2-врати	<b>3.747</b> ден.
92731   50kg   За 3 врати	<b>6.754</b> ден.

### Сет за меко отворање



- Сите компоненти за меко отворање за гардеробер со 2 лизгачки врати

Носивост	Цена
92732   50kg   За 2-врати	<b>2.048</b> ден.
92733   50kg   За 3 врати	<b>4.082</b> ден.

### Сет за меко допирање




- Сите компоненти за меко допирање за гардеробер со 3 лизгачки задни врати

92843   За 3 врати	<b>875</b> ден.
--------------------	-----------------

## Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ со преклоп

### 3. Сет водилки




- Сетот содржи 1 профил за лизгање и 1 профил за водење
- Профили: елоксиран алуминиум силвер

92736 | 2300 mm | **5.007** ден.

92737 | 4000 mm | **8.877** ден.

### 4. Маска за профил



- За покривање на просторот помеѓу лизгачките профили и фронтот
- Должина 1500мм
- Може да се крати по димензија
- Пластика, фарбана сива

92734 | 1500 mm | **368** ден.

# Системи за лизгачки врати

- TopLine L NEW/ Додатоци



## 5. Додатоци

### Сет покривка за профил 16/18mm



- Сетот ги содржи сите потребни делови за покривање на 1 водилка со маска во боја

Сетот содржи:

- 1 АБС декоративна лента за покривање на профилот
- 2 завршни капачиња
- 2 завршни капачиња (замена)

93045   18   2500   црна   <b>913</b> ден.
6800   18   4000   бел   <b>1.643</b> ден.
6822   18   4000   сребрен   <b>1.643</b> ден.
6719   18   4000   црн   <b>1.643</b> ден.
6656   18   4000   шампањ   <b>1.643</b> ден.
93042   16   2500   бел   <b>865</b> ден.
91620   16   2500   црн   <b>843</b> ден.
93043   16   4000   бел   <b>1.355</b> ден.
91627   16   4000   црн   <b>1.293</b> ден.


### Адаптер за рачка



- За лизгачки и врати на преклоп
- Никел мат


**92735 | 262** ден.

### Дистанцер помеѓу врати





**92932 | EB29 | 445** ден.

**92611 | EB36 | 444** ден.



## Монтажни димензии за водилка

X	Y	EB
18	13	31
19	12	31







# Системи за лизгачки врати





- TopLine L



## Монтажни димензии за 2-врати плакар, отворање со растојание меѓу врати



## Монтажни димензии за 2-врати плакар, со рамно отворање








# Системи за лизгачки врати

## ► TopLine L




### Монтажни димензии за 3-врати плакар, со со преклопување






## Монтажни димензии за 3-врати плакар, со преклопување

C



D









# Системи за лизгачки врати

- TopLine L







## Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање



# Системи за лизгачки врати

## ► TopLine L

**Монтажни димензии за 3-врати плакар, со рамно отворање**








# Системи за лизгачки врати

- TopLine L





## Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати




D

E




## Монтажни димензии за 4-врати плакар, со синхронизирани врати


B



A



C








# Системи за лизгачки врати








## ► TopLine L

Hettich





### Монтажа



C = 32 - A



## Монтажа



# SlideLine M

систем на лизгачки врати

Hettich




## Дизајнерска надградба на мебелот.

SlideLine M ги надградува практичноста и дизајнот на мебелот за дневна соба и за библиотеки, кујнски елементи и мебел за бања, и секако за канцелариски елементи. Сестраниот систем е поволен за сите стандардни корпуси. SlideLine M подржува врати изработени од дрво, стакло

или во алюминиумска рамка кои не тежат повеќе од 30kg. Профилите се достапни за различни дебелини на полици. Вратите се лизгаат со преклоп на еден заеднички профил. Silent System-от е вграден во лизгачкиот профил и го успорува лизгањето при затворање, отворање и допир меѓу вратите.



**Добавање на чувство на луксуз:**  
со Silent System-от отворањето и затворањето на вратите е тивко и нежно. Доколку има повеќе врати на една шина, тие се успоруваат кога се во движење еден кон друг.



**Сите можности за дизајн:**  
наменет е за врати изработени од дрво, стакло или врамени во алюминиумска рамка



**Прецизен:**  
со интегрираниот висински подесувач (+/- 2mm), до перфектно линеарно наредени врати.



**Брзо и лесно:**  
Профилите се монтираат со завртки на елементот.


# Системи за лизгачки врати

## ► SlideLine M/ со преклоп

### Технички детали


- Систем за лизгачки врати со горно водење
- При отворање вратите се преклопуваат
- За дрвени, стаклени и алуминиумски врати
- Тежина на врати до 30kg
- Висина на врати до 2000 mm
- Ширина на врати 300-1800 mm
- Дебелина на врати 15, 16, 18, 19, 22, 25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Интегриран Silent System при отворање, затворање и удирање на вратите

### Големина и тежина на врата




TH	≤ 600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000
----	-------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	------

### Дебелина на материјалот на врата



### Број на врати и позиции



### Silent System



	1-врата	со неколку врати
Меко затворање		
Меко отворање		
Меко допирање		

# Системи за лизгачки врати



- ▶ SlideLine M/ со преклоп



## Начин на монтирање / SlideLine M со Silent System



## Начин на монтирање / SlideLine M без Silent System



## Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M / со преклоп

### SlideLine M сет систем за водење со Silent System



▶ Сетот ги содржи сите составни делови потребни за една лизгачка врата, врамена во дрвена рамка или алиминиумски профил широк 55mm со Silent System

▶ Сетот може да се користи без било каква надградба  
▶ За монтажа на лизгачкиот и водечкиот профил за врати со алиминиумскарамакаморадбидатупотребенисоответни завртки

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца со Silent System
- ▶ 2 водилки
- ▶ 2 активатори
- ▶ 2 горни стопери
- ▶ 2 додатоци за водилки
- ▶ 1 Silent System во насока на допирање на вратите
- ▶ 1 1.5 mm имбус
- ▶ Завртки за дрвени врати

**6724 | до 30 kg | 8.286** ден.

**91618 | до 10 kg | 6.229** ден.

### SlideLine M сет систем за водење без Silent System



▶ Сетот ги содржи сите составни делови потребни за една лизгачка врата, врамена во дрвена рамка или алиминиумски профил широк 55mm со Silent System

▶ Сетот може да се користи без било каква надградба  
▶ За монтажа на лизгачкиот и водечкиот профил за врати со алиминиумскарамакаморадбидатупотребенисоответни завртки

Сетот содржи:

- ▶ 2 тркалца со Silent System
- ▶ 2 водилки
- ▶ 2 горни стопери
- ▶ 4 додатоци за водилки
- ▶ 1 1.5 mm имбус
- ▶ Завртки за дрвени врати

**91628 | 4.574** ден.

### SlideLine M адаптер за стаклена врата



▶ Сетот ги содржи сите потребни составни делови за монтажа со лепило за 1 стаклена врата без Silent System

▶ Се употребува двокомпонентно лепило  
▶ Лепилото не е вклучен во сетот

Сетот содржи:

- ▶ 2 адаптери за водилка за монтажа со лепило
- ▶ 2 адаптери за лизгачките профили со Silent System за монтажа со лепило
- ▶ 6 ленти
- ▶ 1 специјална алатка


**6751 | 5.541** ден.

# Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M/ со преклоп



## SlideLine M сет профил водилка за 18mm/ 16mm



- ▶ Профилот може да се скрати на потребната димензија
  - ▶ Ако е доволно долг профилот може да се преполови и да се употреби како долен и горен лизгач
  - ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за прикривање на 1 водилка со маска во боја
  - ▶ Сетот ги содржи два пати повеќе капачиња во различни бои
- Сетот содржи:
- ▶ 2 лизгачки профили, алиминиум, избушени
  - ▶ 2 клипи за монтажа

93044		18		2500		<b>4.199</b>	ден.
6592		18		4000		<b>6.969</b>	ден.
91619		16		2500		<b>3.505</b>	ден.
91626		16		4000		<b>5.489</b>	ден.

## SlideLine M сет покривка за профил 16/18mm




- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за покривање на 1 водилка со маска во боја
- Сетот содржи:
- ▶ 1 АБС декоративна лента за покривање на профилот
  - ▶ 2 завршни капачиња
  - ▶ 2 завршни капачиња (замена)




93045		18		2500		црна		<b>913</b>	ден.
6800		18		4000		бел		<b>1.643</b>	ден.
6822		18		4000		сребрен		<b>1.643</b>	ден.
6719		18		4000		црн		<b>1.643</b>	ден.
6656		18		4000		шампањ		<b>1.643</b>	ден.
93042		16		2500		бел		<b>865</b>	ден.
91620		16		2500		црн		<b>843</b>	ден.
93043		16		4000		бел		<b>1.355</b>	ден.
91627		16		4000		црн		<b>1.293</b>	ден.

## Монтажни димензии за дрвена врата со Silent System / 55 mm врата во алюминиумска рамка



## Монтажни димензии за дрвена врата / 55 mm врата во алюминиумска рамка без Silent System




# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine M




## Димензии за монтажа со лепило на стаклени врати со Silent System



## Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати со Silent System



## Димензии за монтажа со завртки на стаклени врати без Silent System




# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine M




## Монтажни димензии за 19mm врата во алюминиумска рамка со Silent System



## Монтажни димензии за 19mm врата во алюминиумска рамка без Silent System




## Меко допирање за две или повеќе врати




Доколку две или повеќе врати се движат на една шина, со меко допирање вратите успоруваат додека се движат една кон друга.

## Монтажни димензии за меко допирање на врати



Централното растојание помеѓу две дрвени врати зависи од позициите за бушење B1 и B2 за лизгачките и водечките составни елементи. Користење на стандарден шаблон за бушење овозможува централно растојание F = 10mm.



Средниот отвор F mm	Позицијата на бушење B1 mm	Позицијата на бушење B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5


Зависно од дебелината, висината на вратата и брзината на затворање, вратите може да се допираат ако централното растојание е <10mm. Заради ова Hettich препорачува централното растојание F да биде 10 mm, за стаклени врати и врати врамени во алюминиумска рамка.

# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine M




## Монтажа на елементот за меко допирање за две или повеќе врати



## Монтажа на активатори и стопери на лизгачкиот водилка




## Монтажа на завршни капачиња




## ► SlideLine M

### Монтажа на лизгачките водилки и маските



### Монтажа на сетот за надградба





# Системи за лизгачки врати




- ▶ SlideLine M






## Монтажа на врата






## Монтажа на повеќе врати со меко допирање



## Подесување на врата



## Безбедносен клип



# SlideLine M

систем на лизгачки врати

Hettich



## Еден систем, безбројни намени.

Со SlideLine M ослободете ја вашата детска креативност за дизајнирање на плакари со 2- врати или 3- врати. SlideLine M импресионира со својата разновидност, како примена за кујнски елементи, за мебел во детска соба и за дневен простор. За дрвени, стаклени или врати

вградени во алюминиумски рамки кои тежат до 30 kg, тивко и нежно се успоруваат при отворање, затворање и меѓусебно допирање. Водилката и шината може да се монтираат на различни материјали, со шрафење, лепење или зажлебување.



**Модерен дизајн:**  
SlideLine M станува неопходен систем за модерните кујни кој нуди паметни решенија за кујнските елементи.



**Без ризик за сопнување:**  
внатрешната позиција на SlideLine M е безбеден систем за малите стапала на децата.



**Испробан и тестиран систем:**  
употреба на стандарден сет на SlideLine M.



**Опции за монтажа:**  
Водилката и шината може да се зашрафуваат, залепат или монтираат со жлебови.


# Системи за лизгачки врати

## ► SlideLine M


### Технички детали

- Систем за лизгачки врати со горно водење
- Вметнати врати
- За дрвени врати
- За гардероби со две или три врати
- Тежина на врати до 30kg
- Висина на врати до 2000 mm
- Ширина на врати 300-1800 mm
- Дебелина на врати 16-25mm
- Подесување на висина +/- 2mm
- Лесна монтажа на врати
- Интегриран Silent System при отворање и затворање на вратите


### Големина и тежина на врата



### Дебелина на материјалот на врата



### Број на врати и позиции



### Silent System





	1-врати	2-врати	3-врати	
Меко затворање				
Меко отворање				
Меко допирање				

# Системи за лизгачки врати





- ▶ SlideLine M



## Начин на монтирање/ Профил со 2- канали за штрафење / лепење




## Начин на монтирање/ Профил со 1- канал со жлеб



## Системи за лизгачки врати

### ► SlideLine M


#### Сет профил 2500mm/1 канал, за монтажа со жлеб



- Сетот содржи сите составни елементи за 2- врати или 3- врати плакари
- Лизгачки профили за монтирање во жлеб
- Сетот содржи:
- 4 лизгачки профили, алуминиум, елоксиран мат

7530 | **2.085** ден.

#### Сет профил 2500mm/1 канал, за шрафење



- Лизгачки профил со 2-канали со дупки
- За шрафење
- Потребни се два лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- Алуминиум, елоксиран мат

7531 | **2.958** ден.

#### Додаток за профил



- Може да се користи за шрафење или лепење
- За монтажа е потребен еден пар


7543 | **187** ден.

# Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine M



## Сет профил 2500mm/2 канал, за шрафење и лепење



- ▶ Лизгачки профил со 2-канали со дупки
- ▶ За шрафење и лепење
- ▶ Потребни се два лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- ▶ Алуминиум, елоксиран мат

91621 | **3.825** ден.

## Сет профил 4000mm/1 канал, за монтажа со жлеб



- ▶ Лизгачки профил со 1-канали со дупки
- ▶ За монтажа со жлеб
- ▶ Потребни се четири лизгачки профили за 2 -врати или 3-врати плакари
- ▶ Алуминиум, елоксиран мат

92407 | **748** ден.

## Одбојник за рачка



- ▶ 1 одбојник е потребен за плакар со 2-врати со висина на врата <1,000 mm
- ▶ 2 одбојници се потребни за 2-врати со висина на врата >1,000 mm
- ▶ Пластика, сива

6722 | **78** ден.





# Системи за лизгачки врати



## ► SlideLine M



### Монтирање на профил со 2-канали за штрафење / лепење




### Монтирање на профил со 1-канал со жлеб



## Монтирање на активатори и стопери на лизгачки профил


Silent System:



Z = 18,5 mm


Z = 16,5 mm

Silent System:




Z = 18,5 mm

Z = 13 mm




Z = 18,5 mm

Z = 16,5 mm



Z = 18,5 mm

Z = 13 mm



$Z = 1,5$

$G = 10$






# Системи за лизгачки врати




## ► SlideLine M






### Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење




### Монтирање на лизгачки профил со 2- канали за штрафење




### Монтажа на лизгачки профил со 2- канали за лепење



## Монтажа на лизгачки профил со 1- канал со жлеб



## Монтажа на сет за надградба




# Системи за лизгачки врати


► SlideLine M




## Монтажа на врати



## Подесување на врати



## Монтажа на одбојник



# SlideLine 55 Plus

систем на лизгачки врати



## Вистинска привлечност во Вашата канцеларија.

SlideLine 55 Plus комбинира одлична погодност и дизајн за неверојатна цена. SlideLine 55 Plus овозможува тивко и нежно лизгање на вратите - доколку се вгради Silent System.

Системот овозможува лесно и прецизно подесување без алат. Овие лизгачки врати на преклоп создаваат едноставен и високо квалитетен дизајн.



**Ефикасен:**  
за поефикасна употреба на просторот - лизгачки врати.



**Невидлив:**  
интегрираниот Silent System не одзема простор во плакарот.



**Мултименски:**  
мебелот може да се дизајнира со внатрешни или врати на преклоп користејќи само еден систем.



**Ефикасност во просторот:**  
лизгачките врати овозможуваат голема слобода во движењето низ деловниот простор.

# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus




## Технички детали

- ▶ Систем за лизгачки врати со горно водење
- ▶ Вметнати врати со рамно отворање
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Тежина на врати до 15kg со пластични профили
- ▶ Тежина на врати до 30kg со алиминиумски профили
- ▶ Висина на врати до 1500 mm
- ▶ Широта на врати 400-2000 mm
- ▶ Дебелина на врати 16-19mm
- ▶ Подесување на висина +/- 1.5mm
- ▶ Лесна монтажа на врати


## Големина и тежина на врата



## Дебелина на материјалот на врата




## Број на врати и позиции



## Silent System

	1-врата	2-врати		
Меко затворање				
Меко отворање				

Начин на монтирање / SlideLine 55 Plus со Silent System / внатрешна позиција



# Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine 55 Plus



## SL55 Plus долно тркалце со штелување Ø35мм



- ▶ 2 тркалца / 1 врата
- ▶ Висинско подесување без употреба на алат ± 1.5 mm
- ▶ Пластика. сива

6564 | **130** ден.

## SL55 Plus горна водилка Ø35мм



- ▶ 2 водилки / 1 врата
- ▶ Со амортизер за штелување
- ▶ Пластика. сива

6594 | **92** ден.

## SL55 Plus систем за меко затворање за внатрешни врати



- ▶ Соодветен за внатрешни дрвени врати
- ▶ Позиција на монтажа: лев или десен
- ▶ Минимална ширина на врата со меко затворање: 400 mm
- ▶ Минимална ширина на врата со меко затворање и отворање: 550 mm
- ▶ Изработена пластика сива галванизиран метал

7032 | **Лев** | **895** ден.  
6761 | **Десен** | **895** ден.

## SL55 Plus активатор за систем за меко затворање



- ▶ Може да се користи за врати со лево или десно отворање
- ▶ 1 активатор / 1 механизам за меко затворање
- ▶ Се закачува со претходно монтирани шајки
- ▶ Пластика, сива

6576 | **83** ден.

## **Системи за лизгачки врати**

## ► SlideLine 55 Plus

## **SL55 лизгачки и водечки профил**



- ▶ 4 профили се потребни за плакари со 2- врати
  - ▶ Должина на профил е 4000mm
  - ▶ Пластични профили: максимум носивост на врата до 15 kg
  - ▶ Алуминиумски профили: максимум носивост на врата до 30kg

	Материјал	Носивост kg	Финиш	
6706	пластика	17	бел	<b>404</b> ден.
6771	пластика	17	крем	<b>404</b> ден.
6801	пластика	17	сив	<b>404</b> ден.
6676	пластика	15	црн	<b>404</b> ден.
6750	алуминиум	30	сребрен	<b>1.485</b> ден.

## Одбојник за шрафење



- ▶ 1 одбојник е потребен за плакар со 2-врати со висина на врата  $<1,000\text{ mm}$
  - ▶ 2 одбојници се потребни за 2-врати со висина на врата  $>1,000\text{ mm}$
  - ▶ Пластика, сива

6722 | 88 ден.

## **Задржувач за врата**



- ▶ Може да се користи за врати со лево или десно отворање
  - ▶ 2 задржувачи / 1 врата
  - ▶ Не се употребува кога се вградува Silent System
  - ▶ Се закачува со претходно монтирани шајки
  - ▶ Пластика, сива



6812 | 127 ден.

# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus




## Монтажни димензии за внатрешни врати / тркалца на штрафење




## Монтажни димензии за 2 внатрешни врати со Silent System



## Монтажа на водечки и лизгачки профили



## Монтажа на тркалца за штрафење




# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55 Plus





## Монтажа на водечки и лизгачки тркалца со Silent System на штрафење






## Позиционирање на активаторот за Silent System




## Монтажа на активаторот за Silent System



## Монтажа на задржуваач



## Внатрешни врати




# Системи за лизгачки врати


► SlideLine 55 Plus




## Монтажа на врата



## Подусевање на висината



## Монтажа на одбојник




# SlideLine 55

систем на лизгачки врати



**Совршено лизгање.**  
SlideLine 55 системот со долно водење и атрактивната цена е лидер во светот на лизгањето. Без сомнение овој систем со леснотијата во монтирањето и подесувањето е еден од водечките системи. Лесни врати со тежина до 15kg се лизгаат на пластични профили. За потешки врати до 30kg се користат алуминиумски профили. За усовршување на овој лизгачки систем, може да се надгради со Silent System.



**Лесна монтажа:**  
Поставете ја вратата на долниот профил, повлечете ја долната ракча на водилката и вметнете ја во горниот профил - тоа е тоа.



**Прилагодливиот Silent System**  
го надградува SlideLine 55 со забележлив ефект.

# Системи за лизгачки врати


- ▶ SlideLine 55




## Технички детали

- ▶ Систем за лизгачки врати со горно водење
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Тежина на врата до 15kg со пластични профили
- ▶ Тежина на врата до 30kg со алуминиумски профили
- ▶ Висина на врата до 1500 mm
- ▶ Ширина на врата 400-2000 mm
- ▶ Дебелина на врата 16-19mm
- ▶ Подесување на висина +/- 1mm


## Големина и тежина на врата



## Дебелина на материјалот на врата




## Број на врати и позиции



## Silent System

	1-врата	2-врата		
Меко затворање				

## Начин на монтирање



# Системи за лизгачки врати

- ▶ SlideLine 55



## SL55 долно тркалце Ø30mm



- ▶ 2 долни тркалца / 1 врата
- ▶ Подесување на висина
- ▶ Носивост 15kg
- ▶ Пластика, кафено

6772 | **81** ден.

## SL55 горна водилка Ø30mm



- ▶ 2 горни водилки / 1 врата
- ▶ Пластика

6697 | **95** ден.

## SL55 лизгачки и водечки профил




- ▶ 4 профили се потребни за плакари со 2- врати
- ▶ Должина на профил е 4000mm
- ▶ Пластични профили: максимум носивост на врата до 15 kg
- ▶ Алуминиумски профили: максимум носивост на врата до 30kg


	Материјал	Носивост kg	Финиш	
6706	пластика	17	бел	<b>404</b> ден.
6771	пластика	17	крем	<b>404</b> ден.
6801	пластика	17	сив	<b>404</b> ден.
6676	пластика	15	црн	<b>404</b> ден.
6750	алуминиум	30	сребрен	<b>1.485</b> ден.

## ► SlideLine 55


### Монтажни димензии на долни и горни тркалца



### Технички информации за Silent System



### Монтажни димензии за Silent System




# Системи за лизгачки врати



- ▶ SlideLine 55




## Монтажа на лизгачките и водечките профили



## Монтажа на врата



## Отстранување на врата



# VerticoSynchro

систем на лизгачки врати



Вертикално синхронизирање VerticoSynchro едноканален систем кој движи две врати истовремено по вертикална насока. Секоја од вратите може да биде со тежина до 15kg. Синхронизаторот е инсталiran во алюминиумскиот профил.



Фронтови кои се лизгаат вертикално.




Едноканален механизам кој води во две насоки: VerticoSynchro истовремено движи две врати нагоре и надоле.


### Технички детали

- ▶ Едноканален систем за лизгање во вертикална насока
- ▶ Внатрешно позиционирање на фронтовите
- ▶ За дрвени врати/ за врати во алиминиумски профил
- ▶ За врати со тежина до 15kg
- ▶ За ширина на фронтовите до 1500mm
- ▶ Должина на лизгачкиот профил од 1200 до 2500 mm (се крати по желба)
- ▶ Тестиран според EN 15706, Level 2


### Големина и тежина на врата




### Дебелина на материјалот на врата



### Број на врати и позиции



## Монтажа



## Vertico Synchro-inset 350-400mm




- ▶ Сетот ги содржи сите потребни елементи за синхронизирано лизгање на две врати (дрво или во алиуминиумски профил)
  - ▶ Сетот вклучува водилка, со дължина од 1200-2500мм, зависно од висината на вратата и потребниот простор за лизгање
  - ▶ Напомена: Горната врата служи како тег за контратежа на долната врата
  - ▶ Двете врати треба да се со идентична тежина
  - ▶ Носивост 15kg
- Сетот содржи:
- ▶ Две водилки со фабрички вграден лизгачки систем
  - ▶ 16 завртки со подлошки

91622 | **28.845** ден.




## Монтажни димензии за водилки


Прекlop со маска



Внатрешно со маска




Внатрешно со дрвени фронтови




## Монтажни димензии за дрвени врати / 19 mm алюминиумски рамки

Дрвена врата




Алюминиумска рамка,  
ширина 19 mm




## Монтажни димензии за 45mm / 55mm алюминиумски рамки


Алюминиумска рамка,  
ширина 45 mm



Алюминиумска рамка,  
ширина 55 mm



## Монтажни димензии, за штрафење



## Шаблон за бушење, за штрафење

Висина на врата mm	Движење mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
350 – 400	350	128	54	54	128

# КА 5740

систем на лизгачки врати




КА 5740 системот овозможува вратите незабележително да се вовлечат. По отворањето, вратите едноставно видливо се затскриваат во корпусот од елементот лизгајќи исклучително тивко.

Генијално решение прикачено на КА 5740 за врати кои се вовлекуваат во внатрешноста на корпусот. Идеален механизам за скриен телевизор или мултимедијално катче или пак за скриено бифе во Вашиот дом или канцеларија. Механизмот е исто така незабележителен со примена на фронтална рамка за шарките. Hettich KA 5740 е наменет за врати со ширина од 300мм до 700мм.


### Технички детали

- ▶ За дрвени врати
- ▶ Носивост до 14kg
- ▶ Висина на врата до 1800mm
- ▶ Ширина на врата 300-700mm
- ▶ Дебелина на врата 22.5-32.0mm
- ▶ Водилка со вградени лагери за извлекување


### Големина и тежина на врата




### Дебелина на материјалот на врата



### Број на врати и позиции





### КА5740/400мм сет водилки



- ▶ Пар од KA 5740 за врати за вовлекување
- ▶ Шарките за предната рамка од фронтот се нарачуваат посебно
- ▶ Препорачуваме Sensys шарки

L/mm Носивост

<b>93988</b>	<b>350</b>	<b>14kg</b>	<b>1.694</b>	ден.
<b>91019</b>	<b>400</b>	<b>14kg</b>	<b>1.490</b>	ден.
<b>91629</b>	<b>500</b>	<b>14kg</b>	<b>1.649</b>	ден.
<b>92275</b>	<b>550</b>	<b>14kg</b>	<b>1.758</b>	ден.
<b>91801</b>	<b>600</b>	<b>14kg</b>	<b>1.880</b>	ден.
<b>93502</b>	<b>650</b>	<b>14kg</b>	<b>2.223</b>	ден.
<b>94093</b>	<b>700</b>	<b>16kg</b>	<b>2.322</b>	ден.

### КА5740 сет монтажа




- ▶ KA 5740 сет од додатоци кои овозможуваат задржување на вратите во внатрешноста на корпусот по отворањето.
  - ▶ Сет од додатоци кои овозможуваат хоризонтално задржување на вратите
- Сетот е составен од:
- ▶ 8 стопери/одбојници, 10 mm Ø дупка, кафеава пластика
  - ▶ 4 лагери со Ø 20 mm
  - ▶ 4 навртки Ø 6 x 10 mm
  - ▶ 4 шрафови Ø 4 x 25 mm

**91029**

**КА5740 сет монтажа**

**585** ден.


**КА5740/400мм сет водилки**


Висината на вратата = внатрешна висина на корпусот - 6мм

Ширината на вратата = внатрешна ширина на корпусот - 6мм


X = Висина на врата - 2 x E

Бројот на потребни водилки од KA5740 зависи од висината на елементот.




b	Димензии mm					
	1	b2	b3	b4	b5	b6
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400

## Со употреба на Sensys и основа од 12mm




- ▶ За брза монтажа Sensys шарки 8631i
- ▶ За дебелина на врата до 28mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm

## Со употреба на Intermat и основа од 12mm



- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9936
- ▶ За дебелина на врата до 22.5mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø35mm
- ▶ Основа под шарка 12,5mm


## Со употреба на Intermat и основа од 16 - 21mm



- ▶ За брза монтажа Intermat шарки 9935
- ▶ За дебелина на врата до 32mm
- ▶ Агол на отворање 95°
- ▶ Отвор со димензии Ø40mm
- ▶ Основа под шарка 18mm

Растојание G	mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

## Монтирање



# WingLine L

систем на лизгачки врати



## Комплетно ново искуство за Вашиот гардеробер

Wingline L е нова димензија на удобност кога станува збор за лизгање на врати. Револуционерниот Буткај и Влечи механизам за отворање и затворање на вратите овозможува пристап и целосна прегледност до внатрешната содржина на гардероберот со само едно движење на раката. Импресивен панорама ефект! Оптимизирано лизгање со меко отворање и меко

затворање. Лесна и едноставна монтажа без алат, и со минимално преклопување на вратите за поголема достапност на внатрешниот простор. Со Wingline L безбедно се движат вратите кои може да тежат до 25 kg и да бидат со висина до 2400mm. Механизам кој може да се примени во спална, кујна па дури и во канцелариски простор.



**Панорамско доживување**  
Нуди пристап до 6м<sup>2</sup> од внатрешноста, и овозможува беспрекорна прегледност



**За лесно и тивко отворање**  
Push to move и Pull to move системот нуди врвна практичност при употреба



**Оптимална употреба на просторот**  
Минимално преклопување на вратите, со задржување на вратите при отворање



**Чиста и едноставна линија**  
Долната водилка не претставува пречка



**Употреба без рака**  
Целиот сет се отвора само со едно буткање



**Импресивно вклопување**  
Wingline L е применлив речиси во сите простории каде има потреба од лизгачки врати



**Импресивно лизгање**  
Виртуелно тивко и беспрекорно лизгање



**Лесно и економично**  
Паметни додатоци за лесна монтажа

# Системи за лизгачки врати


## ► WingLine L




### Технички детали

- Врати на преклопување со 2- крила
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 20-25kg
- За врати со висина до 3000mm
- За ширина на крило до 600mm
- Тестирано со 40000 пати


### Големина и тежина на врата




### Дебелина на материјалот на врата




### Број на врати и позиции



### Дебелина на материјалот на врата







### Препорачан број на шарки за лизгачките врати во однос на висината




## ► WingLine L

### Монтажа / WingLine L




### Монтажа / WingLine L co Push to Move/ Pull to Move/ Pull to Move Silent





Push to move



Pull to move



Pull to move Silent



# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine L



### Лизгачки профил и водилка

- Лизгачки профил
- Водилка за монтажа под горната плоча




### Тркалца

- Монтажа без алат
- Тркалца за врати со тежина до 25kg
- Тркалца за врати со тежина до 12kg



### Водилки

- Монтажа без алат
- Монтажа под горната плоча



### Паметни додатоци за лесна монтажа

- Профил за монтажа
- Позиционер за средни шарки
- Позиционер за Pull to Move и Push to Move



### Push to Move/ Pull to Move

- Механизам за меко отворање
- Носечки профил за тешки врати



### Push to Move

- Ја задржува вратата затворена



### Носечки шарки меѓу корпус и врата


- Sensys 110° или 95° со или без самозатворање



### 2 Средни шарки

## WingLine L со Push to Move и Pull to Move

Pull/Push to move за лизгање се два нови иновативни и уникатни механизми за лизгачки системи. Мало влечење за раката и слабо буткање на вратата без рака автоматски целосно ја отвора вратата. Целото лизгање е амортизирано што му дава фасцинирачки ефект кој функционира целосно механички без помош од било какви кабли или струја.



### Push to Move


Вратата автоматски се отвора на лесен притисок на фронтот и се враќа за затворање со рака.

### Pull to Move

Вратата се отвора автоматски од агол  $1^{\circ}$  со влечење на раката и се враќа во затворена позиција со рака

### Pull to Move Silent

Вратата се отвора автоматски од  $35^{\circ}$  агол за отворање со лесно влечење на раката и се враќа назад во затворена позиција со амортизирано движење.



# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine L



За правилен избор на Wingline L важни се неколку фактори:

- Бројот на лизгачките врати
- Ширината на крилата
- Тежината на крилата

**Класичен изглед со рачка или чиста едноставна линија без рачки?**

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Push to Move
► Pull to Move	
► Без примена на поголема сила	

**За механизам за самозатворање со пружина!**

Врата со рачка	Врата без рачка
► Push to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move	► Без самозатворање
► Pull to Move Silent	► Со самозатворање
► Без механизам за отворање	► Со самозатворање

**Дали е потрена дополнителна добра водилка?**

- За тежина на врати до 25kg: препорачлива е добра водилка

**Позиционирање на долната водилка!**

- Водилката се позиционира под долната плоча

## Системи за лизгачки врати

### ► WingLine L

#### Пример: Плакар



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 596 mm
- Тежина на крило: 16,5kg
- Дизайн на фронтот: без рака
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: голема
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плача
- Сет профили, 2400mm, 9239310

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 25kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање:

- Push to move лев
- Push to move десен

#### Пример: Елемент со горно водење



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 295 mm
- Тежина на крило: 5kg
- Дизайн на фронтот: без рака
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: мала
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плача
- Сет профили, 1200mm

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање десен

Додатоци за отворање

- Push to move десен

#### Пример: За помошни плакари



Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 363 mm
- Тежина на крило: 4kg
- Дизайн на фронтот: со рака
- Начин на отворање: со буткање со Silent
- Механизам за самозатворање: да
- Сила на отворање: средна
- Долна водилка: не е потребна
- Монтажа на долната водилка: нема
- Сет профили, 2400mm

Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање десен

Додатоци за отворање

- Push to move со Silent лев-десен

# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine L



### Пример: Елементи под скали



#### Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 495 мм
- Тежина на крило: 11,5kg
- Дизайн на фронтот: без рака
- Начин на отворање: со буткање
- Механизам за самозатворање: не
- Сила на отворање: голема
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200мм

#### Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, без самозатворање со долната водилка десен

#### Додатоци за отворање

- Push to move десен

### Пример: Елементи во бања



#### Детали за планирање:

- Број на лизгачки врати: 2
- Ширина на крило: 298 mm
- Тежина на крило: 5kg
- Дизайн на фронтот: со рака
- Додатоци за отворање: не
- Сила на отворање: не е потребна
- Долна водилка: препорачливо
- Монтажа на долната водилка под долната плоча
- Сет профили, 1200мм

#### Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка десен
- Додатоци за отворање: нема

### Пример: Висечки елементи во кујна



#### Детали за планирање:


- Број на лизгачки врати: 1
- Ширина на крило: 445 mm
- Тежина на крило: 4kg
- Дизайн на фронтот: испуст на крилото во долната зона наместо рака со самозатворање: да
- Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent
- Сила на отворање: средна
- Долна водилка: не
- Монтажа на долната водилка нема
- Сет профили, 1200мм

#### Сет додатоци:

- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање без долната водилка лев
- Сет за врати со максимална тежина до 12 kg, со самозатворање со долната водилка десен
- Додатоци за отворање: Pull to Move со Silent лев

## ► WingLine L

### WingLine L сет за врата со самозатворање



- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- ▶ Сетот за додатоци може да се употреби за стандарни лизгачки врати без механизам за отворање
- ▶ Сетот со додатоци може да се употреби во комбинација со Pull to Move Silent
- ▶ Носивост до 25kg
- ▶ Водилка и тркалца со пружина за самозатворање
- ▶ Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат

Сетот содржи

- ▶ 1 сет тркалца, за 25kg макс., со самозатворање
- ▶ 1 водилка со самозатворање
- ▶ 4 средни шарки
- ▶ 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- ▶ 1 маска за тркалца
- ▶ 2 амортизери за врата
- ▶ 1 елемент за задржување при отворање
- ▶ Шрафови

<b>90913  </b>	<b>Лев</b>	<b>4.575</b> ден.
<b>90914  </b>	<b>Десен</b>	<b>4.575</b> ден.

### WingLine L сет за врата без самозатворање



- ▶ Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата со 2 крила
- ▶ Сетот со додатоци може да биде комбиниран само со Pull to Move и Push to Move
- ▶ Носивост до 25kg
- ▶ Водилка и тркалца без пружина за самозатворање
- ▶ Тркалца и водилка за лесна и брза монтажа без алат

Сетот содржи

- ▶ 1 сет тркалца, за 25kg макс., без самозатворање
- ▶ 1 водилка без самозатворање
- ▶ 4 средни шарки
- ▶ 2 шаблони за позиционирање на средни шарки
- ▶ 1 маска за тркалца
- ▶ 2 амортизери за врата
- ▶ 1 елемент за задржување при отворање
- ▶ Шрафови

<b>90915  </b>	<b>Лев</b>	<b>4.573</b> ден.
<b>90916  </b>	<b>Десен</b>	<b>4.573</b> ден.

# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine L



### WingLine L Push to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко отворање на врата со притискање - за крило без ракча
  - Сетот ги содржи сите делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила
- Сетот содржи
- 1 Push to move
  - 1 додатен сегмент со 1 Push to open Pin и 1 магнет
  - 1 плочка за магнет
  - 1 активатор
  - 1 лизгачка шина
  - 1 шаблон за позиционирање
  - Шрафови

90917	Лев	<b>6.979</b> ден.
90918	Десен	<b>6.979</b> ден.

### WingLine L Pull to Move (Heavy)



- Механизам за автоматско меко отворање со лесно влечење - за крило со ракча
  - Сет за тивко и меко затворање со Sensys шарка
  - Сетот ги содржи делови потребни за отворање на лизгачката врата со 2 крила
- Сетот содржи
- 1 Pull to move Silent
  - 1 лизгачка шина
  - 1 шаблон за позиционирање
  - Шрафови

90919	Лев	<b>6.047</b> ден.
90920	Десен	<b>6.047</b> ден.

### WingLine L сет водилки







- Алуминиум, елоксиран
  - Позиционирани места за шрафење
- Сетот содржи
- 1 лизгачки профил
  - 1 профил за водење
  - 2 клип профили за лесна монтажа
  - Шрафови

90921	2400ММ	<b>3.355</b> ден.
92497	1200ММ	<b>1.765</b> ден.

## ► WingLine L

**WingLine L максимална тежина на крила 25kg**










# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine L




**WingLine L максимална тежина на крила 12kg**




#### ► WingLine L

## **WingLine L со Push to Move: плакар и елементи со горно водење**



## **WingLine L co Pull to Move: кујнски висечки елементи**




## **Системи за лизгачки врати**

## ► WingLine L

Hettich

**WingLine L со Pull to Move: Помошни плакари, елементи под скали и елементи за бања**





### Економично чудо

Достапна технологија со непобедлива вредност:  
Wingline S систем за лизгање на врати со преклоп

кој беспрекорно лизга без долна водилка-  
оптимално решение за мали фронтови.



**Промена на лесен начин:**  
На најлесен можен начин можете да ги надградите постоечките фронтови од шарки со Wingline S.



**Меко отворање, тивко затворање:**  
Уште поудобно користење со Push to move или Pull to move Silent




**Перфекција без рачки:**  
Елегантно решение со висок квалитет за висечки елементи и гардероберите.


### Дизајн




### Тежина и формат на врата



### Број на крила од врата




### Дебелина на материјал




### Кој е Вашиот избор? Класично отворање со рачка или минималистички изглед без рачки?

*Push Push to move и Pull to move Silent се двата иновативни механизми со уникатно отворање за врати со прекlop. Нежно повлекување за рачка (Pull to move Silent) или нежно притискање без рачка, автоматски ја отвора вратата целосно. Фасцинантно отворање кое е целосно механичко. Тоа значи дека не е потребно електронска поддршка.*

#### Врата со рачка




Вратата се отвора и затвора со една рака






*Pull to move Silent или повлекување за рачка  
Отворањето на вратата започнува автоматски од агол од 35° со нежно повлекување на рачката и повторно се враќа во затворена позиција со суптилно тивко движење.*

#### Врата без рачка




*Push to move или отворање и затворање со притискање.  
Вратата се отвора и затвора автоматски со лесно притискање со една рака.*

## Opening assistance required? Classic front with handle or purist look without handles?




**Меѓупростор:**  
**6 mm = препорачано растојание помеѓу преклопни врати**  
**3 mm = можно минимално растојание помеѓу преклопни врати**

## Planning Dimensions



**Note:**  
 "See Planning dimensions in brief /  
 Influence of cabinet body hinges"

## Drilling Pattern



**Note:**  
 Cabinet body hinge C dimension is determined by overlay and mounting plate. (see section on cabinet body hinges)

## Selection guide

The following planning information is required for selecting the correct WingLine S articles in just a few easy steps:

- ✓ Number of folding doors
- ✓ Door wing width (mm)
- ✓ Door wing weight (kg)


**Opening assistance required?**  
Classic front with handle or purist look without handles?

Door with handle	Door without handle
• Pull to move Silent	• Push to move
• No opening assistance	

**Is spring assisted self closing feature needed in the hinge and in the running and guide components?**

Opening mechanism	Self closing feature
Push to move	No self closing feature
Pull to move Silent	With self closing feature
No opening mechanism	With self closing feature

**What opening force is needed for Push / Pull to move Silent?**



Please use WingLine L for heavier doors and for wider doors.


**What opening force is needed for Push / Pull to move Silent?**

A bottom door guide is optional. A trial mounting is recommended.

**Where will the bottom door guide be positioned?**

Cabinet with plinth	Guide profile underneath bottom panel
Cabinet without plinth	Guide profile on front of bottom panel
	Guide profile underneath structural panel

**Which position to select for a handle?**




Handle position

Recommended on side connected folding door wing, but also possible on second folding door wing





Distance to centre gap

Minimum spacing recommended

**How many hinges to select?**




## Influence of cabinet body hinges without opening angle limiter



	D	B	A	F	A	F
16	250	31	58	21	68	
	300	41	58	32	68	
	450	73	58	63	68	
18 / 19	250	31	61	21	71	
	300	41	61	32	71	
	450	73	61	63	71	
22	250	31	64	21	74	
	300	41	64	32	74	
	450	73	64	63	74	
25	250	31	67	21	77	
	300	41	67	32	77	
	450	73	67	63	77	
16	250	13	70	4	79	
	300	18	72	8	82	
	450	31	78	21	87	
18 / 19	250	13	73	4	82	
	300	18	75	8	84	
	450	31	81	21	90	
22	250	13	74	4	85	
	300	18	78	8	87	
	450	31	84	21	93	
25	250	13	78	4	88	
	300	18	81	8	90	
	450	31	86	21	96	

\* Reduced opening angles of 95° restrict soft opening performance.

## Influence of cabinet body hinges with opening angle limited to 90°




**Sensys 8645i / 8675 со аголен лимитер од 90° \***

	D	B	F	F
16	250		89	99
	300		95	105
	450		111	120
18 / 19	250		92	102
	300		98	108
	450		113	123
22	250		95	105
	300		101	111
	450		116	126
25	250		98	108
	300		104	114
	450		119	129

\* Reduced opening angles of 90° restrict soft opening performance.

## Influence of cabinet body angle hinges with opening angle limited to 85°




**Sensys 8645i / 8675 with opening angle limiter of 85° \***

	D	B	F	F
16	250		115	125
	300		127	136
	450		159	169
18 / 19	250		118	118
	300		130	139
	450		162	172
22	250		121	131
	300		133	142
	450		165	175
25	250		124	133
	300		136	145
	450		168	178

\* Reduced opening angles of 85° restrict soft opening performance.

## System summary



### 1 Basic fitting



### 2 Guide profiles



### 3 Units for user convenience



### 4 System accessories



## 1 Basic fitting

### Водилка за врата за Pull to move



- ▶ For use without user friendly unit or with Pull to move Silent
- ▶ With self closing feature
- ▶ When installing on plinth, door mounting on left
- ▶ When installing below plinth, door mounting on right
- ▶ Finish: White

<b>94004  </b>	<b>Десен</b>	<b>588</b> ден.
<b>94005  </b>	<b>Лев</b>	<b>588</b> ден.

### Водилка за врата за Push to move



- ▶ For use with Push to move
- ▶ Without self closing feature
- ▶ When installing on plinth, door mounting on left
- ▶ When installing below plinth, door mounting on right
- ▶ Finish: White

<b>94007  </b>	<b>Десен</b>	<b>588</b> ден.
<b>94008  </b>	<b>Лев</b>	<b>588</b> ден.

### Стопер за врата



- ▶ One door damper must be fitted for each running and guide component
- ▶ Can be shortened as required (to suit door overlay)

<b>94006  </b>	<b>Бела</b>	<b>56</b> ден.
<b>93967  </b>	<b>Црна</b>	<b>95</b> ден.


## Сет шарки за средина на врата




- One door damper must be fitted for each running and guide component
- Can be shortened as required (to suit door overlay)

**94009 | за врати 2/1 | 1.241 ден.**  
**93968 | за врати 3/1 | 1.840 ден.**

## Planning dimensions for centre hinge with adjustable reveal and pivot point



## Recommended number of cabinet body and centre hinges





## 2 Guide profiles



- Set contains one runner profile with predrilled screw on positions, including fixing material and profile mounting clip
- aluminium

94012	Бела	1200	<b>1.277</b> ден.
94014	Бела	2400	<b>2.247</b> ден.
93965	Црна	1200	<b>1.277</b> ден.
94013	Црна	2400	<b>2.247</b> ден.

### Ordering information and planning dimensions for guide profiles



## 2 Units for user convenience

### Push to move



- Set comprises opening mechanism without stay closed function, fixing material and drilling template

#### Push to move LIGHT

94015	Лева	Бела	<b>4.279</b> ден.
94016	Десна	Бела	<b>4.279</b> ден.
94017	Лева	Црна	<b>4.279</b> ден.
94018	Десна	Црна	<b>4.279</b> ден.

#### Push to move MEDIUM

93969	Лева	Бела	<b>4.493</b> ден.
94019	Десна	Бела	<b>4.493</b> ден.
94020	Лева	Црна	<b>4.493</b> ден.
94021	Десна	Црна	<b>4.493</b> ден.

**Push to move - магнет**



- ▶ Set comprises closed function and fixing material
- ▶ For screw mounting below the structural shelf panel
- ▶ Shelf set back by 3 mm

<b>94022  </b>	<b>Бела</b>	<b>835</b> ден.
<b>94023  </b>	<b>Црна</b>	<b>835</b> ден.

**Push to move Designer - магнет**



- ▶ Set comprises closed function and fixing material
- ▶ For pressing into the construction shelf
- ▶ Shelf set back by 8 mm

<b>94024  </b>	<b>Бела</b>	<b>1.027</b> ден.
<b>94025  </b>	<b>Црна</b>	<b>1.027</b> ден.

**Push to move Standard - магнет**



- ▶ Set comprises closed function and fixing material
- ▶ For screw mounting in front of the construction shelf
- ▶ Shelf set back by 13 mm

<b>94026  </b>	<b>Сива</b>	<b>1.006</b> ден.
----------------	-------------	-------------------

## Pull to move



- ▶ Mechanism for automatic, soft opening of a door set with a light pull on the handle
- ▶ Silent and soft closing of the door set with Sensys cabinet body hinge
- ▶ Set contains all the parts required for opening a folding sliding door with 2 wings
- ▶ Set comprises:
  - ▶ 1 Pull to move Silent unit
  - ▶ 1 door rail
  - ▶ 1 positioning aid
  - ▶ Fixing screws


### Pull to move LIGHT

94027	Лева	Црна	<b>4.065</b> ден.
94028	Десна	Црна	<b>4.065</b> ден.

### Pull to move MEDIUM


94029	Десна	Бела	<b>4.493</b> ден.
94030	Лева	Црна	<b>4.493</b> ден.
94031	Десна	Црна	<b>4.493</b> ден.

### Ordering information user friendly units



For Push to move and Pull to move Silent to work perfectly for every door wing size and weight, the modules are available in various duty classes. Simply choose the set that is appropriate for your particular application.

### Ordering information user friendly units



**Magnetic stay closed function  
(standard and designer type)**

**Mechanical stay  
closed function**

# WingLine 220

систем на лизгачки врати



**Водилката се монтира на горната плоча.** За модерен мебел и оптимална употреба на просторот во плакарот.



**Долната водилка се монтира под** долната плоча - за тенки цокли.  
Со невидливи профили до повеќе простор во плакарот.

**Посебно импресивно.**  
Со WingLine 220 секогаш ќе ги импресионирате Вашите клиенти: монтиран на корпусот, системот со горно водење, лесно ги движи и преклопува дури и тешките и високи врати. Лизгачкиот профил монтиран на горната плоча при отворање елегантно исчезнува позади вратата и остава комплетен пристап до внатрешноста на плакарот, без никакви пречки. WingLine 220 е создаден за врати со тежина до 25 kg.

# Системи за лизгачки врати


- WingLine 220




## Технички детали

- Двокрилна врата на преклоп
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 25kg
- Висина на врата до 2400 mm
- Ширина на една врата 400-500 mm
- Дебелина на врата 16-25mm
- Подесување на висина +/- 5mm
- Тестирана до 40.000 отворања.


## Големина и тежина на врата




## Дебелина на материјалот на врата



## Број на врати и позиции



## Начин на монтирање / 1 врата на преклопување со 2 - крила



# Системи за лизгачки врати

- WingLine 220



## WingLine 220 сет за 1врата / 2 крила



- Сетот ги содржи потребни делови за една врата со 2 крила

Сетот содржи:

- 1 водилка
- 4 клипа на средни шарки
- 1 tandem тркалца со висинско подесување

7583 |

Лев

| **7.613** ден.

7609 |

Десен

| **7.613** ден.


## Лизгачки профил



- За шрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат

7591 | **3.999** ден.

## Водечки профил




- За шрафење
- Должина 2000 mm
- Алуминиум, елоксиран мат

7614 | **3.068** ден.

## ► WingLine 220

### Монтажни димензии за WingLine 220

#### Сет за врати со 2- крила






#### Сет за врати со 2- крила

Ширина на врата макс. 1000mm

Тежина на врата/крило макс. 25kg


Висина на едно крило макс. 2400 mm

#### Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прстите)




#### Сет за врати со 2- крила со преклоп

кој се скреј



#### Шаблон за бушење



**Пресметување на ширина на врата/ширина на крило**  
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x преклоп\*)  
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор + 2x преклоп\*) / 2

\*Преклоп: макс. 15mm

#### Растојание за бушење mm


*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Отвор mm	5	4	3	2	1

# Системи за лизгачки врати


► WingLine 220




## Монтажа на водечки и лизгачки профили / Припрема на сетот




## Монтирање на сетот



## Монтирање на горните тркалца и долните водилки



## Подесување на висината на Тандем тркалца





# WingLine 230

систем на лизгачки врати



**Wingline 230 систем на лизгачки врати решение на тешки задачи.**

Wingline 230 е гигантот меѓу лизгачките системи. Со само едно едноставно и лесно движење може да разоткрие површина од повеќе од 6м<sup>2</sup>.

Идеален е за големи гардеробери или пак за складишни плакари во канцелариски простори, за меѓусобна преграда. Wingline 230 е создаден за тешки врати со тежина од 20-25kg.

За брза монтажа се препорачуваат со Sensys 8645i шарките.

Овој систем е дизајниран да носи тешки врати без помош од долна водилка или средна пречка.

# Системи за лизгачки врати


- WingLine 230




## Технички детали

- За 1 лизгачка врата со 2 крила
- Позиционирање со преклоп
- За дрвени врати
- Со Sensys шарки со Silent System
- Тежина на крило 20-25kg
- Висина на врата до 3000mm
- Максимална ширина на крило 600mm
- Тестирана на 40000 циклуси


## Големина и тежина на врата




## Дебелина на материјалот на врата



## Број на врати и позиции



## Број на врати и позиции



# Системи за лизгачки врати

► WingLine 230



## Сет за 1- врата со 2 крила / Сет за 2 - врати



- Сетот ги содржи сите потребни делови за 1 лизгачка врата составена од 2 крила, десна или лева, и 2 лизгачки врати со по 2 крила лева и десна.

Сетот содржи:

- ½ тркалца
- 5/10 средни шарки за лизгачки врати
- ½ амортизери за полица
- ½ амортизери за лизгачкиот профил
- Шрафови

90755		1врата/2крила - десен		<b>10.155</b> ден.
90880		1врата/2крила - лев		<b>10.155</b> ден.

## Профил водилка




- За полица со дебелина до 19мм
- За шрафење
- Со должина до 2400мм
- Алиминиум бела или алюминиум црна

90756		Бел		<b>5.988</b> ден.
90882		Црн		<b>5.988</b> ден.

## Монтажни димензии за WingLine 230


### Врати со 2 крила



### Врати со 2 крила

Ширина на врата 800-1200мм  
Тежина на врата 20-25kg/по крило  
Висина на врата 2000-3000мм

### Врати со 4 крила



### Пресметка на ширината на вратата и крилата

#### За 2 лизгачки врати со 4 крила

Ширина на врата = внатрешна ширина + преклоп x 2  
Ширина на крило = (внатрешна ширина – 3 x средно растојание + 2 x преклоп)/4


Преклоп<sup>1</sup> макс. 15мм, СР 5мм

#### За 1 лизгачка врата со 2 крила

Ширина на врата = внатрешна ширина + преклоп x 2  
Ширина на крило = (внатрешна ширина – 1 x средно растојание + 2 x преклоп)/2

Преклоп<sup>1</sup> макс. 15мм, СР 5мм,  
Преклоп<sup>2</sup> макс.4мм

### Шаблон за бушење





# Системи за лизгачки врати




## ► WingLine 230

### Монтажни димензии за WingLine 230

Препорачано за обликување на кантот за заштита на прстите



### Лизгачка врата со шарки за прикачување од десна страна





1. Подесување на растојанието:  
Од 0 до 4мм
2. Подесување на преклопот на  
вратата во однос на средното  
растојание

Средно растојание	Преклоп на крила
0	3
3	6
6	12



# Системи за лизгачки врати

► WingLine 230

## Монтажа на водилката / припрема на сетот



## Монтажа на сетот



# Системи за лизгачки врати

- WingLine 230



# WingLine 77

систем на лизгачки врати




Прикачен за страницата системот на лизгачки врати WingLine 77 нема никакви потешкотии при движење на врати со тежина дури и до 25kg. Лизгањето е прецизно и исклучително тивко. Монтажата е исклучително брза и едноставна со Sensys 8645i шарки.


### Технички детали

- ▶ За една врата со 2 крила
- ▶ Со рамен преклоп
- ▶ За дрвени врати
- ▶ Соодветни шарки Sensys со Silent System
- ▶ За тежина на крило до 25kg
- ▶ За висина на врата до 2400mm
- ▶ За ширина на крило до 500mm
- ▶ Висинско подесување +/-3
- ▶ Централните меѓупростор на двете крила е 40mm
- ▶ Тестирано до 4000 циклуси


### Големина и тежина на врата




### Дебелина на материјалот на врата



### Број на врати и позиции



## Монтажа / лизгачки систем со 2-крила



## WingLine 77 сет за 1врата/4крила



- ▶ Сетот ги содржи сите компоненти од сет 1 за 1 врата со 2 крила, десна или лева

Сетот содржи:

- ▶ 1 тандем водилка
- ▶ 1 водилка
- ▶ 4 клипа за централни шарки
- ▶ 2 звучни пригушувачи
- ▶ 1 компонента за поддршка со висинско подесување

**91623 | 19.885** ден.

## WingLine 77 долна водилка



- ▶ За шрафење
- ▶ Должина 3200 mm
- ▶ Алуминиум

**91624 | 6.439** ден.

## WingLine 77 горна водилка




- ▶ За шрафење
- ▶ Должина 3200 mm
- ▶ Алуминиум

**91625 | 5.938** ден.

## WingLine 77 монтажни димензии за 1 врата на преклопување со 2 крила



### 2-крила преклопни врати




### Сет за врати со 2-крила

Ширина на врата макс. 1000 mm  
Тежина на врата/крило макс. 25 kg  
Висина на едно крило макс 2400 mm


### Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прсти)




Препорачливо е поголем радиус



### Врати на преклопување со 2-крила



### Шаблон за бушење



### Растојание за бушење mm

*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Отвор mm	5	4	3	2	1


### Пресметување ширина на врата/ширина на крила

Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2 x прекlop\*)


Door wing width = (inward width of the placket - 1 x opening +

2 x fold) ÷ 2


\* Прекlop: Макс.. 15 mm, С димензија 6 mm




### Монтажа на водилка



### Монтажа на тркалца



### Припрема



# WingLine 780

систем на лизгачки врати



**Ја намалува работата во изработката:**

WingLine 780 систем за врати на преклоп овозможува едноставен дизајн и лесно монтирање. Многу практичен: за вклопување на полици, вратите се преклопуваат на страна. Создаден е за врати до 10kg



Во комбинација со Sensys шарки, вратите на преклопување се затвораат тико и нежно.



**Лесна монтажа:** Се закачува на водилката и се заклучува. Само две тркала се доволни за стабилно движење на вратите.

# Системи за лизгачки врати


- WingLine 780




## Технички детали

- Врати на преклопување со 2- крила
- Со рамен преклоп
- За дрвени врати
- Може да се примени Sensys шарки со интегриран Silent System
- Тежина на една врата до 10kg
- За врати со димензија помала од 400 x 1000mm се користи WingLine само со горно водење
- За врати со димензија помали од од 500 x 2200mm системот се надградува со дополнителна долна водилка

## Минимум и максимум големина на врати



## Начин на монтирање



# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine 780

### WingLine 780 горна водилка



- За шрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

**7805 | 1.930** ден.

### WingLine 780 долно водилка



- За шрафење
- Должина 2000mm
- Алуминиум

**90563 | 1.859** ден.

### WingLine 780 сет со долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за големи врати
  - Максимум висина на врата 2200 mm
  - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
  - Долни и горни тркалца со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 горнотркалце
  - 1 водилка
  - 4 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

**90562 | Лев | 2.055** ден.

**90561 | Десен | 2.055** ден.

### WingLine 780 сет за долно водење 1врата / 2крила



- Сетот е за мали врати
  - Максимум висина на врата 900 mm
  - Сетот ги содржи сите составни делови за 1 врата на преклопување со 2-крила
  - Водилки со брза монтажа
- Сетот содржи:
- 1 Тркалце
  - 2 шарки за врати на преклопување, со шаблон за бушење

**7813 | Лев | 1.930** ден.

**7793 | Десен | 1.930** ден.


# Системи за лизгачки врати

## ► WingLine 780



### WingLine 780

#### Сет за врати со 2- крила





#### Сет за врати со 2- крила

Ширина на врата макс. 1000mm


Тежина на врата/крило макс. 20kg

Висина на едно крило макс. 2200 mm


#### Обликот и отворот за едно крило (како заштита за прстите)




Препорачливо е поголем радиус



#### Врати на преклопување со 2-крила



#### Шаблон за бушење




*В Растојание за бушење mm	13,5	14	14.5	15	15,5
Отвор mm	5	4	3	2	1


Пресметување ширина на врата/ширина на крилата  
Ширина на врата = внатрешна ширина на плакарот + (2x преклоп\*)  
Ширина на крило = (внатрешна ширина на плакарот - 1x отвор  
+ 2x преклоп\*) /2

\*Преклоп: макс. 15mm, С димензија 5mm

## Монтажа на лизгачки профил



## Монтирање на сет за врата




# Системи за лизгачки врати


- WingLine 780

**Hettich**

## Монтирање на сет за врата



## Монтирање на сет за врата



# PRO DECOR

Ентериерното уредување е показател за стил во живеењето.  
Токму затоа ProDecor креира четири стилови за домови со карактерен впечаток.

## NEW MODERN



## DELUXE



## ORGANIC



## FOLK



### Технологија.

### Транспарентност.

### Практичност.

New Modern се карактеризира со чиста линија и футуристички изглед. За мебел со чиста линија до маестрална перфекција.

### Дом со допир на луксузот.

Светкави метали и величествени бои го дефинираат DeLuxe стилот на ракчи. Моќниот дизајн на ракисоздава амбиент кој ги задоволува сите сетила и неодолив впечаток.

### Идиличноста на неразгалената природа.

Оваа колекција е исполнета со органски форми и природен изглед и груби финиши. Сакате да го живеете шармот на природата? Добредојдовте во светот на стилот Organic.

### Рачки за мебел кои кажуваат приказна.

Традиционални форми и бои. Раскошни текстури и финиши со мека линија. Финишот кој оддава впечаток на веќе користено на Folk стилот му дава привлечна топлина.





# Kupfer<sup>trend</sup>

## Новооткриена топлина

Спектакуларниот класицизам се враќа во полн сјај преку органската изработка на природните материјали дрво, кожа и бакар. Рачките од Kupfer колекцијата создаваат дополнителна топлина во просторот.



# Retro<sup>trend</sup>

## Веселиот разигрувач на просторот

Кога меките пастелни нијанси ќе се судрат со вибрантни колоритни бранови создаваат динамични кривини кои им пркосат на правите линии. Дизајн философијата од 1950тите и 1960тите воведува ренесансно влијание во дизајнот на мебел. Retro колекцијата овозможува дом со убедлива автентичност која може да се комбинира со различни стилови.



# NEW MODERN

**Технологија.  
Транспарентност.  
Практичност.**


New Modern се карактеризира со чиста линија и футуристички изглед. За мебел со чиста линија до маестрална перфекција.



**Bermeo**




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91948	96	109	црна / брусен челик	<b>426</b> ден.
91949	128	141	црна / брусен челик	<b>428</b> ден.
91950	160	173	црна / брусен челик	<b>493</b> ден.
91951	192	205	црна / брусен челик	<b>530</b> ден.




**Opera**





Шифра	C	L	Финиш	Цена
<b>92841</b>	<b>160</b>	<b>178</b>	<b>Хром мат</b>	<b>471</b> ден.







## Canis - L



### Canis L

- Должина 3. 500mm
- Ширина 23mm
- Висина 53,5mm
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум



7005	<b>Брусен челик</b>	<b>4.543</b> ден.
7029	<b>Елоксиран алуминиум</b>	<b>3.273</b> ден.
91953	<b>Црн мат</b>	<b>4.151</b> ден.



7025	<b>Брусен челик</b>	<b>123</b> ден.
6988	<b>Елоксиран алуминиум</b>	<b>123</b> ден.



### Canis L сет завршетоци

- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

7027	<b>Брусен челик</b>	<b>192</b> ден.
7015	<b>Елоксиран алуминиум</b>	<b>192</b> ден.
91952	<b>Црн мат</b>	<b>164</b> ден.





### Canis L држач за профил

- Материјал: Алуминиум

7023	<b>80</b> ден.
------	----------------



## Canis - C



### Canis C

- Должина 3.500mm
- Ширина 23mm
- Висина 70mm
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум



**7026 | Брусен челик | 4.595** ден.

**7031 | Елоксиран алуминиум | 3.656** ден.

**91955 | Црн мат | 4.318** ден.



### Canis C внатрешен агол

- 90° агол
- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

**6991 | Брусен челик | 123** ден.

**6996 | Елоксиран алуминиум | 123** ден.



### Canis C сет завршетоци

- Материјал: Алуминиум
- Финиш: Брусен челик и Елоксиран алуминиум

**7021 | Брусен челик | 192** ден.

**6995 | Елоксиран алуминиум | 192** ден.

**91954 | Црн мат | 215** ден.



### Canis C среден држач за профил

- Материјал: Алуминиум

**7030 | 93** ден.



### Canis C држач за профил

- Материјал: Алуминиум

**92083 | 89** ден.



- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

**6575 | 2050mm | елоксиран алуминиум | 984**<sub>ден.</sub>



- ▶ Профил рачка
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

**6577 | 2500mm | елоксиран алуминиум | 984**<sub>ден.</sub>



- ▶ U - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2050 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија

Финиш

**6763 | 2050mm | елоксиран алуминиум | 821**<sub>ден.</sub>



- ▶ U - Профил за врата
- ▶ Дебелина на врата 18, 19 mm
- ▶ Должина: 2500 mm
- ▶ Материјал:Алуминиум
- ▶ Финиш: Елоксиран алуминиум

Димензија


Финиш

**6698 | 2500mm | елоксиран алуминиум | 737**<sub>ден.</sub>

**Nursia**




Шифра	C	L	Финиш	Цена
91946	160	168	бронза челик	691 ден.
91945	160	168	хром мат	680 ден.
91947	160	168	црна мат	738 ден.



**Celista**




Шифра	C	L	Финиш	Цена
<b>91962</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>Брусен челик</b>	<b>755</b> ден.
<b>91964</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>бела мат</b>	<b>736</b> ден.
<b>91963</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>црна мат</b>	<b>737</b> ден.



**Rialto**




Шифра	C	L	Финиш	Цена
<b>91943</b>	<b>160</b>	<b>189</b>	<b>Брусен челик</b>	<b>747</b> ден.
<b>91944</b>	<b>160</b>	<b>189</b>	<b>црна мат</b>	<b>878</b> ден.



# DELUXE

## Дом со допир на луксузот.

Светкави метали и величествени бои го дефинираат DeLuxe стилот на ракчи. Моќниот дизајн на ракчик создава амбиент кој ги задоволува сите сетила и неодолив впечаток.



Intra



Шифра	C	L	Финиш	Цена
91961	192	204	бела мат / бакар	<b>873</b> ден.
91958	192	204	брусен челик / бакар	<b>910</b> ден.
91960	192	204	црна / бакар	<b>873</b> ден.
91959	192	204	црна / брусен челик	<b>873</b> ден.



Delia



Шифра

93177

С

128

L


144

Финиш

Хром - циркон

Цена

| **1.859** ден.



**Opera**



Шифра

C


L

Финиш

**93175 | 96/128 | 135 | Хром - циркон**

Цена


**2.370** ден.



Saturnia



Шифра	C	L	Финиш	Цена
93176	128	140	Хром - циркон	3.220 ден.






# ORGANIC

## Идиличноста на неразгалената природа.



Оваа колекција е исполнета со органски форми и природен изглед и груби финиши. Сакате да го живеете шармот на природата? Добредојдовте во светот на стилот Organic.



**Almus**



Шифра	Н	Ø	Финиш	Цена
91966	23	12	бакар	290 ден.
91965	23	12	брусен челик	195 ден.



# FOLK



**Рачки за мебел кои кажуваат приказна.**


Традиционални форми и бои. Раскошни текстури и финиши со мека линија. Финишот кој оддава впечаток на веќе користено на Folk стилот му дава привлечна топлина.



**Limpio**




Шифра	H	L	Финиш	Цена
<b>91957</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>Бела мат</b>	<b>598</b> ден.
<b>91956</b>	<b>128</b>	<b>165</b>	<b>Црна мат</b>	<b>598</b> ден.




**Matane**




Шифра	H	L	Финиш	Цена
<b>91970</b>	<b>64</b>	<b>105</b>	<b>Брусен челик</b>	<b>217</b> ден.
<b>91971</b>	<b>64</b>	<b>105</b>	<b>Црна мат</b>	<b>259</b> ден.



## Topeka



Шифра	H	L	Финиш	Цена
91969	96	160	Чрн мат	646 ден.
91968	128	192	Чрн мат	763 ден.
91967	160	224	Чрн мат	875 ден.





#### Од брзо побрзо Рапид С

Новата генерација на екцентри на Хеттик за брза монтажа со челична осовина. Тенки, лесни и неверојатно цврсти за монтажа без употреба на алат, шрафот едноставно се вметнува на место. Со растекс , рапид С се совршен спој.

#### Твистер- брзо вклопување без можност за повреда



**Растекс 15** може да се употреби во комбинација со Твистер и Рапид С шрафовите.



Шраф со црн пластичен омот со должина 30мм соодветствува на **Растекс 15**



Hettich врзник за италијански спој на работни плочи



**Врзни елементи за корпуси**



**Растекс 15 и Растекс 25 екцентар спојка**




**Екцентар спојки со полукружна форма В6 35 за набивање**




**Спојници за италијански спој за работни плочи АВБ 4**




**Мулти конектор**



**6643 | Аголен врзник за спојка 100°-180° | 39 x 39mm | 63 ден.**



**6821 | Аголен врзник за спојка 30°-90° | 39mm | 67 ден.**




**6777 | Пластична типла за аголен врзник 30°-90° | Ø8mm/11mm | 4 ден.**

**Растојание меѓу дупките за бушење за DU860**

Агол	Дебелина на полица 29mm				
100°	37.7	37.3	36.0	34.8	31.8
105°	38.2	37.9	36.7	35.6	32.9
110°	38.7	38.4	37.3	36.3	33.9
115°	39.2	38.9	37.9	37.0	35.8
120°	39.7	39.4	38.5	37.7	35.6
125°	40.1	39.8	39.1	38.3	36.5
130°	40.5	40.3	39.6	38.9	37.7
135°	40.9	40.7	40.1	39.4	38.0
140°	41.3	41.1	40.5	40.0	38.7
145°	41.6	41.5	41.0	40.5	39.4
150°	42.0	41.9	41.5	41.1	40.1
155°	42.3	42.2	41.9	41.6	40.8
160°	42.7	42.6	42.3	42.1	41.4


**Растојание меѓу дупките за бушење за DU634**

Агол	Дебелина на полица 29mm				
30°	57.0	57.9	60.5	63.1	69.1
35°	54.7	55.4	57.6	59.7	64.7
40°	52.9	53.5	55.3	57.1	61.3
45°	51.5	52.0	53.5	55.0	58.5
50°	50.3	50.7	52.0	53.2	56.2
55°	49.3	49.6	50.7	51.7	54.2
60°	48.3	48.6	49.5	50.4	52.4
65°	47.5	47.7	48.4	49.1	50.8
70°	46.7	46.9	47.5	48.0	49.3
75°	46.0	46.1	46.5	46.9	47.9
80°	45.3	45.4	45.7	45.9	46.6
85°	44.7	44.7	44.8	45.0	45.3
90°	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0




- Дијаметар за бушење 5 mm
- DU 232 T може да се користи за VB вметнување за лесни панели со површина од 8 mm
- За лесни панели со површина од 4 mm за поставување на површината само со Hettinject спојници
- Челик и пластика
- Може да се користи со System 32


**6648 | Twister Euro врзник за шрафење | Ø5mm/34mm | 6 ден.**



**90471 | Rapid S-DU324A 20мм врзник за спојка / Rastex15 | 9 ден.**



**90272 | RASTEX 15/12 спојка ексцентар за 12мм | Ø15mm | 11 ден.**



**6687 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 16mm иверка | Ø15mm | 5 ден.**


**6696 | RASTEX 15 спојка ексцентар за 18mm иверка | Ø15mm | 5 ден.**

### Rastex 15 капаче за екцентар




7528	Бела	3 ден.
7565	Бор	3 ден.
7551	Кафена	3 ден.
7561	Крем	3 ден.
7560	Сива	3 ден.
7564	Црна	3 ден.

### Спојник за фиксна полица 20mm



VB35



6586 | Бел | 20mm | Ø20mm | 20 ден.


DU321

6651 | Кафен | 20mm | Ø20mm | 20 ден.

6754 | Црн | 20mm | Ø20mm | 20 ден.

6781 | Ø5mm/11mm | 13 ден.

### M4 x 45mm завртка за ракча со кратење



91972 | 6 ден.



## SAH 305



- Ø6 x 50 mm
- Галванизиран челик

90565 |





сет кука-типла 6,0х50мм

**31** ден.

90564 |


заден држач за зпанел Ф30 x 11.5mm -15kg

**96** ден.




## Мулти-клип конектор

- Материјал: Пластика
- Финиш: црн



7557 | **55** ден.



## SAH15 сет држачи за елемент



- ▶ For screwing on
- ▶ For rail and hook suspension
- ▶ Guard to prevent slipping off sideways when suspended from a hook
- ▶ Load capacity 30 kg / each in accordance with EN 15939 in test rack A
- ▶ 3-dimensional alignment: height-2/+9 mm, depth-2/+18 mm, laterally (for hook suspension) ±6 mm / laterally (for rail suspension) ±7 mm
- ▶ Rear panel recess (to front edge of rear panel) at least 15 mm
- ▶ Lift off height 6 mm
- ▶ Suitable for use with B type and L type suspension rails
- ▶ Galvanised steel / white plastic


**94034 | 249** ден.

**94035 | SAH15 капаче | 66** ден.

## Шина за висечки елементи










- ▶ For SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215 / 216 cabinet suspension brackets
- ▶ Load capacity 130 kg / cabinet
- ▶ Attachment:
  - with 2 special screws Ø 5.5 x 50 mm near each cabinet suspension bracket
  - an additional special screw Ø 5.5 x 50 must be fitted in the centre behind each cabinet body over 900 mm wide
  - use special fixing screws
- ▶ 3000 mm
- ▶ With oblong holes
- ▶ Steelgalvanised



**94033 | 975** ден.

## Монтажа на SAH15

EN 15939 (2012)





## AVB 4 спојници 100 за италијански спој



- Длабочина на бушење до 20 mm
- Дијаметар: 35 mm
- Материјал: галванизиран челик

7956 | 288 ден.

Димензија X mm	Должина mm
33 - 44	81
48 - 60	116
73 - 86	165





## AVB 5 спојници 100 за италијански спој




- Длабочина на бушење до 20 mm
- Дијаметар: 35 mm
- Материјал: галванизиран челик

91017 | 81 ден.




## VB15 фронт панел конектор



7606 | **34** ден.

## Спојница 80мм - метал



92483 | **43** ден.

## ЕУРО држач System 32



92545 | **57** ден.

## Капаче за ЕУРО држач



92484 | Црн | **51** ден.

92485 | Бел | **51** ден.

## Спојник за фиксна полица





**91567**

- ▶ За прицврстување на кревет и поткреветна конструкција
- ▶ Со изразена јакост
- ▶ При стегање на завртките постои толеранција до 4мм
- ▶ Галванизиран челик

**STABIFOIX аголник за кревет**

**153** ден.



## Евро шраф



**6711**

**6,3 x 11mm**

**4** ден.

**7527**

**6,3 x 14mm**



**6** ден.

**91018**

**6,3 x 13mm за FreeFold**

**6** ден.

## Change Top Eco Desk лифт сет ногари за биро



- ▶ Power assisted height adjustable desk support
- ▶ For variable desk top sizes:
- depth 650 - 800 mm
- width 1000 - 1600 mm
- ▶ Height adjustment from 680 to 1150 mm
- ▶ Lifting range 470 mm
- ▶ Max. lifting capacity 100 kg with even desk loading (lifting capacity = load capacity + desk top with desk top support)
- ▶ Height adjustment with soft start
- ▶ Nominal voltage 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Low energy consumption
- ▶ Adjustment speed up to 30 mm/s
- ▶ With collision detection (no personal protection)
- ▶ Powder coated steel

Set comprises:

- ▶ 2 lifting columns
- ▶ 2 foot extensions
- ▶ 2 cross arms
- ▶ 4 longitudinal elements
- ▶ 1 electronic control unit
- ▶ 1 hand switch
- ▶ 1 mains power connection cable, 3000 mm
- ▶ Installation material
- ▶ Installation instructions

**92486 | Црн | 53.557** ден.

**92487 | Бел | 53.557** ден.







#### Специјален алат за одлични резултати

Некои работни процеси при производството се повторуваат многукратно. Еден од тие процеси е бушењето. Специјалните хеттик шаблони за бушење


ви овозможуваат не само попрецизна обработка туку и многу побрза и полесна. Ова ви заштедува ценето време. Накратко: во Hettich ќе ги најдете сите соодветни специјални алати за полесна обработка.



Моќен за Hcc бургија за бушење дупки



Долготраен омотот на бургијата е минимален доволно за да заштити од остри работи



Центричен додаток за навртување на куки во сид



Универзален бургија за иверица и дрво за ракно бушење



## Бургија

- ▶ Прецизност за бушење
- ▶ Подесување на длабината на бушење

7022	D= 3mm,	<b>9.802</b> ден.
93183	D= 5mm	<b>4.040</b> ден.
7020	D= 8mm, Accura	<b>6.824</b> ден.
7216	D= 8mm, Sleeve	<b>4.460</b> ден.
7004	D= 3mm	<b>4.650</b> ден.

## Шаблони



### BlueJig Шаблон/маркер за рачки

- ▶ За маркирање на System 32 шаблонот за бушење за рачки (бушење од 32 - 320 mm)
- ▶ Просторот од предниот страничен раб на фиоката до првата дупка за бушење за рачка 10 - 334 mm
- ▶ Просторот од предниот горен / долниот раб на фиоката до позицијата на рачката 20 - 65 mm
- ▶ Сива / сина пластика

7231 | **1.155** ден.



### BlueJig Шаблон за бушење дупки за шарки и подлошки

- ▶ Идеална за употреба
- ▶ За права, полуколенаста и коленаста
- ▶ Сина пластика

90196 | **337** ден.



### BlueJig Шаблон/маркер 351

- ▶ Шаблон за обележување на дупки: совршена помош за монтажа на лице место
- ▶ Секогаш кога треба професионално да се монтира без употреба на големи машини
- ▶ Практично, компактно и мултифункционално, сите во едно
- ▶ Двоструниот шаблон за обележување на дупки MultiBlue се користи за обележување дупки за:
  - бушење дупки по Системот 32, на пр. за подлошки, држачи за полици и типли
  - Ø 35 и Ø 26 отвори за шарки
- ▶ Сина пластика


90197 | **193** ден.

## KORREKT ногара



- ▶ Сетот за монтирање содржи:
- ▶ Ногарки со висинско подесување, клипови и плочки за фиксирање
- ▶ Носечки капацитет 450 kg по ногарка, носивост на три ногарки до 1350 kg
- ▶ Нивелаторот се содржува од плочката за фиксирање при монтажа за да може да се позиционира елементот
- ▶ Голема допирна површина од 78 до 80 mm
- ▶ Едноставно висинско подесување
- ▶ Пластика, црна

	H mm		
91561	50-60	KORREKT ногара 50	54 ден.
91562	74-110	KORREKT ногара 80	55 ден.
91563	89-125	KORREKT ногара 100	56 ден.
91564	139-175	KORREKT ногара 150	59 ден.




## KORREKT држач за дрвени цокли



- ▶ За предни и страннични цокли
- ▶ Монтажа со клип
- ▶ Соодветно за цокли со минимална висина од 70mm
- ▶ Црна пластика

91566 | KORREKT држач за дрвена цокла | 18 ден.

## KORREKT база за ногара



- ▶ Пластика
- ▶ Црна





91565 | KORREKT база за ногара | 32 ден.

## Аголник за кревет 127ММ



- ▶ Основно растојание за шрафење 32мм
- ▶ Комплет со M6x13мм+M6x12 завртки
- ▶ Галванизиран челик





**91568 | 127ММ | 61** ден.

## Аголник за кревет 226ММ




- ▶ Основно растојание за шрафење 32мм
- ▶ Особено погоден за кревети со високи страници
- ▶ Комплет со M6x13мм+M6x12 завртки
- ▶ Галванизиран челик



**91569 | 226ММ | 127** ден.

## Плочка метална за спојување



- ▶ За спојување на сегменти во рамнина
- ▶ Материјал: метал

**91570 | 41** ден.

## Тркалца

### Тркала гумирано-праволиниско




	Дијаметар	Носивост	
91571	Ø50mm	50kg	<b>153</b> ден.
91572	Ø30mm	35kg.	<b>140</b> ден.

### Тркало со регулација



- ▶ Со регулација за постигнување на различни висини
- ▶ Материјал: пластика
- ▶ Цилиндрична оска на тркалото
- ▶ Тркало од термопластична гума наменета за тврди подови

	Дијаметар	Носивост	
91617	Ø60mm	45kg	<b>1.285</b> ден.



PR  
DESIGN  
  
www.pro-dizajn.mk

+389 (0)2 203 5377 • prodizajn@pro-dizajn.mk • prodizajn@hotmail.com



[www.hettich.com](http://www.hettich.com)